

ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје

***Финансиски Извештаи
за годината што завршува на
31 декември 2014 година и
Извештај на независниот ревизор***

СОДРЖИНА

Страна

Извештај на независниот ревизор

3 - 4

I. Основен дел*Финансиски извештаи*

Биланс на успех	5
Извештај за финансиската состојба	6
Извештај за промените во акционерската главнина	7
Извештај за промените во резервите	8
Извештај за готовинските текови	9
1. Општи информации за Друштвото	10-15
2. Основи за подготвување и презентација на финансиските извештаи	16-17
3. Вреднување на билансни и вонбилансни ставки и сметководствени политики	18-22
4. Анализа на Билансот на успех	23-27
5. Анализа на Извештајот за финансиска состојба	28-34
6. Трансакции со поврзани субјекти	34
7. Мислење на овластениот актуар	35-36
8. Мислење на внатрешниот ревизор	37-40
9. Карактеристики на компјутерскиот систем	41-43
10. Активности за спречување перење пари и финансирање на тероризам	44
11. Девизни курсеви	44

I I. Дополнителни извештаи

1. Писмо на ревизорот до Одборот на Директори на Друштвото	
2. Преглед на корекции на финансиските извештаи предложени од страна на ревизорот (прифатени и неприфатени)	
3. Извештај за состојбата и промените на техничките резерви (со мислење на екстерен актуар)	
4. Извештај за состојбата и структурата на вложените средства кои ги покриваат техничките резерви/математичката резерва	
5. Извештај за состојба и структура на вложувања на останати средства (од капиталот)	
6. Извештај за спроведување на прописи за управување со ризик	
7. Извештај за спроведување внатрешна ревизија	
8. Извештај за начин на водење на трговски книги	
9. Мислење на овластениот актуар	
10. Карактеристики на компјутерскиот систем	
11. Извештај за точност и компетентност на извештаи што се доставуваат до Агенцијата за супервизија на осигурувањето	
12. Користење на проценки во вреднување на билансни и вонбилансни ставки	

III. Годишен извештај на Раководството



ул. Њуделхиска 4/3
1000 Скопје
Македонија

Ревизија Чулева

тел + 389 2 3094 014
факс + 389 2 3094 015
office@revizijaculeva.com.mk

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

ДО СОПСТВЕНИКОТ И ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА ГРАВЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД - Скопје

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје (во натамошниот текст “Друштвото”), кои се состојат од извештајот за финансиска состојба на ден 31 декември 2014 година и билансот на успех, извештајот за промени на сопственичката главнина и извештајот за парични текови за годината која што тогаш завршува и прегледот на значајни сметководствени политики и останати белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија. Оваа одговорност вклучува: дизајнирање, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали истото е резултат на измама или грешка, избирање и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во дадените околности.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија на Република Македонија и Меѓународните стандарди за ревизија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања, да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување во финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици, ревизорот ја разгледува интерната контрола, релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото, со цел дизајнирање на ревизорски постапки коишто се соодветни на околностите, но не за цел на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на сèвкупното презентирање на финансиските извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.



ул. Њуделхиска 4/3
1000 Скопје
Македонија

Ревизија Чулева

тел + 389 2 3094 014
факс + 389 2 3094 015
office@revizijaculeva.com.mk

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

ДО СОПСТВЕНИКОТ И ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА ГРАВЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД - Скопје (продолжува)

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје, на ден 31 декември 2014 година, како и финансискиот резултат, извештајот за промени на главнината и извештајот за парични текови за годината што тогаш завршува, во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото, исто така, е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме за конзистентноста на годишната сметка и финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2014 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје за годината што завршува на 31 декември 2014 година.

РЕВИЗИЈА ЧУЛЕВА

Соња Чулева, Директор



Соња Чулева,
Овластен ревизор

Скопје, 5 март, 2015

БИЛАНС НА УСПЕХ

За годината што завршува на
31 декември 2014
 (Во илјади Денари)

	<u>Белешки</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
ПРИХОДИ			
Нето приходи од осигурителни премии	4.1	341,863	293,006
Приходи од вложувања	4.2	71,639	74,516
		413,502	367,522
РАСХОДИ			
Нето трошоци за настанати штети	4.3	(32,783)	(31,378)
Промени во останати технички резерви-нето	4.4	(229,455)	(185,582)
Трошоци за спроведување на осигурувањето	4.5	(113,854)	(94,917)
Трошоци за вложување	4.6	(3,586)	(5,180)
Останати осигурителни технички трошоци намалени за трошоци на реосигурување	4.7	(2,478)	(2,313)
Добивка/(Загуба) поради обезвреднување на побарувања по основ на премија – посебна резерва	4.8	(392)	400
		(382,548)	(318,970)
Добивка пред оданочување		30,954	48,552
Данок на добивка (на непризнати расходи)	4.9	(3,287)	(163)
НЕТО ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		27,677	48,389
Основна заработувачка по акција:			
Ден 9,222.20 (2013: Ден 16,129.66)			

*Придружните белешки на следните страни
 претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи*

Потпишани во име и за сметка на ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје:

Генерален директор
Микиќ Марко



Акционерско друштво
 за осигурување
ГРАВЕ
 СКОПЈЕ 1

Раководител на
 сметководствена служба и
 финансии
Страхилов Славчо



ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
На 31 декември, 2014
(Во илјади Денари)

	<u>Белешки</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
СРЕДСТВА			
Нематеријални и материјални средства-нето		278	276
Останати финансиски вожувања	5.1	1,264,333	1,025,847
Реосигурување во бруто техничка резерва	5.2	18,110	16,195
Побарувања и други побарувања	5.3	20,830	16,733
Останати средства	5.4	26,867	26,209
Активни временски разграничувања	5.5	34,908	26,827
ВКУПНО СРЕДСТВА		<u>1,365,326</u>	<u>1,112,087</u>
АКЦИОНЕРСКА ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ			
Акционерска главнина			
Уплатен капитал	5.6	183,999	183,999
Резерви	5.6	44,132	30,841
Задржана заработувачка	5.6	74,234	85,455
		<u>302,365</u>	<u>300,295</u>
Обврски			
Бруто технички резерви	5.7	1,016,456	760,399
Обврски за даноци	5.8	3,205	101
Обврска за депозити кон реосигурителни компании	5.9	956	635
Останати тековни обврски	5.10	39,125	29,566
Пасивни временски разграничувања	5.11	3,219	21,091
		<u>1,062,961</u>	<u>811,792</u>
ВКУПНА АКЦИОНЕРСКА ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		<u>1,365,326</u>	<u>1,112,087</u>

*Придружните белешки на следните страни
 претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи*

Потпишани во име и за сметка на ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје:

Генерален директор
Микиќ Марко



Акционерско друштво
 за осигурување
ГРАВЕ
 СКОПЈЕ 1

Раководител на
 сметководствена служба и
 финансии
Страхилов Славчо



ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНите НА АКЦИОНЕРСКАТА ГЛАВНИНА

Годината што завршува на
31 декември 2014
(Во илјади Денари)

	Уплатен капитал	Резерви	Задржана заработувачка	ВКУПНО
Состојба на 1 јануари 2014	183,999	30,841	85,455	300,295
Распределба во Сигурносна резерва (1/3 од нето добивка од мината година по Одлука на Одборот на директори	-	16,130	(16,130)	-
Исплатена бруто дивиденда по Одлука С Бр.12/2014	-	-	(22,758)	(22,758)
Ефект од промени во с-ва расположиви за продажба	-	(2,839)	-	(2,839)
Нето добивка за годината	-	-	27,667	27,667
Состојба 31 декември 2014	183,999	44,132	74,234	302,365
Состојба на 1 јануари 2013	183,999	31,270	56,992	272,261
Распределба во Сигурносна резерва (1/3 од нето добивка од мината година по Одлука на Одборот на директори	-	6,396	(6,396)	-
Исплатена бруто дивиденда по Одлука С Бр.14/2013	-	-	(13,530)	(13,530)
Ефект од промени во с-ва расположиви за продажба	-	(6,825)	-	(6,825)
Нето добивка за годината	-	-	48,389	48,389
Состојба 31 декември 2013	183,999	30,841	85,455	300,295

Придружните белешки на следните страни
претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

Потпишани во име и за сметка на ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје:

Генерален директор
Микиќ Марко



Акционерско друштво
за осигурување
ГРАВЕ
СКОПЈЕ 1

Раководител на
сметководствена служба и
финансии
Страхилов Славчо



ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО РЕЗЕРВИТЕ

За годината што завршува на

31 декември 2014

(Во илјади Денари)

	Ревалориза циона резерва за средства расположиви за продажба	Сигурносна резерва	ВКУПНО
Состојба 1 јануари 2014	2,839	28,002	30,841
Распределба во Сигурносна резерва (1/3 од нето добивка од мината година по Одлука на Одборот на директори	-	16,130	16,130
Ефект од продажба на средства расположиви за продажба	(2,839)	-	(2,839)
Состојба 31 декември 2014	-	44,132	44,132
Состојба 1 јануари 2013	9,664	21,606	31,270
Распределба во Сигурносна резерва (1/3 од нето добивка од мината година по Одлука на Одборот на директори	-	6,396	6,396
Ефект од продажба на средства расположиви за продажба	(7,741)	-	(7,741)
Ефект од ревалоризација на средства расположиви за продажба	916	-	916
Состојба 31 декември 2013	2,839	28,002	30,841

Придружните белешки на следните страни претставуваат
интегрален дел на овие финансиски извештаи

Потпишани во име и за сметка на ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје:

Генерален директор
Микиќ Марко



Акционерско друштво
за осигурување
ГРАВЕ
СКОПЈЕ 1

Раководител на
сметководствена служба и
финансии
Страхилов Славчо



ИЗВЕШТАЈ ЗА ГОТОВИНСКИТЕ ТЕКОВИ

Година што завршува на

31 декември 2014

(Во илјади Денари)

ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ

Готовински приливи од оперативно работење

Приливи од наплатени премии

Останати приливи од оперативно работење

Готовински одлив од оперативно работење

Исплата на штети

Провизија платена на осигурителните посредници и брокери

Исплата на провизија за реосигурување

Плати и други исплати за вработените

Останати оперативни трошоци

Платена камата

Платен данок на добивка

Други исплатени даноци и придонеси

Нето готовина обезбедена од оперативно работење

ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА

Готовина обезбедена од вложувачки активности

Продажба на акции и капитални вложувања (нето приливи)

Добиена наплата од камата

Готовина употребена во вложувачки активности

Набавка на опрема и канцелариски мебел

Долгорочни финансиски вложувања

Пораст на одобрени долгорочни заеми

Долгорочни и краткорочни пласмани - нето

Платена дивиденда - нето

Нето готовина во вложувачки активности

Нето готовина во вложувања

ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ

Готовина обезбедена од финансиски активности

Акционерски капитал уплатен од сопственикот

Придонес уплатен во Организационски Фонд

Нето готовина обезбедена од финансиски активности

Вкупен нето готовински прилив (одлив)-нето

Пари и парични еквиваленти на почеток на периодот

Пари и парични еквиваленти на крај на годината

Придружните белешки на следните страни претставуваат
интегрален дел на овие финансиски извештаи

Потпишани во име и за сметка на ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје:

Генерален директор

Микиќ Марко



Акционерско друштво
за осигурување
ГРАВЕ
СКОПЈЕ 1

Раководител на
сметководствена служба и
финансии

Страхилов Славчо



БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2014
(Во илјади Денари)

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО

Податоци за идентификација

ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје е акционерско друштво за осигурување, ("Друштво"), официјално регистрирано во Централниот Регистер на Република Македонија на 14 февруари, 2007 година со регистрација број 30120070001886. Согласно со наведената регистрација, единствен оснивач и сопственик на Друштвото е Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft, осигурителна компанија инкорпорирана во Австрија, која претставува директна компанија мајка на Друштвото.

Акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 3,000 акции со вкупна номинална вредност од Еур 3,000,000. Порастот на акционерскиот капитал е регистриран во Централен Регистер на Република Македонија под деловоден број 30120090001554 на 23 јануари, 2009 година.

Основна дејност

Основна дејност на Друштвото е осигурување на живот по класа 19, потоа осигурување од последици на несреќен случај – незгода по класа 1 (вклучувајќи индустриски повреди и професионални заболувања во случај на смрт или нарушување на здравјето поради повреда,) како и здравствено осигурување по член 5 ст.1 т.2 од Законот за супервизија на осигурување.

Друштвото ги обавува своите активности во согласност со Законот за супервизија на осигурувањето (види "Службен весник на Република Македонија" бр. 27/2002 со пратечките измени.)

Друштвото го усогласи своето работење со измените на Законот за супервизија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 79/2007, 88/08, 218/08, 56/09 и 67/10 и 44/11) потврдено со Решение бр.12-2562/13 -08 од 10 март, 2009 година добиено од Министерството за финансии на Република Македонија.

Седиштето на Друштвото е во Скопје, на ул."Пиринска"бр.23.

Матичниот број на Друштвото е 6192491, а идентификационен даночен број е МК 4030007623705.

Вработени

На 31 декември, 2014 година во Друштвото има 17 (2013: 18) вработени. Квалификационата структура на вработените на 31 декември 2014 и 2013 година е следна:

	2014	2013
Високо	8	7
Вишо образование	-	-
Средно	9	11
	17	18

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2014
(Во илјади Денари)

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО (ПРОДОЛЖУВА)

На 10 јули, 2009 година Статутот на Друштвото е сменет во однос на начинот на управување, и останува непроменет во 2014 година и тоа:

Одбор на директори

Одбор на директори	2014
Марко Микиќ, жител на Република Србија	Извршен директор
Андреј Маринковиќ, Република Србија	Неизвршен член
Christoph Czettl, жител на Република Австрија	Неизвршен член
Gunter Puhtler, жител на Република Австрија	Неизвршен член

Овластен актуар

Заклучно со април, 2014 година, од страна на Одбор на директори на Друштвото беше назначен Владимир Стојаноски, овластен актуар од Република Македонија, како официјален актуар на Друштвото. Од април, 2014 година, Одборот на директори ја назначи Петроска Билјана, овластен актуар која е истовремено има статус на вработена во Друштвото.

Сметки во банки

На 31 декември 2014 година Друштвото го обавува своето работење преку следните банкарски сметки:

Банка	Денарска жиро сметка	Девизна жиро сметка
Халк Банка АД – Скопје	270-0619249101-76	-
Комерцијална Банка АД – Скопје	300-0000024509-35	07300-7010024955-83
Стопанска Банка АД – Скопје	200-0014806499-93	07200-0018981635-04
Про-Кредит Банка АД – Скопје	380-1185643001-94	07380-1185643012-61
УНИ Банка АД – Скопје	240-0700012384-73	-
Шпаркасе Банка Македонија АД-Скопје	250-0010026498-26	07250-6192491000-91
Охридска Банка АД-Охрид	530-0101012727-83	-
НЛБ Тутунска Банка АД – Скопје	210-0619249101-69	07210-71000449794

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**31 декември, 2014****(Во илјади Денари)****1.ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО (ПРОДОЛЖУВА)*****Правилници и други правни акти на Друштвото***

Во согласност со членот 32 од Статутот на Друштвото, како и членот 375 од Законот за трговски друштва и членот 39 од Законот за супервизија на осигурувањето, во 2014 година во Друштвото се во примена следните правилници:

Правилници и други правни акти на Друштвото
--

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Правилник за видови и карактеристики на средствата кои ги покриваат техничките резерви и средствата кои ја покриваат математичката резерва, како и детално пласирање и ограничување на тие вложувања и нивно вреднување • Правилник за постапување со обрасци за евиденција на полиси • Правилник за надомест на патни и други трошоци во работењето • Правилник за работа • Правилник за работа на службата за интерна ревизија • Правилник за услови и начин на соосигурување и реосигурување • Правилник за внатрешна организација и систематизација на работите во Друштвото • Правилник за потпишување • Правилник за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси • Правилник за методот за пресметка на коефициентот на ликвидност и минимална ликвидност • Правилник за сметководствени политики • Правилник за заштита од пожар • Правилник за пресметување на заработувачката и материјални трошоци условите за промена на работно место на вработените во Одделението за продажба (измени) • Правилник за технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработка на лични податоци • Правилник за начинот и роковите за вршење попис и усогласување на сметководствената со фактичката состојба • Одлука за постапки за осигурување на живот • Правилник за информатички систем на Граве осигурување ад Скопје • Деловник за начинот на работа на комисијата за решавање во 2.степен по приговори на одлуки за надомест на штети од осигурување • Правилник за спречување на перење пари • Правилник за безбедност и здравје при работа |
|--|

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**31 декември, 2014****(Во илјади Денари)****1.ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО (ПРОДОЛЖУВА)**

Во 2014 година во Друштвото се донесени следните нови правилници:

- Правилник за организациона поставеност и систематизација на работни места (03-260/2 од 23.06.2014)
- Правилник за начин на вршење попис на средства и обврски и усогласување на сметководствена со фактичка состојба (03-138/2)
- Правилник за метод на вреднување на ставки во Билансот на состојба и изготвување на деловни биланси (03-155/2 од 31.03.2014)
- Правилник за видови и карактеристики на средства кои ја покриваат математичката резерва, како и детално пласирање и ограничување на тие вложувања и нивно вреднување (04-149/1 од 27.03.2014)
- Правилник за евиденција и начин на пријава, резервација, процена и ликвидација на штети (03-66/2 од 20.02.2014)
- Правилник за информирање на вработените (03-129/2 од 15.03.2014)
- Правилник за објавување информации и податоци (03-131/3 од 19.03.2014)
- Правилник за пресметка на техничките резерви (03-338/ 1 од 18.09.2014)

Договори со посредници/брокери во осигурувањето

Назив на друштвото	Број на договор	Датум на склучување
1. VFP Осигурително Брокерско Друштво АД- Скопје	03-203-2/2009	6 октомври, 2009 продолжен за 2014
	03-165-3/2010	15 декември, 2010 продолжен за 2014
	03-165-2/2010	07 октомври, 2010 продолжен за 2014
	03-165-1/2010	13 јули, 2010 продолжен за 2014
2. Делта Инс Брокер АД-Скопје	03-215-1/2010	18 октомври, 2010 продолжен за 2014
3. Осигурување и Брокер Наше осигурување АД-Кочани	03-32-1/2010	19 февруари, 2010 продолжен за 2014
4. КМК Брокер АД – Скопје	03-126-1/2010	13 мај, 2010 продолжен за 2014
	Анекс бр. 03-126-2 /2010	7 октомври, 2010 продолжен за 2014
5. Сафе Лифе АД-Скопје	04-660/1	16 август, 2012 продолжен за 2014
6. Охридска банка АД-Охрид	04-156/1	4 април, 2012 продолжен за 2014

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2014
(Во илјади Денари)

1.ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО (ПРОДОЛЖУВА)

Договори за реосигурување

Во согласност со членот 99 од Законот за супервизија на осигурувањето, склучени се следните договори за реосигурување:

Реосигурител	Вид на реосигурување	Архивски број/датум
Münchener Rueckversicherungs-Gesellschaft / CP Германија	Договор за животно реосигурување	114-2/2007, со пратечки измени
Grazer Wechselseitige Versicherung AG / Република Австрија	Договор за реосигурување за основна квота на незгода	115-2/2007, со пратечки измени
Grazer Wechselseitige Versicherung AG / Република Австрија	Договор за реосигурување на екседентна штета од незгода	116-2/2007, со пратечки измени
Grazer Wechselseitige Versicherung AG / Република Австрија	Договор за реосигурување на живот за покривање на кумулативен ризик од незгода	117-2/2007, 15 јуни 2007 со пратечки измени
Grazer Wechselseitige Versicherung AG / Република Австрија	Квота на осигурување на живот "Македонија" договор за реосигурување	118-2/2007, 15 јуни 2007 со пратечки измени
SOGЕ Life /Бугарија	Квота за реосигурување на живот договор за реосигурување	04-204/1, 15 мај 2012

Во 2014 година се склучени следните договори со реосигурителни друштва:

Реосигурител	Вид на реосигурување	Архивски број/датум
Grazer Wechselseitige Versicherung AG / Република Австрија	Договор за животно реосигурување	Бр.03-85/ 4 од 03.03.2014
Grazer Wechselseitige Versicherung AG / Република Австрија	Договор за реосигурување за основна квота на незгода	Бр.03-85/2 од 03.03.2014
Grazer Wechselseitige Versicherung AG / Република Австрија	Договор за реосигурување на екседентна штета од незгода	Бр.03-85/ 3 од 03.2014
SOGЕ Life /Бугарија	Анекс на реосигурителен договор	Бр.03-486/1 од 31.12.2014

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2014
(Во илјади Денари)

1.ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО (ПРОДОЛЖУВА)

План за работа на Друштвото

Согласно член 38 од Законот за супервизија на осигурувањето, на 31 декември 2014 година, Друштвото подготви и достави до - Агенцијата супервизија на осигурувањето, План за работа на Друштвото за 2015 година.

Доставување на статистички податоци и други извештаи (квартално известување)

Во согласност со член 104 од Законот за супервизија на осигурувањето (“Службен весник на Република Македонија” бр.79/2007 со пратечките измени и дополнувања,) Друштвото и ги доставува на Агенцијата за супервизија на осигурување следните квартални извештаи:

- Финансиски извештаи
- Дополнителни финансиски извештаи
- Статистички осигурителни обрасци
- Супервизорски извештаи
- Извештај за вреднување на ставки од Билансот на состојба
- Извештај за реосигурување
- Потврда на актуарот

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**31 декември, 2014****(Во илјади Денари)****2.ОСНОВИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ****2.1 Основи за подготвување и презентација на финансиските извештаи**

Друштвото ја чува својата сметководствена документација и ги подготвува своите законски финансиски извештаи во согласност со член 469, став 6 од Законот за трговски друштва ("Службен весник на Република Македонија" бр. 28/2004, 84/2005, 25/07 и 87/08); Законот за супервизија на осигурувањето ("Службен весник на Република Македонија" бр.27/2002, 79/2007 и пратечките измени објавени во 88/2008, 218/2008, 56/2009, 67/2010, 44/2011, 30/2012, 188/2013 и 112/2014)) и Уредбата за контен план ("Службен весник на Република Македонија" бр.159/2009 со соодветните дополнувања.) Согласно наведената Уредба, сметководствени стандарди што се применуваат во Република Македонија се Меѓународните Сметководствени Стандарди за Финансиско известување (IFRS) објавени од страна на Одборот за Меѓународни Сметководствени Стандарди (IASB,) а објавени кај нас во ("Службен весник на Република Македонија" бр.159/2009.)

Сметководствената регулатива на Република Македонија отстапува од барањата на МСФИ и МСС по однос на следното:

- Друштвото не ги подготвува своите финансиски извештаи во согласност со МСФИ 4 "Договори за осигурување." Во однос на утврдување на резервирањата за настанати но непријавени штети, Друштвото ја применува методологијата на триангулација (*the methodology of triangulation*), но сèуште не се применува методата која базира на тестирање на адекватноста на обврските (*liability adequacy test*), што се бара според одредбите на МСФИ 4, "Договори за осигурување" што ја претставува стандардната пракса која се применува во Европската Унија. Понатаму, Друштвото не го применува Меѓународниот актуарски стандард за тест на адекватноста на обврските, објавен од страна на Меѓународното здружение на актуари (*International Actuarial Association*), и наместо нив ги утврдува резервирањата за настанати, а непријавени штети во согласност со сметководствените политики кои се прифатени и применети во Република Македонија.
- Придружните финансиски извештаи се презентирани во формат пропишан со "Правилник за формата и содржината на финансиските извештаи ("Службен весник на Република Македонија" бр.34/02) и Прирачникот за формата и содржината на финансиските извештаи и деталната содржина на Годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување, издаден од страна на Агенцијата и апликативен за прв пат со поднесување на квартални финансиски извештаи за периодот што завршува на 30 септември 2011 година, а кои на одреден начин отстапуваат од презентацијата на одредени износи како што се бара ("Службен весник на Република Македонија" бр.5/2011, 41/2011, 64/2011) предвидена според МСС 1 -"Презентација на финансиските извештаи."
- Придружните финансиски извештаи се презентирани преку користење на нов Контен план за осигурителни друштва ("Службен весник на Република Македонија" бр.148/2010) кој отстапува во презентацијата на одредени износи како што бара МСС 39.67-Финансиски инструменти-признавање и мерење.
- Друштвото врши проценување на застареност на финансиските инструменти во согласност со релевантната регулатива (Белешка 3.5.) Ваквата политика може да резултира во значително отстапување од износите кои би биле утврдени доколку истите се утврдуваат врз основа на дисконтирани идни готовински текови со примена на соодветни ефективни каматни стапки, како што се предвидува со одредбите на МСС 39 - "Финансиски инструменти: Признавање и мерење."
- Во Република Македонија не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност во прометот со финансиски инструменти, ниту пак постои расположивост на официјални пазарни информации. Поради тоа не може со потполна сигурност да се утврди фер пазарна вредност во услови на непостоење активен пазар, како што тоа се бара со одредбите на МСС 32 - "Финансиски инструменти: обелоденување и прикажување" и МСС 39 "Финансиски инструменти: признавање и мерење."

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември, 2014

(Во илјади Денари)

**2.ОСНОВИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА
ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ (ПРОДОЛЖУВА)**

2.1 Основи за подготвување и презентација на финансиските извештаи (продолжува)

Раководството на Друштвото го проценува влијанието на промените во МСС и МСФИ и толкувањето на финансиските извештаи, па иако голем дел од нивните одредби не се однесуваат односно не се применливи на работењето на Друштвото, раководството на Друштвото не изразува експлицитна и безрезервна изјава за усогласеност на приложените финансиски извештаи со МРС и МСФИ, што се применуваат во периодот прикажан во приложените финансиски извештаи. Во согласност со наведеното, а имајќи ги во предвид потенцијално значајните ефекти како и отстапувањата во сметководствените прописи во Република Македонија во однос на МСС и МСФИ можат да ги имаат на реалноста и објективноста на финансиските извештаи доколку истите би биле составени во согласност со МСС и МСФИ.

Приложените финансиски извештаи се прикажани во формат пропишан со "Правилникот за содржината и формата на обрасците на финансиските извештаи на друштвата за осигурување" како и "Сметковен план на друштвата за осигурување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 34/02.) Таквата презентација отстапува од презентацијата на финансиските извештаи утврдена со одредбите на МСС 1 "Презентација на финансиските извештаи", а покрај тоа, во поедини делови отстапува и од начинот на презентација на одредени билансни позиции предвидени со наведениот стандард.

Во подготовката на овие финансиски извештаи, Друштвото ги примени сметководствените политики образложени во Белешка 3, кои базираат на сметководствените прописи, прописите од областа на осигурувањето и даночните прописи на Република Македонија.

Официјална валута на Друштвата во Република Македонија е македонски Денар ("Денар.") Сите износи во приложените финансиски извештаи и пропратните белешки се презентирани во илјади Денари, освен во случаи што се посебно наведени.

2.2 Користење на проценки

Презентацијата на финансиските извештаи задолжително му наложува на раководството на Друштвото да користи најдобри можни проценки и разумни претпоставки, што имаат ефект на презентираните вредности на средствата и обврските, обелоденувањето на потенцијалните побарувања и обврски на ден на датумот на финансиските извештаи, како и приходи и расходи настанати во тек на периодот на известување. Овие проценки и претпоставки се базираат на расположивите информации на денот на составување на финансиските извештаи, а идните стварни резултати можат да се разликуваат од проценетите износи.

Техниките што ги користи Друштвото за да дојде до проценетите монетарни износи кореспондираат на основите селектирани и детерминирани со "Правилник за методот на вреднување на ставки во Билансот на состојба и изготвување на деловните биланси " Бр.03-155/2 од 31 март, 2014 година.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2014
(Во илјади Денари)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.1 Нематеријални средства (софтвер)

Нематеријално средство е средство што може да се идентификува и истото не поседува физичка субстанца (МСС 38.8).

Друштвото има добиено копии од софтвер потребен за извршување на активностите во осигурувањето од страна на својот оснивач и единствен сопственик. Софтверот е добиен на бесплатно користење, без ексклузивитет, без право да се пренесува на друг корисник. Консеквентно, нематеријалните средства не се евидентирани во книгите на Друштвото, освен ново набавен Corell Draw во 2009 година и Mathcad V 14, како и LUCA –софтвер за пресметка на плати и надоместоци, набавени во 2010 година.

3.2 Опрема и канцелариски мебел

Опремата и канцеларискиот мебел се водат во Извештајот за финансиска состојба по набавна вредност намалени за износот на акумулираната амортизација.

По почетното признавање, опремата и канцеларискиот мебел се водат по набавна вредност намалена за вкупниот износ на пресметана амортизација и вкупен износ на загуби предизвикани од нивно обезвреднување, односно со примена на основната постапка предвидена со МСС 16 - "Недвижности, постројки и опрема." Вредноста на опремата и канцеларискиот мебел се корегира за евентуални обезвреднувања на вредноста во согласност со МСС 36 - "Обезвреднување на средствата".

Дополнително направените трошоци се признаваат како средство единствено доколку со нив се подобрува состојбата на средствата над првобитно проценетиот учинок. Сите нови набавки на опрема и канцелариски мебел во тековната година се евидентирани по набавна вредност. Набавната вредност претставува вредност на фактурата добиена од добавувачот, зголемена за зависните трошоци потребни да се доведе средството во употреба, намалена за добиени попусти.

Трошоците за поправка и одржување на средствата се евидентираат како трошоци на периодот.

Добивките или загубите што се јавуваат при продажбата или отпишувањето на средствата се утврдуваат како разлика меѓу проценетите нето приливи од продажба и се искажуваат како приход или расход во Билансот на успех.

Депрецијација

Депрецијацијата на опремата и канцеларискиот мебел се врши со примена на пропорционална метода на отпишување со што набавната вредност се депрецира во тек на проценетиот корисен век на употреба.

Проценетиот век на употреба и стапките на депрецијација за поголемите класи опрема и канцелариски мебел се наведени подолу:

	<u>Стапка %</u>
Компјутерска опрема	25%
Телекомуникациска опрема	25%
Канцелариски мебел	20%

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**31 декември, 2014****(Во илјади Денари)****3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖУВА)****3.3 Долгорочни финансиски вложувања**

Долгорочните финансиски вложувања се состојат од учество во капиталот во поврзани и останати правни лица, хартии од вредност наменети за тргување или расположиви за продажба.

Учество во капиталот на поврзани и останати правни лица

Учеството во капиталот во поврзани и други правни лица почетно се признаваат по набавна вредност, а на крајот на периодот за известување се искажуваат по фер вредност, при што разликата се ефектуира во Извештајот за сѓопфатна добивка.

Хартии од вредност наменети за тргување

Хартиите од вредност наменети за тргување се вреднуваат по фер вредност. Фер вредноста се дефинира како износ по кој едно средство може да се размени или да се затвори обврска меѓу две странки кои имаат волја да ја обават трансакцијата на взаемно корисен и пријателски начин. Добивките или загубите што при тоа се јавуваат, се вклучуваат во нето добивките или загубите на периодот.

Хартии од вредност расположиви за продажба

Хартиите од вредност расположиви за продажба се вреднуваат по фер пазарна вредност. Сите реализирани загуби или добивки во однос на фер вредноста се евидентираат преку ревалоризациона резерва, а во моментот на фактичка продажба како трошок на периодот.

3.4 Исправки на вредноста на побарувањата

Износот на исправките е утврден од страна на раководството на Друштвото и се однесува на сите побарувања за кои не постои веројатност дека ќе бидат наплатени ("Правилник за методот на вреднување на ставки во Билансот на состојба и изготвување на деловните биланси " Бр.03-155/2 од 31 март, 2014 година, во согласност со кој:

- Вредносно усогласување на финансиски вложувања до нивна објективна вредност и евентуални обезвреднувања се врши и евидентира најмалку на квартална основа, со исклучок на финансиските вложувања кои ја покриваат математичката резерва што вредносно се усогласуваат на дневна основа;
- Вредносно усогласување односно утврдување исправка на вредност на посебна резерва се врши со утврдување на следната класификација на побарувањата по категории:

Категорија	Денови над рокот на доспеаност на побарувањето	% на исправка
А	до 30 дена	0%
Б	од 31-60	10%
В	од 61-120	31%
Г	од 121-270	51%
Д	од 271-365	71%
Г	подолг од 365	100%

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**31 декември, 2014****(Во илјади Денари)****3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖУВА)****3.5 Преносни премии**

Преносните премии се пресметуваат со цел да се опфатат делови на фактурирани премии што се однесуваат на приходи од идни пресметковни периоди.

Преносните премии се пресметуваат во согласност со членот 81 од Законот за супервизија на осигурувањето и “Правилникот за пресметка на технички резерви”, врз основа на вкупни премии со примена на “*pro rata temporis*” методот.

3.6 Резерви за настанати и пријавени штети

Друштвото пресметува и издвојува од средствата на техничката премија дел за исплата на настанати и пријавени штети (износ за резервирани штети) врз основа на склучените договори за осигурување, а согласно со Правилникот за пресметка на технички резерви Резервите за настанати и пријавени штети се пресметуваат според видот на осигурување, посебно за пријавени, но неизмирени штети и за настанати, но непријавени штети.

3.6.1 Резерви за настанати, но непријавени штети

Настанатите, а непријавени штети се пресметуваат во согласност со член 83 од Законот и Правилникот за пресметка на техничките резерви. Врз основа на Правилникот, настанатите но непријавени штети се пресметуваат со примена на метод на триангулација на штети.

3.7 Ризик на осигурување, осигурителна обврска и осигурително побарување

Во согласност со МСФИ 4. А, ризик на осигурување е ризик што не е финансиски ризик, пренесен од сопственикот на полисата врз осигурителот.

Осигурителна обврска претставува нето обврска на осигурителот што произлегува од договорот за осигурување.

Осигурително побарување претставува нето побарување на осигурителот што произлегува од договорот за осигурување.

3.8 Еквилизациона резерва

Во согласност со Член 80, став 2 од Законот, Еквилизационата резерва не е задолжителна и може да се издвои по претходна согласност од Агенцијата за супервизија на осигурувањето.

3.9 Финансиски ризик

Претставува ризик од можни идни промени во една или повеќе каматни стапки, промени на вредност на финансиски инструменти, цени на производи, девизни курсеви, индекси на цени, кредитни индекси или други варијабли.

3.10 Ризик на ликвидност

Претставува ризик на кој Друштвото мора да смета во врска со финансиските инструменти и истиот може да резултира во неможност брзо да биде продадено некое финансиско средство за вредност која е приближна на неговата објективна вредност.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември, 2014

(Во илјади Денари)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖУВА)

3.11 Признавање на приходите

Во согласност со МСС 18.7, приходот претставува бруто прилив од економски користи за време на периодот на вообичаеното работење на Друштвото, кога ваквите приливи резултираат во зголемување на главнината на капиталот, но не се исти со зголемување на капиталот како резултат на уплатите на сопственикот.

Приходот вклучува заработка во текот на нормалното одвивање на работењето (оперативен и финансиски приход), како и капиталните добивки. Под нормално одвивање на работењето ги подразбираме сите активности на Друштвото поврзани со осигурувањето.

Капиталните добивки претставуваат друга компонента која ја задоволува дефиницијата на приходите и тие можат, но и не мораат да резултираат од нормалното работење на Друштвото. Овие добивки претставуваат зголемување на економските користи, и како такви, ги имаат истите карактеристики како приходите. Капиталните добивки произлегуваат од продажба на долгорочни средства и други видови средства.

Приходите вклучуваат оперативни приходи, финансиски и други приходи, како и приходи од поврати од оштетени средства.

3.12 Признавање на трошоците

Трошоците се признаваат во Билансот на успех кога постои намалување на идните економски користи како резултат на намалување на средствата или зголемување на обврските, а истите можат соодветно да бидат измерени. Трошоците се признаваат врз основа на директна поврзаност меѓу трошоците кои настанале истовремено со признавање на приходите поради кои тие трошоци настанале. Ова е таканаречениот принцип на последователност помеѓу приходите и расходите.

3.13 Курсни разлики

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажуваат во Денари по курс утврден од Народната Банка на Република Македонија на ден на секоја трансакција.

Монетарните средства и обврски изразени во странска валута се искажуваат во денарска противвредност на денот на Извештајот за финансиска состојба по курс што важи на тој ден.

Нето позитивните или негативните курсни разлики што настануваат како резултат на преведувањето на странската валута во денарска противвредност, се вклучуваат како приход или трошок во Билансот на успех.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември, 2014

(Во илјади Денари)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖУВА)

3.14 Даноци и придонеси

3.14.1 Данок на добивка

Тековен данок на добивка

Согласно измените на Законот за данокот на добивка што се применуваат на фискалната 2014 година, данок на добивка од 10% се пресметува на добивката од Билансот на успех зголемена за износот на даночно непризнати расходи. Во согласност со даночната легислатива што се применува во Република Македонија, проценетиот износ на данок на добивка врз месечна основа се плаќа авансно.

Одложен данок на добивка

Одложен данок на добивка се утврдува со примена на методот на обврски во Извештајот за финансиска состојба за сите времи разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност во финансиските извештаи. Стапката на данок на добивка на денот на Извештајот за финансиска состојба се употребува за утврдување на одложените даночни средства и обврски.

Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочиви времи разлики. Одложени даночни средства се признаваат за одбитните времи разлики и ефектите од даночните загуби се пренесуваат во обем во којшто постои веројатност дека ќе се оствари оданочива добивка со цел да се овозможи одбитните времи разлики и пренесените даночни загуби да бидат искористени.

3.14.2 Други даноци и придонеси

Други даноци и придонеси се однесуваат на данок на имот и разни други даноци и придонеси што се плаќаат во согласност со државните и општинските закони.

3.15 Поврзани страни

Страните се поврзани доколку:

- a) директно или индиректно едната страна, преку еден или повеќе посредници, едната страна контролира или е контролирана од матичната компанија, или пак е под значително влијание, односно има влијание врз друштвото
- b) поврзаното друштво е подружница, заедничко вложување, член на клучен раководен кадар на друштвото или негов родител

Трансакции со поврзани страни, согласно МСС 24.9 претставуваат трансфер на средства и услуги и облигации, без оглед на цената по која се одвиваат.

3.16 Тест за адекватност на обврски

Според МСФИ 4.А, претставува проценување дали книговодствената вредност на обврската за осигурување треба да биде зголемена (или книговодствената вредност од соодветните трошоци во осигурувањето треба да се намалат) врз основа на преглед за идни готовински приливи.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2014
(Во илјади Денари)

4. АНАЛИЗА НА БИЛАНСОТ НА УСПЕХ

4.1 Нето приходи од премии

	2014	2013
Бруто полисирана премија за осигурување	371,554	313,843
Бруто полисирана премија дадена во реосигурување:		
-Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	(19,554)	(16,914)
-Münchener Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија	(2,590)	(1,292)
-SOGELife / Бугарија	(5,930)	(1,578)
	(28,074)	(19,784)
Промена во бруто резерва за преносна премија на неживот (дополнително)	(2,266)	(1,530)
Промена во бруто резерва за преносна премија на неживот (дополнително) за реосигурување:		
-Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	514	470
-Münchener Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија	135	7
	649	477
	341,863	293,006

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2014
(Во илјади Денари)

4. АНАЛИЗА НА БИЛАНСОТ НА УСПЕХ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

4.2 Приходи од вложувања

	2014	2013
Приходи од камати:		
-Камати од државни записи	-	-
-Камати од обврзници	33,364	24,257
-Камати од заеми дадени на вработени	-	2
-Камати од заеми дадени на сопственици на полиси	181	178
-Камати од депозити	17,245	16,993
	50,790	41,430
 <i>Позитивни курсни разлики</i>	 2,379	 3,935
 <i>Капитална добивка од продажба на средства расположиви за продажба</i>	 6,013	 18,387
 <i>Приходи од останати вложувања (амортиз.на обврзници)</i>	 318	 2,325
 <i>Останати осигурително-технички приходи намалени за дел на реосигурителот</i>	 1,889	 8,417
 <i>Приходи од продажба на материјални и нематеријални сва</i>		
-Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	8,499	6,110
-Münchener Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија	980	623
-SOGELife / Бугарија	682	181
	10,161	6,914
 <i>Приход од организирање на обуки</i>	 89	 22
	71,639	74,516

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2014
(Во илјади Денари)

4. АНАЛИЗА НА БИЛАНСОТ НА УСПЕХ (ПРОДОЛЖУВА)

4.3 Настанати штети-нето

	2014	2013
Бруто износ на штети		
-Бруто исплатени штети	(32,625)	(32,376)
-Бруто исплатени штети – дел за реосигурување		
<i>-Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија</i>	2,499	3,745
<i>-Münchener Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија</i>	-	-
<i>-SOGELife / Бугарија</i>	1,855	-
	(28,271)	(28,631)
Промени во бруто резерви за штети		
-Промени во бруто резерви за настанати и пријавени штети	(2,396)	(4,811)
-Промени во бруто резерви за настанати и непријавени штети	(2,568)	(599)
	(4,964)	(5,410)
Промени во бруто резерви за штети-дел за реосигурување		
-Промени во резерва за настанати и непријавени штети –дел за реосигурување		
<i>-Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија</i>	(227)	2,663
<i>-Münchener Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија</i>	245	-
<i>-SOGELife / Бугарија</i>	434	-
	452	2,663
	(32,783)	(31,378)

4.4 Промени во останати технички резерви-нето

	2014	2013
Промени во бруто математичка резерва		
-Промени во бруто математичка резерва	(188,968)	(156,760)
-Промени во бруто резерви за удел во добивка	(16,027)	(14,398)
-Промени во бруто резерви за учество во добивка	(5,503)	(2,105)
-Промени во бруто резерви за преносна премија-животно дополн.	(19,772)	(12,887)
	(230,270)	(184,045)
Промени во бруто математичка резерва-дел во реосигурување		
- <i>Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија</i>	611	564
- <i>Münchener Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија</i>	204	4
	815	568
	(229,455)	(185,582)

Резервата за учество во добивката од Ден 5,503 илјади (2013: Ден 2,105 илјади) е задолжителна резерва утврдена со политиките на ГРАВЕ Групацијата. Во согласност со домашната регулатива, ваква резерва не е потребно да се формира.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2014
(Во илјади Денари)

4. АНАЛИЗА НА БИЛАНСОТ НА УСПЕХ (ПРОДОЛЖУВА)

4.5 Нето трошоци за спроведување на осигурување

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
<i>Трошоци за стекнување</i>		
-Провизија за брокерски друштва и застапници	(80,457)	(61,413)
-Бруто плати	(1,699)	(1,098)
- Останати трошоци за стекнување	(6,858)	(11,963)
	<u>(89,014)</u>	<u>(74,717)</u>
<i>Административни трошоци</i>		
-Амортизација и депрецијација на материјални и нематеријални	(657)	(301)
-Плати, даноци и придонеси од и за плати	(8,325)	(7,464)
Останати административни трошоци		
-Услуги	(12,695)	(10,267)
-Останати	(903)	(968)
-Резервации и останато	(2,260)	(1,443)
	<u>(24,840)</u>	<u>(20,443)</u>
	<u>(113,854)</u>	<u>(94,917)</u>

4.6 Трошоци од вложување

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Трошоци за камати	(133)	(37)
Негативни курсни разлики	(3,453)	(5,143)
	<u>(3,586)</u>	<u>(5,180)</u>

**4.7 Останати осигурителни технички трошоци намалени
за трошоци на реосигурување**

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Трошоци за надомест на Агенција за супервизија на осигурување	(2,123)	(2,015)
Отпис на мали износи по полиси	(355)	(298)
	<u>(2,478)</u>	<u>(2,313)</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2014
(Во илјади Денари)

4. АНАЛИЗА НА БИЛАНСОТ НА УСПЕХ (ПРОДОЛЖУВА)

4.8 Загуба поради обезвреднување на побарувања по основ на премија-посебна резерва

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Добивка / (Загуба) поради обезвреднување на побарувања по	(315)	400
Останати расходи	<u>(77)</u>	<u>-</u>
	<u>(392)</u>	<u>400</u>

4.9 Данок на добивка

Компоненти на данокот на добивка

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Тековен данок од добивка (данок на непознати расходи)	(3,287)	(163)
Одложен данок	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>(3,287)</u>	<u>(163)</u>

Нумеричко усогласување на добивката и резултатите од работењето и пропишана даночна стапка

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Добивка пред оданочување	30,954	48,552
Данок на добивка 10% (2013:10%)	(3,095)	-
Даночен ефект на трошоци што не се признаваат	(192)	(163)
Даночен ефект од даночни кредити	<u>-</u>	<u>-</u>
Ефективна даночна стапка: 0,33% (2013:0,33%)	<u>(3,287)</u>	<u>(163)</u>

4.10 Основна заработувачка по акција

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Нето добивка за годината (во Денари)	27,666,612	48,388,993
Пондериран просечен број на акции	<u>3,000</u>	<u>3,000</u>
Основна заработувачка по акција (во Денари)	<u>9,222.20</u>	<u>16,129.66</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2014
(Во илјади Денари)

5. АНАЛИЗА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА

5.1 Останати финансиски вложувања

	31 декември 2014	31 декември 2013
Финансиски средства кои се чуваат до доспеаност-нето		
-за покрите на математичка резерва	-	-
-за покрите на капитал	-	-
-за покрите на технички резерви	-	-
Средства расположиви за продажба-нето		
-за покрите на математичка резерва	753,044	559,784
-за покрите на технички резерви	24,959	24,971
-за покрите на капитал	20,449	20,459
-инвестициони фондови >1 год. за покрите на математичка резерва	-	23,413
	798,452	628,627
Долгорочни депозити		
-за покрите на технички резерви	12,296	12,302
-за покрите на капитал	243,125	256,876
-за покрите на математичка резерва	208,148	125,891
	463,569	359,069
Заеми		
-заеми обезбедени со хипотека	-	-
-заеми на иматели на полиси (аванси за полиси за живот)	2,312	2,151
	2,312	2,151
	1,264,333	1,025,847

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2014
(Во илјади Денари)

5. АНАЛИЗА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (ПРОДОЛЖУВА)

5.2 Реосигурување во бруто технички резерви

	31 декември 2014	31 декември 2013
Дел за реосигурување на преносна премија		
- <i>Grazer Wechselseitige Versicherung AG / Австрија</i>	4,330	3,816
- <i>Münchener Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија</i>	532	397
	4,862	4,213
Дел за реосигурување на математичка резерва		
- <i>Grazer Wechselseitige Versicherung AG / Австрија</i>	4,523	3,912
- <i>Münchener Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија</i>	452	249
	4,975	4,161
Дел за реосигурување за резерви за настанати пријавени штети		
- <i>Grazer Wechselseitige Versicherung AG / Австрија</i>	7,594	7,821
- <i>Münchener Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија</i>	245	-
- <i>SOGELife / Бугарија</i>	434	-
	8,273	7,821
	18,110	16,195

5.3 Побарувања и други побарувања

	31 декември 2014	31 декември 2013
Побарувања по основ на премии		
Побарувања по основ премии за осигурување	20,857	16,490
Исправка на вредност на побарувања	(789)	(474)
	20,068	16,016
Останати побарувања		
Побарување за повеќе платен данок на добивка	-	-
Даден депозит во Граве недвижности	716	716
Побарувања други	46	1
	762	717
	20,830	16,733

Заклучно со 31 декември 2014 година, Друштвото склучило нови 2,711 нови полиси или вкупно активни договори со состојба на 31.12.2014 од 11,688 осигурителни полиси (2013: 9,853 активни полиси) за животно осигурување.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2014
(Во илјади Денари)

5. АНАЛИЗА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (ПРОДОЛЖУВА)

5.4 Останати средства

	31 декември 2014	31 декември 2013
<i>Опрема и мебел-нето</i>	2,213	1,306
<i>Пари и парични еквиваленти</i>		
-во банки	8,006	14,920
-во каса	4	4
-издвоени за покритие на математичка резерва	16,526	9,949
-бизнис картичка	118	30
	24,654	24,903
	26,867	26,209

Парите на денарски жиро сметки во локалните банки имаат фиксни годишни камати, што зависи од банките, и истите можат да се менуваат, што е дискреционо право на секоја банка. Каматните стапки на средства по видување се следни:

	Годишни каматни стапки %
<i>Денарски жиро сметки:</i>	
- НЛБ Тутунска Банка АД - Скопје	0,50%
- Комерцијална Банка АД - Скопје	0,50%
- Стопанска Банка АД - Скопје	0,40%
- ПроКредит Банка АД - Скопје	n/a
- Уни Банка АД - Скопје	1% p/a/
- Халк Банка АД - Скопје	0,5%

Во согласност со член 98 од Законот за супервизија на осигурувањето, друштвата се задолжени да отворат посебна сметка во банка на која се држат средствата што ја покриваат математичката резерва и преку која се извршуваат сите поединечни трансакции поврзани со математичката резерва.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2014
(Во илјади Денари)

5. АНАЛИЗА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (ПРОДОЛЖУВА)

5.5 Активни временски разграничувања

	31 декември 2014	31 декември 2013
Претходно платени трошоци-МКД	12,416	8,454
Претходно платени трошоци-ЕУР	22,492	18,373
	34,908	26,827

5.6 Акционерски капитал и резерви

5.6.1 Акционерски капитал

Акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 3,000 обични акции (2013: 3,000 обични акции) со номинална вредност од Еур 1,000/акција, односно вкупно Еур 3,000,000 (2013: Еур 3,000,000.)

Сопственичката структура на акционерскиот капитал на 31 декември 2014 и 2013 година е следна:

	Акционерски капитал ЕУР 2014	Акционерски капитал ЕУР 2013	Сопственичка структура % 2014	Сопственичка структура % 2013
<u>Акционер</u>				
• Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft, Австрија	3,000,000	3,000,000	100	100

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2014
(Во илјади Денари)

5. АНАЛИЗА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (ПРОДОЛЖУВА)

5.6 Акционерски капитал и резерви

5.6.2 Резерви

Законска резерва

Заклучно со 2011 година, законската резерва повеќе не е задолжителна резерва за осигурителните друштва (член 70 од Законот.)

Организационен Фонд

Во согласност со последните измени во Законот за супервизија на осигурувањето, уплатата во овој фонд е укинат и со Одлука на Собрание на акционери бр. 246-1/03 јуни, 2008 година, износот е пренесен во вредноста на уплатениот (акционерски) капитал.

Математичка резерва

Математичката резерва заклучно со 2010 година се евидентирала во капиталот. Од 2011 година наваму, математичката резерва, во согласност со Законот, Друштвото ја презентира преку бруто техничките резерви (Белешка 5.7.)

Резерва на сигурност

Создавање Резерва на сигурност е предвидено со членот 70 од Законот за супервизија на осигурувањето, при што Друштвото треба да издвои во истата 1/3 од нето добивката. Издвојувањето се врши до моментот додека Резервата на сигурност достигне 50% од просечниот износ на премии за период на претходните две години. Оваа резерва се користи за покривање на долгорочни обврски што произлегуваат од осигурителни договори.

5.7 Бруто технички резерви

	31 декември 2014	31 декември 2013
<i>Бруто резерва за техничка премија</i>	<i>16,176</i>	<i>13,911</i>
<i>Бруто математичка резерва</i>		
-преносни премии за животно осигурување	134,770	114,997
-математичка резер. по основ животно осиг.	758,680	569,712
-резерва за удел во добивка	53,459	37,432
-резерва за удел во добивка	24,060	18,558
	970,969	740,699
<i>Бруто резерви за штети</i>		
-резерви за пријавени неисплатени штети	20,566	18,170
-резерви за настанати непријавени штети	8,745	6,177
	29,311	24,347
	1,016,456	760,399

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2014
(Во илјади Денари)

5. АНАЛИЗА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (ПРОДОЛЖУВА)

5.8 Тековни обврски за даноци

	31 декември 2014	31 декември 2013
Обврски за персонален данок	20	13
Обврски за ДДВ	47	74
Обврски за данок на добивка	3,138	14
	3,205	101

**5.9 Обврска за депозити кон реосигурителни
компани**

	31 декември 2014	31 декември 2013
<i>Обврска за депозити кон реосигурителни компании</i> - Münchner Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија	956	635
	956	635

5.10 Останати обврски

	31 декември 2014	31 декември 2013
<i>Обврски од непосредни работи на осигурување</i>		
-провизии на агенти и брокери	6,107	4,938
-примени аванси по премии	24,982	18,145
	31,089	23,083
<i>Обврски поврзани со реосигурување</i>		
- Grazer Wechselseitige Versicherung AG / Австрија	3,590	2,748
- Münchner Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија	1,197	705
-SOGELife / Бугарија	1,366	635
	6,153	4,088
<i>Останати обврски</i>		
-за плати на вработени	1,053	712
-обврски кон добавувачи во земј.и стран.	349	1,134
-по договор за дело	164	90
-обврска за лиценца	317	459
	1,883	2,395
	39,125	29,566

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2014
(Во илјади Денари)

5. АНАЛИЗА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (ПРОДОЛЖУВА)

5.11 Пасивни временски разграничувања

	31 декември 2014	31 декември 2013
Одложено плаќање за ревизија	283	399
Одложено плаќање за период од 20.12-31.12.	2,936	2,134
Резерви за учество во добивка	-	-
	3,219	2,533

6. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Друштвото ги извршило следните трансакции со поврзани страни за годините што завршуваат на 31 декември 2014 и 2013 година:

Поврзани субјекти	2014	2013
<i>Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија</i>		
• Обврски за:		
Реосигурување	3,590	2,748
Разни обврски (лиценци за SAP, Microsoft, Varamundi итн.)	317	459
Трошоци (трошок за реосигурување)	19,554	16,814
<i>Grawe IT GmbH / Австрија</i>		
Обврски за ИТ	-	-
Трошоци (on-line одржување, BSS пресметки и др.)	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**31 декември, 2014****(Во илјади Денари)****7. МИСЛЕЊЕ НА ОВЛАСТЕНИОТ АКТУАР**

Во согласност со членовите бр. 104 и 116 (став 1) од Законот за супервизија на осигурувањето, Друштвото е должно да ангажира овластен актуар.

Овластениот актуар на Друштвото (вработен во Друштвото) ја потврди висината на техничките резерви и математичката резерва презентирани во финансиските извештаи на Друштвото. Во својот извештај од 12 февруари, 2015 година тој ги даде следните информации:

Во 2014 година во Друштвото се применуваат следните осигурителни тарифи:

Осигурителни тарифи

ГАД1 / ГАДСЛ1
 ГАД3
 ГАД5С
 ГАД11
 ГДД1
 РАД1
 РАДД13
 УТ31
 РКД 9 Г-О (воведена во 2014)
 УТКД 9 Г (воведена во 2014)
 АДД9Г (воведена во 2014)
 УТ3-А (тарифа за дополнително осигурување воведена во јуни, 2014)

- Мислење на овластениот актуар за висината на математичката резерва (пресметана со цилмеризација) за годината што завршува на 31 декември, 2014 во износ од Ден 756,064 илјади (нето Ден 756,064 илјади)
- Мислење на овластениот актуар за висината на резервите за преносни премии за годината што завршува на 31 декември, 2014 во износ од Ден 134,770 илјади (нето: Ден 129,794 илјади)
- Мислење на овластениот актуар за гарантирани бонуси и попусти за годината што завршува на 31 декември 2014 година Ден 53,459 илјади (нето: Ден 53,459 илјади)
- Мислење на овластениот актуар за идни бонуси и попусти за годината што завршува на 31 декември 2014 година Ден 24,060 илјади (нето: Ден 24,060 илјади)
- Мислење на овластениот актуар за износот на административни трошоци за годината што завршува на 31 декември 2014 година Ден 2,617 илјади (нето: Ден 2,617 илјади)

Овластениот актуар на Друштвото во својот актуарски извештај за годината што завршува на 31.12.2014 година прави *Run-off* анализа за вкупните резерви на штети од аспект на 31.12.2014 година во однос на состојбите на резервите на штети за 31.12.2011, 31.12.2012 и 31.12.2013 година и при тоа утврдува дека трендот на флукуации на позитивни и негативни отстапувања во тек на претходните периоди потврдува адекватност на вкупните резервирања. Истовремено, бидејќи IBNR се утврдува со поспрудентен пристап, се очекува подобрување на резултатите од *Run-off* анализата.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември, 2014

(Во илјади Денари)

7. МИСЛЕЊЕ НА ОВЛАСТЕНИОТ АКТУАР (ПРОДОЛЖУВА)

Мислењето на овластениот актуар во врска со финансиските извештаи и годишниот извештај на Друштвото за годината што завршува на 31 декември, 2014 година може да се резимира на следниот начин:

Од актуарски аспект и од даденото мислење на овластениот актуар е евидентно дека Друштвото работело во согласност со одредбите на Законот за супервизија на осигурувањето, соодветната друга регулатива што базира на Законот, правилниците и другите акти на Друштвото и воопшто правната регулатива од доменот на осигурувањето. ГРАВЕ Осигурување АД-Скопје работи на начин што овозможува во секое време да ги подмирува достасаните обврски.

Во согласност со искажаното мислење, актуарот дал безрезервно позитивно мислење на работењето на Друштвото во 2014 година.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**31 декември, 2014****(Во илјади Денари)****8. МИСЛЕЊЕ НА ВНАТРЕШНИОТ РЕВИЗОР**

Во согласност со членот 127 од Законот за супервизија на осигурувањето и Правилникот за активностите на интерната ревизија, интерниот ревизор на Друштвото поднесе Извештај на интерната ревизија за 2014 година до Одборот на директори и Генералниот директор. Исто така, интерната ревизија подготви Предлог план за активностите на интерната ревизија во 2015 година.

Внатрешната ревизија работи во согласност со стручните начела и стандарди на внатрешната ревизија, кодексот на деловна етика на ревизорите и во склад со интерниот акт на Друштвото за делокругот и работењето на интерната ревизија во Граве Осигурување АД - Скопје, усвоен од страна на Одборот на директори. Со овој акт се предвидени целите и задачите на интерната ревизија.

Интерниот ревизор во 2014 година изготви мислења во однос на исполнување на препораките утврдени во Записникот од теренска супервизија од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување од 07.02.2014 година и тоа:

Мислење бр.	Мислење за извршен <i>follow-up</i> по дадени препораки од АСО
1/2014	Период на известување: 07.02.2014 – 20.06.2014 Дадени препораки од АСО: - (ИК-1) Внатрешна организација и систематизација на Друштвото (Рок: 30.06.2014) - (ИК-8) Прикажување на резервите за штети во финансиските извештаи (Рок: 30.06.2014) - (ИК-9) Прикажување на износот на максимален самопридржај во програмата за реосигурување (Рок: 30.06.2014) - (ИК-17) Препораки од внатрешен ревизор по кои нема превземено активности (Рок: 30.06.2014) Мислење на интерниот ревизор: - Препораката (ИК-1) – Целосно прифатено и постапено согласно препораката - Препораките (ИК-8) – Целосно прифатено и постапено согласно препораката - Препораките (ИК-9) – Целосно прифатено и постапено согласно препораката - Препораките (ИК-17) – Делумно прифатено и постапено согласно препораката, но истата треба да се финишира до 30.06.2014 година

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2014
(Во илјади Денари)

8. МИСЛЕЊЕ НА ВНАТРЕШНИОТ РЕВИЗОР (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Мислење бр.	Мислење за извршен <i>follow-up</i> по дадени препораки од АСО
2/2014	Период на известување: 07.02.2014 – 13.09.2014 Дадени препораки од АСО: - (ИК-4) Услови и тарифи за рентно осигурување (Тарифа ПВЦ8 и ПВЦ4) (Рок: 31.12.2014) Мислење на интерниот ревизор: - Препораката (ИК-4) – Целосно прифатено и постапено согласно препораката
3/2014	Период на известување: 07.02.2014 – 02.12.2014 Дадени препораки од АСО: - (ИК-5) Генерирање на дополнителни информации од информатички систем (Рок:31.12.2014) - (ИК-6) Дополнување на тарифи за осигурување и нивна усогласеност со веќе имплементирани алгоритми во информатичкиот систем (Рок: 31.12.2014) - (ИК-18) Обезбедување соодветен периодичен извештај од добавувачи со податоци за остварено ниво на сервис (Рок:31.12.2014) Мислење на интерниот ревизор: - Препораката (ИК-5) – Делумно прифатено и постапено согласно препораката, се очекува целосно финансирање до поставениот рок - Препораката (ИК-6) – Целосно прифатено и постапено согласно препораката - Препораката (ИК-18) – Целосно прифатено и постапено согласно препораката
3/2014 Дополнително	Дадени препораки од АСО: - (ИК-5) Генерирање на дополнителни информации од информатички систем (Рок:31.12.2014) Мислење на интерниот ревизор: - Препораката (ИК-5) – Целосно прифатено и постапено согласно препораката, во поставениот рок

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2014
(Во илјади Денари)

8. МИСЛЕЊЕ НА ВНАТРЕШНИОТ РЕВИЗОР (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Интерниот ревизор во 2014 година ги извршил следните контроли во Друштвото:

Извештај бр.	Предмет на контроли
01/2014	Предмет на ревизија: Контрола на понуди за осигурување на живот кои во Друштвото од разни причини се неприфатени или одбиени Препораки на интерниот ревизор по извршената контрола: 1. Да се утврди до каде одат ингеренциите на лицето кое ги прима понудите во однос на нивно одбивање, односно одобрување на лекарски преглед (Рок на извршување: 30.06.2014) 2. Да се прецизира процедура при одбивање на понудата за осигурување на живот во делот на документацијата, рок на чување и документи кои се враќаат на договарамот (Рок на извршување: 30.06.2014) 3. Во Одделението за прием и обработка на понуди да се воведат евиденција на одбиени понуди и да се назначи лице одговорно за неприфаќање на понудите (Рок на извршување: Веднаш) 4. Назначување на одговорно лице кое ќе го потврдува неприфаќањето и одбивањето на понудите (Рок на извршување: Веднаш)
02/2014	Предмет на ревизија: Усогласеност на работењето на Друштвото за застапување во осигурување Safe Life АД-Скопје (конечен извештај) Препораки на интерниот ревизор по извршената контрола: 1. Утврдување на меѓусебните права и обврски помеѓу Друштвото и Safe Life АД-Скопје да бидат допрецизирани и направени во писмена форма. (Рок на извршување: 30.09.2014) 2. Да се извршат корекции во договорите за застапување и промоторски услуги за кои одговорното лице во Safe Life АД-Скопје е претходно усмено опоменато (Рок на извршување: 31.07.2014) 3. За странските државјани вработени во Safe Life АД-Скопје да се заврши постапката на лиценцирање (Рок на извршување: 31.12.2014) 4. Да се направи регистар на застапници во осигурување во согласност со Правилникот за формата и содржината на регистрите (Рок на извршување: 31.07.2014) 5. Интерните акти за деловно работење на Safe Life АД-Скопје да се ревидираат и да се усогласат со дејноста на работење (Рок на извршување: 31.12.2014)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2014
(Во илјади Денари)

8. МИСЛЕЊЕ НА ВНАТРЕШНИОТ РЕВИЗОР (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Извештај бр.	Предмет на контроли
03/2014	Предмет на ревизија: Судски спорови и регистер на судски спорови (Нацрт) Наоди на ревизорот по извршената контрола: 1. Утврдување на првостепен и второстепен орган при решавање на штети и детално утврдување на нивни ингеренции (Рок на извршување: 31.03.2015) 2. Да се утврдат сите видови на решенија кои може да ги донесе второстепената комисија при решавање на приговори (Рок на извршување: 31.03.2015) 3. Детално да се утврдат процедури за вонсудско решавање на спорови (Рок на извршување: 31.03.2015)
04/2014	Предмет на ревизија: Плати, надоместоци и награди на вработените (Конечен) Наоди на интерниот ревизор по извршената контрола: 1. Да се надгради постојниот софтвер за пресметка на плата ЛУКА, со одредбите на законската регулатива (Рок на извршување: 31.03.2014) 2. Месечната листа за исплатена плата да ги содржи сите релевантни податоци согласно законската регулатива (Рок на извршување: 31.03.2015) 3. Да се направат корекции на договорите за работа со вработените во согласност со законските одредби (Рок на извршување: 31.03.2015) 4. Да се уреди промената во исплатена бруто плата со анекс кон основниот договор за вработување, како и да се донесуваат одлуки од директорот во случај на наградување поради работна или деловна успешност (Рок на извршување: веднаш) 5. За сите вработени да се извади извод од Фондот за пензиско осигурување и да се утврди вкупниот стаж за минат труд, кој ќе се додава на основната бруто плата, а секоја година ќе следи 0,50% зголемување кое ќе се додава на минатиот труд

По однос на контролата на извршувањето на предлозите по наодите на интерната ревизија во 2014 година, а се однесуваат на препораките дадени во 2013 година (Извештај на интерна ревизија бр.2-а/2013,) интерниот ревизор утврди дека сите препораки (освен една која е делумно прифатена и треба да биде финализирана до 31.03.2015 година) се целосно прифатени и реализирани.

Препораките на внатрешниот ревизор имаат повеќе за цел уште повеќе да се подобрат интерните контроли во Друштвото и особено, да се земат во предвид наодите и препораките на Агенцијата за супервизија на осигурување утврдени во контролата на работењето на Друштвото.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември, 2014

(Во илјади Денари)

9. КАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНФОРМАТИЧКИ СИСТЕМ

Друштвото користи две софтверски апликации за обавување на своето работење во доменот на животното осигурување. Овие софтвери се добиени бесплатно, без право на ексклузивитет и без право на пренос, од страна на оснивачот и единствен сопственик на Друштвото. Овие две апликации се KORIN и SAP R/3.

9.1. "KORIN" Апликативен систем

Програмот "Korin" е изработен од страна на вработените на концернот Grazerwechselseitige Versicherung in Graz, Австрија. Во развивањето на програмот не се користени надворешни експерти, туку проектот е целосно изработен благодарјќи на знаењето и искуството на стручњациите на концернот Grawe. Проектот е дизајниран така што обезбедува целосно задоволување на потребите во врска со клиентите, осигурителните полиси, штети и сите останати финансиски елементи потребни за одивање на дејноста.

Причините за создавање и развој на овој програм биле следни:

- Ниту еден од готовите програми што се нуделе на пазарот не биле специјално дизајнирани за осигурителни компании
- Поради таа причина, набавените програми морале да бидат прилагодувани според потребите на посебните видови осигурувања
- Програмот е развиван така што може да биде применуван и во компании што имаат седиште надвор од Австрија
- Ниту еден од готовите програми што се нуделе на пазарот не можеле да ги задоволат потребите на компаниите што работеле во други земји ниту пак постоела можноост истите да се адаптираат на поинаквите услови за работа што во овие земји постојат
- Доколку и имало можност за одредени адаптирања на програмите, ваквите прилагодувања се покажале како многу скапи и захтевале многу време
- Исто, праксата покажала дека е многу потешко да се изврши прилагодување на еден програм, отколку да се креира нов програм
- Ниту еден од програмите што се нуделе на пазарот не нудел можност за спроведување на централизирана контрола
- Купување на таков програмски софтвер ја правел Компанијата зависна од нејзините креатори што можело да се реперкуира во создавање непотребни проблеми во случај програмот од било која причина да престанел да работи

Сите горе наведени причини ја зајакнале намерата за креирање на сопствен програм. Одлуката се покажала како исправна затоа што и денес ситуацијата на пазарот не е променета.

Програмот "Korin" работи како интегрален и централизиран систем. Интегрален значи дека една информација (пр. Презимето на клиентот) може да биде внесено само еднаш. Со тоа се оневозможува двоен внос на податоци и дуплирање на грешки. Централизиран значи дека сите податоци се внесуваат преку еден компјутер во еден огранок.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември, 2014

(Во илјади Денари)

9. КАРАКТЕРИСТИКИ НА КОМПЈУТЕРСКИОТ СИСТЕМ (ПРОДОЛЖУВА)

9.1 "KORIN" Апликативен систем (продолжува)

Целиот систем е поделен на неколку подсистеми со цел да се овозможи подобра сигурност и зачувување на внесените податоци. Подсистемите содржат:

- Податоци за клиентот (посебно означување за машки и женски пол, форма на друштво, име и презиме, назив, адреса и тн.)
- Осигурителна полиса (почеток и крај на периодот на осигурување, предвиден број на уплати)
- Посебни видови на осигурителни полиси што сами по себе претставуваат договор за осигурување (почеток на осигурувањето, крај на периодот на осигурување, износ и тн.)
- Износите што осигуреникот треба да ги плати (износ, салдо)
- Винкулации за разни видови осигурување по однос на секоја поединечна полиса, доколку винкулација е направена
- Штети што се покриваат со полисата и видови осигурување во рамките на секоја поединечна полиса со начин на плаќање на штетите
- Разни видови провизии што се уплатуваат во врска со осигурувањето
- Информации поврзани со посредниците во осигурување, лица или друштва (започнување со работење, статус, провизија, хиерархија и тн.)
- Математичка основа за пресметка на тарифите и резервите по однос на посебните видови тарифи
- Логичка контрола на сите видови тарифи

Сé останато што се однесува на техничките и финансиските аспекти на полисите и штетите (база на податоци за валутните курсеви, систем на фиксни статистички броеви, текстови на различни типови на осигурителни полиси, генерални и специфични клаузули што се употребуваат во осигурувањето и тн.)

Поради фактот што системот дава широка лепеза на информации кои се внесени во програмот, "Корин " претставува аналитичка база за:

- Процесирање на горе наведените информации и нивно чување;
- Процена на сите податоци (статистичка или аналитичка);
- Вметнување на сите технички резерви на Друштвото:
 - а) математичка резерва
 - б) резерва за учество во добивката
 - в) алокација на резерви
 - г) плаќање на штети
 - д) провизии
 - ѓ) уплата на аванси и обврски кон клиенти
 - е) податоци потребни во книговодството
- "Коринот" не ги третира општите трошоци на Друштвото (пр. трошоци за плати на вработени)
- Ниту пак преку него може да се обавува книговодствената функција во смисла на книжење на аналитички сметки и главна книга

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2014
(Во илјади Денари)

9. КАРАКТЕРИСТИКИ НА КОМПЈУТЕРСКИОТ СИСТЕМ (ПРОДОЛЖУВА)

9.1 "KORIN" Апликативен систем (продолжува)

Преку "Корин" се обавуваат следните функции:

Печатење на осигурителни полиси

Печатењето на осигурителни полиси се извршува секој понеделник и среда, по завршување на работното време. Полисите се доставуваат на корисниците следниот ден.

Салда на побарувања од клиенти за наредниот период со опција за печатење

Овој дел "Корин" го извршува на почетокот на секој месец (од 3-ти до 5-ти) за сите полиси што треба да бидат платени на 1 следниот месец или следните денови.

Пресметка на состојби за доставување опомену и изработка на опомените

По правило оваа активност се обавува на дваести во тековниот месец, освен ако се работи за неработен ден.

Затворање на претходниот месец

Затворањето на претходниот месец се обавува шестиот ден од тековниот месец. При тоа се извршуваат сите потребни активности за изработка на основата за потребите на вреднување на состојбите на Друштвото на последниот ден на претходниот месец, се донесуваат краткорочни деловни одлуки, се изработуваат налози за книжење во главната книга, исплата на провизии, пресметка и пријавување на даноци од основна дејност и тн.

"Корин"-от е на располагање од 06-18 часот секој работен ден. Во 06 часот наутро програмот автоматски се вклучува, а во 18 часот попладне програмот автоматски се исклучува, без оглед на тоа кој е приклучен и што работи во моментот. Само во исклучителни случаи можно е да се продолжи работењето во програмот, и тоа врз основ на писмено барање доставено до директорот на Друштвото и одобрение добиено од директорот на одделението за информатика.

Со исклучување на достапот во програмот, започнува активирање на сите можни логички контроли на податоците што се внесени тој ден. По спроведување на контролите, почнува постапка на заклучување на денот во смисла на трајно запишување на податоците во датотеките, изработка на потребни дневни прегледи и разни табеларни прегледи.

Достапност до работењето во програмот "Корин" е можен единствено врз основ на овластен корисничко име и соодветна лозинка. За добивање на корисничко име и лозинка потребно е писмено барање од Друштвото со потпис на директорот на Друштвото. Тоа барање мора да биде одобрено од страна на овластеното лице од екипата за информатика, а секој дел на групата на информатичката екипа дава свој дел на дозвола за бараните овластувања.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**31 декември, 2014****(Во илјади Денари)****10. АКТИВНОСТИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ ПЕРЕЊЕ ПАРИ
И ФИНАНСИРАЊЕ ТЕРОРИЗАМ**

Во согласност со Законот за спречување на перење на пари и финансирање на тероризам (“Службен весник на Република Македонија” бр. 4/2008 со пратечките измени) Раководството на Друштвото ја назначи за одговорна Свездана Гичевска за имплементација на Програмата за спречување на перење на пари и финансирање на тероризам. Програмата за 2014 година е поднесена во Министерството за финансии на Република Македонија - Одделение за спречување на перење на пари и финансирање на тероризам.

11. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви користени при искажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута, на 31 декември 2014 и 2013 се следните:

	<u>Во Денари</u>	
	<u>31 декември</u>	<u>31 декември</u>
	<u>2014</u>	<u>2013</u>
ЕУР	61,4814	61,5113

II ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗВЕШТАИ

**1. ПИСМО НА РЕВИЗОРОТ ДО ОДБОРОТ НА
ДИРЕКТОРИ НА ДРУШТВОТО**



Ревизија Чулева

Њуделхиска 4/3
1000 Скопје
Македонија

тел + 389 2 3094 014
факс + 389 2 3094 015
office@revizijaculeva.com.mk
www.revizijaculeva.com.mk

ГРАВЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД-Скопје
ул.Пиринска бр.23
1000-СКОПЈЕ

ПРЕДМЕТ: Писмо до Одборот на директори

Почитувани Господа,

Во планирањето и спроведувањето на ревизијата на финансиските извештаи на ГРАВЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД - Скопје (во натамошниот текст: Друштвото) за годината што завршува на 31 декември 2014, предмет на наша опсервација беше целокупното работење на Друштвото како и неговите интерните контроли. При тоа, интерните контроли се опсервирани само до степен потребен да се утврдат нашите ревизорски процедури потребни да го изразиме нашето ревизорско мислење за финансиските извештаи на Друштвото, но не и да дадеме било какво тврдење за системите на интерните контроли во Друштвото. Ваквиот пристап сигурно не ги разоткрива можните слабости во системот на интерните контроли, како и целите и ограничувањата на системот.

Во таа смисла, би сакале да ве известиме дека нашите испитувања и опсервации на интерните контроли и други книговодствени, известувачки и системски прашања, кои го задржаа нашето внимание како резултат на ревизорските процедури кои ги спроведувавме, **не доведоа** до идентификација на материјални неправилности во работењето на Друштвото.

Следствено, во отсуство на коментари и препораки од наша страна, молиме да се земе во предвид дека предметната комуникација има интенција единствено да послужи за ваша информација.

Ви стоиме на располагање и понатаму во следење на работењето на Друштвото и изразуваме наша спремност за евентуални појаснувања на идни коментари/помош во имплементирање на нашите препораки доколку за тоа во иднина се укаже потреба.

Со почит,

РЕВИЗИЈА ЧУЛЕВА
Соња Чулева, Директор
Овластен ревизор



**2. ПРЕГЛЕД НА КОРЕКЦИИ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ПРЕДЛОЖЕНИ
ОД СТРАНА НА РЕВИЗОРОТ (ПРИФАТЕНИ/НЕПРИФАТЕНИ)**

**ПРЕДМЕТ: Преглед на корекции на финансиските извештаи
за годината што завршува на 31.12.2014 година**

а) Преглед на корекции кои Граве Осигурување АД – Скопје не ги прифатил

Нема

б) Преглед на корекции кои Граве Осигурување АД-Скопје ги прифатил

Во продолжение е даден преглед на разликите помеѓу поднесените неревидирани финансиски извештаи на Граве Осигурување АД и ревидираните финансиски извештаи. Од прегледот е евидентно дека разлики нема од едноставна причина што ревизијата е во најголем дел работена пред изработување на финалните финансиски извештаи, така што сите корекции побарани од страна на ревизорот се реализирани. Овие разлики се однесуваат на одредени рекласификации кои во соработка со ревизорите се веднаш имплементирани во неревидираните финансиски извештаи на Граве Осигурување АД за годината што завршува на 31 декември 2014 година.

БИЛАНС НА УСПЕХ
За годината што завршува на
31 декември 2014
(Во илјади Денари)

	<u>Ревидирани</u>	<u>Неревидирани</u>	<u>Разлики</u>
ПРИХОДИ			
Нето приходи од осигурителни премии	341,863	341,863	-
Приходи од вложувања	71,369	71,369	-
	413,502	413,502	-
РАСХОДИ			
Нето трошоци за настанати штети	(32,783)	(32,783)	-
Промени во останати технички резерви-нето	(229,455)	(229,455)	-
Трошоци за спроведување на осигурувањето	(113,854)	(113,854)	-
Трошоци за вложување	(3,586)	(3,586)	-
Останати осигурителни технички трошоци намалени за трошоци на реосигурување	(2,478)	(2,478)	-
Добивка/(Загуба) поради обезвреднување на побарувања по основ на премија – посебна резерва	(392)	(392)	-
	(382,548)	(382,548)	-
Добивка пред оданочување	30,954	30,954	-
Данок на добивка	(3,287)	(3,287)	-
НЕТО ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА	27,677	27,677	-
Основна заработувачка по акција: Ден 9,222.20 (2013: Ден 16,129.66)			

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
На 31 декември, 2014
(Во илјади Денари)

	<u>Ревидирани</u>	<u>Неревидирани</u>	<u>Разлики</u>
СРЕДСТВА			
Нематеријални и материјални средства-нето	278	278	-
Останати финансиски вожувања	1,264,333	1,264,333	-
Реосигурување во бруто техничка резерва	18,110	18,110	-
Побарувања и други побарувања	20,830	20,830	-
Останати средства	26,867	26,867	-
Активни временски разграничувања	34,908	34,908	-
ВКУПНО СРЕДСТВА	<u>1,365,326</u>	<u>1,365,326</u>	<u>-</u>
АКЦИОНЕРСКА ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ			
Акционерска главнина			
Уплатен капитал	183,999	183,999	-
Резерви	44,132	44,132	-
Задржана заработувачка	74,234	74,234	-
	<u>302,365</u>	<u>302,365</u>	<u>-</u>
Обврски			
Бруто технички резерви	1,016,456	1,016,456	-
Обврски за даноци	3,205	3,205	-
Обврска за депозити кон реосигурителни компании	956	956	-
Останати тековни обврски	39,125	39,125	-
Пасивни временски разграничувања	3,219	3,219	-
	<u>1,062,961</u>	<u>1,062,961</u>	<u>-</u>
ВКУПНА АКЦИОНЕРСКА ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ	<u>1,365,326</u>	<u>1,365,326</u>	<u>-</u>

3.ИЗВЕШТАЈ ЗА СОСТОЈБАТА И ПРОМЕНИТЕ НА ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ И МИСЛЕЊЕ НА ОВЛАСТЕНИОТ АКТУАР

Препорака на друштвото за ревизија со наведување на уочените слабости и ризици кои произлегуваат од начинот на издвојување на технички резерви.

3.1.Техничките резерви

Друштвото е должно да ги формира следните видови на технички резерви:

- 1.Резерви за преносни премии
- 2.Резерви за штети
- 3.Математичка резерва

а)Резерви за преносни премии

Се издвојуваат за секој договор за осигурување поединечно, во висина на оној дел од бруто полисираната премија што се пренесува во идниот пресметкопвен период во сооднос меѓу истечениот осигурителен период и преостанатиот период до истекот на договорот за осигурување.

б)Резерви за штети

Се издвојуваат во висина на проценетите обврски кои Друштвото е должно да ги подмири, врз основа на договорите за осигурување, каде што осигурителниот настан се појавил до крајот на пресметковниот период ,без оглед дали настанот е пријавен, вклучувајќи ги и сите трошоци кои произлегуваат од ненавременото извршување на обврските на Друштвото по комплетирани оштетни побарувања.Резервите за штети, покрај проценетите обврски за настанати и пријавени штети, ги вклучуваат и проценетите обврски за настанати но не пријавени штети.

в)Математичка резерва

Се пресметува во висина на сегашната вредност на проценетите идни обврски на Друштвото, кои произлегуваат од договорите за осигурување, намалени за сегашната вредност на идните премии кои треба да се платат врз основа на тие договори. Во рамките на математичката резерва, Друштвото пресметува и резерва за идни административни (управни) трошоци за полиси кај кои траењето на осигурувањето е подолго од плаќањето на премијата , и овој износ соодветно се додава на математичката резерва. На пресметаната математичка резерва, исто така се додава и износот на припишаниот удел во добивка за секој договор кој има право на тоа, согласно критериумите на Друштвото, како и припишано учество во добивка засекој доовор кој има право на тоа согласно критериумите на Друштвото (истите не претставуваат законска обврска.)

3.2.Методи за пресметка на резервите

Друштвото ги користи следните методи за актуарска пресметка на поединечните резерви во составот на техничката резерва: метод *pro rata temporis* (метод за резерви за преносни премии); принцип на поединечна проценка за секоја штета (за резервите за настанати и пријавени штети); метод на триангулации со вклучен *tail factor* (за резерви за настанати а непријавени штети); поединечно за сите активни и капитализирани индивидуални договори за осигурување (математичка резерва.)

Друштвото има интерен Правилник за пресметка на техничките резерви донесен во 2014 година, усогласен со Правилникот на Агенцијата за супервизија на осигурувањето од 2013 година. Пресметката на техничките резерви се генерира од компјутерскиот систем, а висината и точната вредност на резервите ја потврдува актуарот на Друштвото.

3.3.Состојба на техничките резерви

На 31 декември 2014 година и 2013 година состојбата на техничките резерви е следна:

Табела бр.1: Состојба на технички резерви во Граве Осигурување АД

	2014 Денари	2013 Денари
Техничка резерва:		
-Бруто резерви за преносни премии	16,176,248	13,910,718
-Дел за реосигурување	(4,861,571)	(4,213,245)
	11,314,677	9,697,473
-Бруто математичка резерва	970,969,479	722,141,556
-Дел за реосигурување	(4,975,015)	(4,160,349)
	965,994,464	717,981,207
-Бруто резерви за штети	29,310,682	24,347,120
-Дел за реосигурување	(8,273,003)	(7,821,431)
	21,037,679	16,525,689
Техничка резерва – нето	998,346,820	744,204,369

3.4.Промени во техничките резерви во 2014 година

Кумулативните квартални промени на техничките резерви во 2014 година се прикажани на следната табела:

Табела бр.2: Движење на нето технички резерви - квартално (кумулативно) за 2014 година

Опис	Почетно салдо 1.1.2014 (Денари)	I Квартал (Денари)	II Квартал (Денари)	III Квартал (Денари)	IV Квартал (Денари)
Почетно салдо 1.1.2014 година	744,204,369	802,270,670	867,038,847	909,906,186	998,346,820
-Резерви за преносни премии-нето %	9,697,473	8,476,670	9,404,876	8,238,374	11,314,677
На пораст/ (опаѓање)	100 %	87,41%	96,98%	84,95%	116,68%
-Математичка резерва-нето %	717,981,207	775,899,804	838,881,791	882,765,526	965,994,464
На пораст/ (опаѓање)	100%	108,07%	116,84%	122,95%	134,54%
-Резерви за штета- нето %	16,525,689	17,894,196	18,752,180	18,902,286	21,037,679
На пораст/ (опаѓање)	100%	108,28%	113,47%	114,38%	127,30%
ВКУПНО	744,204,369	802,270,670	867,038,847	909,906,186	998,346,820
% На пораст/ (опаѓање) 2014	100%	107,80%	116,51%	122,27%	134,15%
% На пораст/ (опаѓање) 2013	100%	104,88%	114,08%	119,01%	133,61%

3.5. Мислење на овластениот актуар

Овластен актуар на Друштвото ја потврди висината на техничките резерви и математичката резерва презентирани во финансиските извештаи на Друштвото. Во својот извештај тој ги даде следните информации:

Во 2014 година во Друштвото се применуваат следните осигурителни тарифи:

Осигурителни тарифи

ГАД1 / ГАДСЛ1
ГАД3
ГАД5С
ГАД11
ГДД1
РАД1
РАДД13
УТ31
РКД 9 Г-О (введена во 2014)
УТКД 9 Г (введена во 2014)
АДД9Г (введена во 2014)
УТ3-А (тарифа за дополнително
осигурување введена во јуни, 2014)

- Мислење на овластениот актуар за висината на математичката резерва (пресметана со цилмеризација) за годината што завршува на 31 декември, 2014 во износ од Ден 756,064 илјади (нето Ден 756,064 илјади)
- Мислење на овластениот актуар за висината на резервите за преносни премии за годината што завршува на 31 декември, 2014 во износ од Ден 134,770 илјади (нето: Ден 129,794 илјади)
- Мислење на овластениот актуар за гарантирани бонуси и попусти за годината што завршува на 31 декември 2014 година Ден 53,459 илјади (нето: Ден 53,459 илјади)
- Мислење на овластениот актуар за идни бонуси и попусти за годината што завршува на 31 декември 2014 година Ден 24,060 илјади (нето: Ден 24,060 илјади)
- Мислење на овластениот актуар за износот на административни трошоци за годината што завршува на 31 декември 2014 година Ден 2,617 илјади (нето: Ден 2,617 илјади)

Овластениот актуар на Друштвото во својот актуарски извештај за годината што завршува на 31.12.2014 година прави *Run-off* анализа за вкупните резерви на штети од аспект на 31.12.2014 година во однос на состојбите на резервите на штети за 31.12.2011, 31.12.2012 и 31.12.2013 година и при тоа утврдува дека трендот на флукуации на позитивни и негативни отстапувања во тек на претходните периоди потврдува адекватност на вкупните резервирања. Истовремено, бидејќи IBNR се утврдува со попрудентен пристап, се очекува подобрување на резултатите од *Run-off* анализата.

Мислењето на овластениот актуар во врска со финансиските извештаи и годишниот извештај на Друштвото за годината што завршува на 31 декември, 2014 година може да се резимира на следниот начин:

Од актуарски аспект и од даденото мислење на овластениот актуар е евидентно дека Друштвото работело во согласност со одредбите на Законот за супервизија на осигурувањето, соодветната друга регулатива што базира на Законот, правилниците и другите акти на Друштвото и воопшто

правната регулатива од доменот на осигурувањето. ГРАВЕ Осигурување АД-Скопје работи на начин што овозможува во секое време да ги подмирува достасаните обврски.

Во согласност со искажаното мислење, актуарот дал безрезервно позитивно мислење на работењето на Друштвото во 2014 година.

3.6.Мислење на независен овластен актуар

Мислењето на овластениот актуар на Друштвото е потврдено со мислењето на независен овластенактуар, Г-дин Милан Антовски, ангажиран од страна на ревизорот во постапката на ревизија на финансиските извештаи на Граве Осигурување АД-Скопје за годината што завршува на 31.12.2014 година.

3.7.Мислење на ревизорот

По наше мислење во Друштвото се следат и применуваат во целост законските прописи и подзаконски акти, како и интерните акти на Друштвото во поглед на уврдување и одржување на висината на техничките резерви и математичката резерва.

3.8.Препораки на ревизорот од минатата година

Во минатата година ревизорот нема дадено препораки до Друштвото.

4.Извештај за состојбата и структурата на вложувањата на средствата кои ги покриваат техничките и/или математичката резерва

4.1.Состојба и структура на вложувања кои гипокриваат техничките и математичката резерва

Табела бр.1: Состојба и структура на вложувања во техничка резерва (I) и Математичка резерва (II) во Граве Осигурување АД за 2014/2013

Структура на вложувања	2014 (Денари)	Структура % 2014	2013 (Денари)	Структура % 2013
(I)Технички резерви				
-Депозити во банки кои имаат дозвола издадена од НБРМ(депозити со ЕУР клаузула)	-	-	-	-
-Еур депозити во банки кои имаат дозвола издадена од НБРМ	12,340,200	1,52%	12,302,260	1,63%
-Депозити во банки кои имаат дозвола издадена од НБРМ (Денарски депозити)	-	-	-	-
-Хартии од вредност издадени од Република Македонија/НБРМ (Евро-обврзница)	-	-	-	-
-Хартии од вредност издадени од Република Македонија/НБРМ (Државни обврзници со Еур клаузула)	25,048,143	3,11%	24,971,132	3,30
ВКУПНО (I)	37,388,343	4,63%	37,273,392	4,93%
(II)Математичка резерва				
-Хартии од вредност издадени од Република Македонија-државни записи со ЕУР клаузула	-	-	-	-
(2012: 10) и (2011: 8,9 и 10-та) емисија на обврзници за денационализација	28,022,173	3,46%	27,936,019	3,69%
-Државна обврзница бр.ДО 2008/02-0916ДК	13,883,856	1,71%	13,841,170	1,83%
-ЕУР обврзница –MACEDO 04	-	-	-	-
-Парични средства на банкарски сметки-математичка резерва	23,173,000	2,86%	9,949,223	1,32%
-Депозити во банки кои имаат дозвола издадена од НБРМ (Денарски депозити)	124,000,000	15,34%	88,000,000	11,64%
-Депозити во банки кои имаат дозвола издадена од НБРМ (Еур депозити)	6,170,100	0,76%	37,890,961	5,01%
-Хартии од вредност издадени од Република Македонија /НБРМ (Државни обврзници со Еур клаузула)	551,613,313	68,27	518,007,053	68,49
-Удели во инвестициони фондови во земји членки на ЕУ(APOLLO 54V)	23,716,322	2,97	23,412,739	3,10%
ВКУПНО (II)	770,578,764	95,37%	719,037,165	95,07
ВКУПНО (I)+ (II)	807,967,107	100%	756,310,557	100%

**4.2.Промени во вложувањата кои гипокривааттехничките
и математичката резерва во 2014 година**

Табела бр.2: Движење на вложувања во техничка резерва квартално за 2014

ВЛОЖУВАЊА	Почетно салдо 1.1.2014 (Денари)	I квартал (Денари)	II Квартал (Денари)	III Квартал (Денари)	IV Квартал (Денари)
Почетно салдо 1.1.2014	-	-	-	-	-
Технички резерви					
-Парични средства на банкарски сметки	-	-	-	-	-
- Депозити во банки кои имаат дозвола издадена од НБРМ (депозити со ЕУР клаузула)	-	-	-	-	-
-Еур депозити во банки кои имаат дозвола издадена од НБРМ	12,302,260	12,340,200	12,337,000	12,330,680	12,296,280
- Депозити во банки кои имаат дозвола издадена од НБРМ- денарски депозити	-	-	-	-	-
-Хартии од вредност издадени од Република Македонија или НБРМ	24,971,132	25,048,143	25,041,648	25,028,819	24,958,994
ВКУПНО					
Технички резерви (I)	37,273,392	37,388,343	37,378,648	37,359,499	37,255,274
% на пораст/ (опаѓање)	100%	100,31%	100,28%	100,23%	99,95%
Минимално дозволен св за покрите на техничка резерва (актуарска пресметка) (II)	26,223,162	26,370,866	28,157,056	27,140,660	32,352,356
Повеќе /(помалку) сва за покрите од дозволеното III= (I)-(II)	11,050,230	11,017,477	9,221,592	10,218,839	4,902,918
%= (III) / (I)	100%	99,70%	83,45%	92,48%	44,37%

Табела бр.3: Движење на вложувања во математичка резерва - квартално за 2014

ВЛОЖУВАЊА	Почетно салдо 1.1.2014 (Денари)	I квартал (Денари)	II Квартал (Денари)	III Квартал (Денари)	IV Квартал (Денари)
Почетно салдо 1.1.2014	-	-	-	-	-
Математичка резерва					
Парични средства на банкарски сметки- математичка резерва	9,949,223	23,173,000	25,003,000	25,081,720	16,525,974
Хартии од вредност издадени од Република Македонија-државни записи со ЕУР клаузула	-	-	-	-	-
-Депозити во банки кои имаат дозвола издадена од НБРМ-денарски	88,000,000	124,000,000	139,000,000	149,000,000	202,000,000
-Депозити во банки кои имаат дозвола издадена од НБРМ (Еур депозити)	37,890,961	6,170,100	6,168,500	6,165,340	6,148,140
-Државна обврзница бр.ДО 2008/02-0916ДК (2012: 10) и (8,9 и 10- та) емисија на обврзници за денационализација	13,841,170	13,883,856	13,880,256	13,873,145	13,834,442
-ЕУР обврзница – MACEDO 04	27,936,019	28,022,173	24,513,022	-	-
-Хартии од вредност издадени од Република Македонија /НБРМ (Државни обврзници со Еур клаузула)	-	-	-	-	-
-Удели во инвестициони фондови во земји членки на ЕУ(APOLLO 54V)	518,007,053	551,613,313	616,561,435	666,279,251	739,209,903
	<u>23,412,739</u>	<u>23,716,322</u>	<u>25,175,191</u>	<u>26,433,895</u>	<u>-</u>
ВКУПНО					
Математичка резерва	<u>719,037,165</u>	<u>770,578,764</u>	<u>850,301,404</u>	<u>886,833,351</u>	<u>977,718,459</u>
%					
на пораст/ (опаѓање)	100%	107,17%	118,26%	123,34%	135,98%
Минимално дозволено покритие (од актуарска пресметка)	<u>717,981,207</u>	<u>775,899,804</u>	<u>838,881,791</u>	<u>882,765,526</u>	<u>965,994,464</u>
Повеќе/(помалку) од пресметката	<u>1,055,958</u>	<u>(5,321,040)</u>	<u>11,419,613</u>	<u>4,067,825</u>	<u>11,723,995</u>
% на повеќе/(помалку) од дозволено	0,15%	(0,69)%	1,36%	0,46%	1,21%

4.3.Препораки на ревизорот од минатата година

Во минатата година ревизорот нема дадено препораки на Друштвото.

4.4.Мислење на ревизорот за состојбата и структурата на вложувањата

По наше мислење, состојбата и структурата за покрите на вложувањата во техничка и математичка резерва се задоволителни во поглед на сигурност, исплатливост, рочност, разноврсност и дисперзија (земајќи ги во предвид карактеристиките на финансискиот пазар во Република Македонија.) При тоа, Друштвото во потполност ја почитувало пропишаната дисперзија и тоа и по врста и по лимитираност на процентот.

4.5.Препорака на ревизорот

Финансискиот пазар во Република Македонија е прилично лимитиран. Затоа препорачуваме да се користи искуството и експертизата на Групацијата Граве и да се влегува похрабро, односно помалку конзервативно, во вложувања надвор од земјата (како што е тоа направено со ЕУР обврзниците), со цел изнаоѓање нови можности и алтернативи.

5.Извештај за состојбата и структурата на вложувањата на останатите средства (од капиталот)

5.1.Пресметка на основниот капитал (член 69)

Табела бр.1.Основниот капитал на Граве Осигурување АД-Скопје

Структура	2014 Денари	% 2014	2013 Денари	% 2013
-Уплатен акционерски капитал, со исклучок на кумулативни приоритетни акции	183,998,795	60,91%	183,998,795	61,33%
-Резерви на Друштвото (законски и статутарни, кои не произлегуваат од договорите за осигурување)	44,131,893	14,61%	30,841,488	10,28%
-Пренесена акумулирана добивка	46,566,577	15,42%	37,066,429	12,35%
-Нераспределена добивка од тековната година	27,666,613	9,16%	48,388,993	16,13%
-Долгорочни нематеријални средства-нето	(277,927)	-0,10%	(275,999)	-0,09%
ВКУПНО	302,085,951	100%	300,019,706	100%

Капиталот на Друштвото е вложен целосно иако за ова не постои законска обврска.

5.2.Состојба и структура на вложувања на останатите средства (од капиталот)

Табела бр.2: Состојба и структура на вложувања во останати средства во Граве Осигурување АД за 2014

Структура на вложувања	2014 (Денари)	Структура %	2013 (Денари)	Структура %
Денарски депозити				
-долгорочни до 2 години	147,400,000		213,136,500	
-краткорочни до 1 година	64,000,000		12,000,000	
	211,400,000	77,15%	225,136,500	76,46%
Девизни депозити				
-долгорочни до 2 години	31,724,402		31,739,831	
-долгорочни до 3 години	-		-	
	31,724,402	11,58%	31,739,831	10,77%
Државни обврзници				
-Хартии од вредност издадени од Република Македонија /НБРМ (Државни обврзници со Еур клаузула)	20,448,647	7,46%	20,458,591	6,94%
Останати заеми				
Аванси (полиси за живот)	2,312,405	0,84%	2,150,538	0,73%
Останати пласмани				
Останати пласмани (жиро- ски во банки)	8,128,033	2,97%	14,953,180	5,1%
Еуро обврзници				
-MACEDO 04	-		-	
ВКУПНО	274,013,487	100%	294,438,640	100%

5.3.Промени во вложувањата на останати средства (во капиталот) во 2014 година

Табела бр.3: Движење на вложувања на останати средства (во капиталот) квартално за 2014

ВЛОЖУВАЊА	Почетно салдо 1.1.2014 (Денари)	I квартал (Денари)	II Квартал (Денари)	III Квартал (Денари)	IV Квартал (Денари)
Почетно салдо 1.1.2014	-	-	-	-	-
Денарски депозити					
-долгорочни до 2 години	213,136,500	190,400,000	157,400,000	157,400,000	147,400,000
-краткорочни до 1 година	12,000,000	37,000,000	61,000,000	61,000,000	64,000,000
	225,136,500	227,400,000	218,400,000	218,400,000	211,400,000
Девизни депозити					
-долгорочни до 2 години	31,739,831	31,837,716	31,829,460	31,813,154	31,724,402
-долгорочни до 3 години	-	-	-	-	-
	31,739,831	31,837,716	31,829,460	31,813,154	31,724,402
Државни обврзници					
Хартии од вредност издадени од Република Македонија /НБРМ (Државни обврзници со Еур клаузула)	20,458,591	20,521,685	20,516,364	20,505,854	20,448,647
Останати заеми					
Аванси (полиси за живот)	2,150,538	2,220,504	2,084,034	2,358,351	2,312,405
Останати пласмани					
Останати пласмани (жиро-ски во банки,)	14,953,180	15,847,716	30,592,023	11,627,403	8,128,033
Денарски депозити со ЕУР клаузула					
-долгорочни до 2 години	-	-	-	-	-
ЕУР обврзници					
-MACEDO 09	-	-	-	-	-
-MACEDO 04	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
ВКУПНО	294,438,640	297,827,621	303,421,881	284,704,762	274,013,487
%	100%	101,15%	103,05%	96,69%	93,06%

5.4.Препораки на ревизорот од минатата година

Препораки во минатата година не се дадени.

5.5.Мислење на ревизорот

По наше мислење структурата на вложувањата е во согласност со законските и подзаконските акти.

5.6.Препораки на ревизорот

Да се продолжи со целосно ангажирање на капиталот како што и досега се прави, со претходна проценка на ризикот.

6.ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОПИСИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК

6.1.Управување со ризик

Друштвото, во согласност со член 67 од Законот за супервизија на осигурувањето, е должно во секое време да располага со соодветен капитал со кој ќе го покрива своето работење и животното осигурување за кое се определил.

Тоа значи дека Друштвото е должно да работи на начин кој ќе овозможи во секое време да ги подмирува достасаните обврски (ликвидност) и редовно да ги покрива своите обврски (солвентност).

Главни ризици со кои се соочува Друштвото

Работењето во 2014 година е сèуште под влијание на отежнати услови на стопанисување. Кризата, меѓу останатото имаше влијание и поради погрешно вреднување и слаби проценки на потенцијалните ризици на поединечните облици на вложување. При тоа, управување со Друштвото ускладено со ризиците е во средиште на сите деловни активности усмерени кон постигнување трајни цели.

Цели на стратегијата за управување со ризици

Постоенето на осигурителните компании е превземање ризик со одреден надомест. Поради тоа, во Друштвото се прават напори осигурителното портфолио да има високо ниво на транспарентност, со цел добро да се познаваат и вреднуваат превземените ризици.

Под управување со ризици се подразбираат сите мерки за препознавање и намалување на ризиците со кои Друштвото се соочува. Затоа во Граве Осигурување АД-Скопје се изготвуваат правилници кои се меѓусебно ускладени и координирани, а се превземаат и мерки и постапки за препознавање, надзор и одбрана од ризици.

Со промена на законските, економските и политичките услови во опкружувањето се менуваат и поединечните ризици и нивното вреднување внатре во Друштвото. Инаку, во Друштвото се евидентни напорите што се вложуваат за свесно прифаќање на ризиците и нивно систематско вреднување, управување, надзирање како и припремање на алтернативни мерки, со цел навремено избегнување на штетните појави и исполнување на законски утврдените граници на солвентност.

Организација на управување со ризици

Раководството на Друштвото е одговорно за воспоставување и управување со ризици. Тоа е одговорно за идентификација, вреднување и управување со ризиците во рамките на своите овластувања. При тоа, особено се става акцент врз јасно утврдување на ризиците. Раководството постојано изготвува извештаи и обрнува внимание за појавата на ризиците, и ги анализира и вреднува со лицата задолжени за управување со ризици. Освен тоа, редовно се вршат консултации со телото за ризици на ниво на Групацијата Граве.

Интерната ревизија, како оперативно независна инстанца, по налог на раководството, врши мониторинг на постоечките структури и процеси. Исто така, интерната ревизија дава и стручна поддршка во вреднување на резултатите од управувањето со ризици, интерни контроли и процесот на раководење и надзор.

Известување за ризици

Вреднувањето на ризиците се спроведува во редовни и утврдени временски интервали. Исто така е предвидено итно известување во случај на достигнување дефиниран праг на висина на ризикот. Проценката на ризиците и причините кои довеле или можеле да доведат до појава на ризикот, по потреба се анализираат и претставуваат основ за известување за ризиците. При тоа, од една страна се изработува вкупна проценка на ризиците кои се однесуваат на идни периоди, а од друга страна, се врши редовно известување за ризиците кои настанале во изминатиот период.

Комуникација за ризици

Комуникацијата за ризици е многу важен елемент во составот на управување со ризици на Друштвото. Се смета дека колку повеќе информации и факти се разменуваат, поуспешно ќе биде препознавањето на потенцијалните ризици во секојдневното работење. На состаноците што се одржуваат во Друштвото и во Групацијата Граве, континуирано се проследуваат релевантни информации од доменот на управувањето со ризици.

6.2.Значајни ризици

За Друштвото од особена важност се следните ризици: осигурителни ризици; ризици на вложување, кредитен ризик

Осигурителен ризик

Осигурителниот ризик во животното осигурување го сочинуваат биометрискиот ризик, ризикот на сторнирање и ризикот на каматно емство. Со внимателен развој на сопствените осигурителни производи што ги нуди, и постојани актуарски анализи, се намалуваат несаканите промени на ризиците и се врши дополнително спречување со соодветна примена на политики за реосигурување.

Ризици на вложувања

Ризикот на вложување на капиталот го опфаќа во прв ред кредитниот ризик, ризикот на ликвидност и пазарниот ризик. Капиталните вложувања на Друштвото се темелат воглавно на формирање на квалитетно портфолио, и при тоа се води сметка за целокупната изложеност на ризик. Во склад со утврдената стратегија, вложување се врши во дисперзирани влогови во соодветни пазарни сегменти.

а) Кредитен ризик

Кредитниот ризик е ризик на кој е Друштвото изложено доколку неговите договорни партнери не можат да ги подмират своите обврски за плаќање. При тоа, ризикот на бонитет треба да се посматра како облик на кредитен ризик и претставува опасност од вложување на бонитетот по извршениот откуп на хартии од вредност. Мерките кои Друштвото ги превзема во спречување на ризикот од бонитет се строгите услови во поглед на кредитниот рејтинг на избраните куќи кои ги издаваат хартиите од вредност.

Во рамките на кредитниот ризик, вкупната изложеност на ризик на ненаплативост на Друштвото (*total credit risk exposure*) е прикажана во следната Табела, во која во согласност со МСФИ 7.36(а) е претставен максималниот ризичен потенцијал на поединечните биласни позиции.

Табела бр.1.Вкупна изложеност на ризик на ненаплатливост (*total credit risk exposure*)
Во '000 Денари

	2014	2013
Вкупна изложеност на ризик од ненаплатливост	1,306,743	1,064,615
-Пари во банки	24,654	24,902
-Вложувања што се чуваат до доспевање	-	-
-Финансиски средства расположиви за продажба	798,452	628,627
-Депозити	463,569	395,070
-Побарувања	20,068	16,016

Поединечен рејтинг или *composite* рејтинг не е утврден.

b) Ризик на ликвидност

Се подразбира ризик дека Друштвото нема да биде во можност да ги подмирува своите краткорочни или идни обврски за плаќање. Еден од ризиците на ликвидност е ризикот дека во случај на потешкотии со ликвидноста, средствата за рефинансирање можат да се добијат само со зголемени каматни стапки или со упаричување на средства од активата со одредени капитални загуби.

Друштвото управува со својата ликвидност така што во секој момент има на располагање доволно средства да може во рок да ги исполни своите обврски. При тоа, важно да се напомене е дека Друштвото припаѓа на Групацијата Граве, во која многу внимателно се следат готовинските текови на членките и соодветно, по потреба, се реагира во случај недостаток на пари. Се прави и план на готовински текови за период од 5 години напред, со што исто така се ублажува ризикот на ликвидност.

c) Пазарен ризик

Овој ризик често се нарекува ризик на цени и има големо влијание врз работењето на Друштвото. Претставува ризик од загуби во портфолиото кои настануваат поради промени на цените на пазарот за осигурителни пакети. Овде би ги споменале **валутниот ризик и ризикот од промени на каматни стапки**. Друштвото во 2014 не се соочи со овие ризици.

d) Оперативни ризици

Овде пред се би го споменале ризикот од применетата информатичка технологија и компјутерската обработка на податоците. Имено, Друштвото, како модерно осигурително друштво, е многу зависно од квалитетот на електронската обработка на податоци. Последици од грешкиво работењето, во програмирањето и примената на компјутерските обработки на податоците се настојува да се сведат на минимум. Тоа се прави првенствено со имплементација на инфраструктура која е единствена за целата Граве Групација. Во таа смисла, со цел за заштита во Групацијата, е имплементиран комплексен концепт на сигурност. Инфраструктурно подобрување е направено во 2007 година, со одвојување на регионалните сметководства, со што ризикот од уништување се намалува.

Во оперативните ризици Друштвото ги идентификува правниот ризик и репутациониот ризик.

6.3. Програма за управување со ризик

За деловната година, Друштвото донесе Програма за управување со ризик усогласена со член 38, став 2 од Законот за супервизија на осигурувањето и Статутот на Друштвото.

Оваа Програма ги содржи следните елементи:

- Дефинирање на ризикот, негова идентификација, проценка и мерење
- Цели и задачи при спроведување на Програмата
- Начин на спроведување на Програмата и
- Одговорност на Друштвото за спроведување на Програмата.

6.4. Препораките на ревизорот од минатата година

Ревизорот минатата година не даде посебни препораки.

6.5. Препораки на ревизорот за подобрување на политиките и процедурите за управување со ризик

Податоците во годишните финансиски извештаи и посебните извештаи за Граве Осигурување АД-Скопје, покажуваат дека Друштвото располага со адекватен капитал и добро управува со ризиците на ликвидност односно одржува оптимално ниво на ликвидност и солвентност.

Нашите препораки се однесуваат на вршење постојана анализа на ризиците и спроведување на зацртаните цели предвидени во Програмата на Друштвото за управување со ризици.

7. МИСЛЕЊЕ НА ВНАТРЕШНИОТ РЕВИЗОР

Во согласност со членот 127 од Законот за супервизија на осигурувањето и Правилникот за активностите на интерната ревизија, интерниот ревизор на Друштвото поднесе Извештај на интерната ревизија за 2014 година до Одборот на директори и Генералниот директор. Исто така, интерната ревизија подготви Предлог план за активностите на интерната ревизија во 2015 година.

Внатрешната ревизија работи во согласност со стручните начела и стандарди на внатрешната ревизија, кодексот на деловна етика на ревизорите и во склад со интерниот акт на Друштвото за делокругот и работењето на интерната ревизија во Граве Осигурување АД - Скопје, усвоен од страна на Одборот на директори. Со овој акт се предвидени целите и задачите на интерната ревизија.

Интерниот ревизор во 2014 година изготви мислења во однос на исполнување на препораките утврдени во Записникот од теренска супервизија од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување од 07.02.2014 година и тоа:

Мислење бр.	Мислење за извршен <i>follow-up</i> по дадени препораки од АСО
1/2014	Период на известување: 07.02.2014 – 20.06.2014 Дадени препораки од АСО: - (ИК-1) Внатрешна организација и систематизација на Друштвото (Рок: 30.06.2014) - (ИК-8) Прикажување на резервите за штети во финансиските извештаи (Рок: 30.06.2014) - (ИК-9) Прикажување на износот на максимален самопридржај во програмата за реосигурување (Рок: 30.06.2014) - (ИК-17) Препораки од внатрешен ревизор по кои нема превземено активности (Рок: 30.06.2014) Мислење на интерниот ревизор: - Препораката (ИК-1) – Целосно прифатено и постапено согласно препораката - Препораките (ИК-8) – Целосно прифатено и постапено согласно препораката - Препораките (ИК-9) – Целосно прифатено и постапено согласно препораката - Препораките (ИК-17) – Делумно прифатено и постапено согласно препораката, но истата треба да се финишира до 30.06.2014 година

7. МИСЛЕЊЕ НА ВНАТРЕШНИОТ РЕВИЗОР

Мислење бр.	Мислење за извршен <i>follow-up</i> по дадени препораки од АСО
2/2014	Период на известување: 07.02.2014 – 13.09.2014 Дадени препораки од АСО: - (ИК-4) Услови и тарифи за рентно осигурување (Тарифа ПВЦ8 и ПВЦ4) (Рок: 31.12.2014) Мислење на интерниот ревизор: - Препораката (ИК-4) – Целосно прифатено и постапено согласно препораката
3/2014	Период на известување: 07.02.2014 – 02.12.2014 Дадени препораки од АСО: - (ИК-5) Генерирање на дополнителни информации од информатички систем (Рок:31.12.2014) - (ИК-6) Дополнување на тарифи за осигурување и нивна усогласеност со веќе имплементирани алгоритми во информатичкиот систем (Рок: 31.12.2014) - (ИК-18) Обезбедување соодветен периодичен извештај од добавувачи со податоци за остварено ниво на сервис (Рок:31.12.2014) Мислење на интерниот ревизор: - Препораката (ИК-5) – Делумно прифатено и постапено согласно препораката, се очекува целосно финансирање до поставениот рок - Препораката (ИК-6) – Целосно прифатено и постапено согласно препораката - Препораката (ИК-18) – Целосно прифатено и постапено согласно препораката
3/2014 Дополнително	Дадени препораки од АСО: - (ИК-5) Генерирање на дополнителни информации од информатички систем (Рок:31.12.2014) Мислење на интерниот ревизор: - Препораката (ИК-5) – Целосно прифатено и постапено согласно препораката, во поставениот рок

7. МИСЛЕЊЕ НА ВНАТРЕШНИОТ РЕВИЗОР

Интерниот ревизор во 2014 година ги извршил следните контроли во Друштвото:

Извештај бр.	Предмет на контроли
01/2014	Предмет на ревизија: Контрола на понуди за осигурување на живот кои во Друштвото од разни причини се неприфатени или одбиени Препораки на интерниот ревизор по извршената контрола: 1. Да се утврди до каде одат ингеренциите на лицето кое ги прима понудите во однос на нивно одбивање, односно одобрување на лекарски преглед (Рок на извршување: 30.06.2014) 2. Да се прецизира процедура при одбивање на понудата за осигурување на живот во делот на документацијата, рок на чување и документи кои се враќаат на договарачот (Рок на извршување: 30.06.2014) 3. Во Одделението за прием и обработка на понуди да се воведе евиденција на одбиени понуди и да се назначи лице одговорно за неприфаќање на понудите (Рок на извршување: Веднаш) 4. Назначување на одговорно лице кое ќе го потврдува неприфаќањето и одбивањето на понудите (Рок на извршување: Веднаш)
02/2014	Предмет на ревизија: Усогласеност на работењето на Друштвото за застапување во осигурување Safe Life АД-Скопје (конечен извештај) Препораки на интерниот ревизор по извршената контрола: 1. Утврдување на меѓусебните права и обврски помеѓу Друштвото и Safe Life АД-Скопје да бидат допрецизирани и направени во писмена форма. (Рок на извршување: 30.09.2014) 2. Да се извршат корекции во договорите за застапување и промоторски услуги за кои одговорното лице во Safe Life АД-Скопје е претходно усмено опоменато (Рок на извршување: 31.07.2014) 3. За странските државјани вработени во Safe Life АД-Скопје да се заврши постапката на лиценцирање (Рок на извршување: 31.12.2014) 4. Да се направи регистер на застапници во осигурување во согласност со Правилникот за формата и содржината на регистрите (Рок на извршување: 31.07.2014) 5. Интерните акти за деловно работење на Safe Life АД-Скопје да се ревидираат и да се усогласат со дејноста на работење (Рок на извршување: 31.12.2014)

7. МИСЛЕЊЕ НА ВНАТРЕШНИОТ РЕВИЗОР

Извештај бр.	Предмет на контроли
03/2014	Предмет на ревизија: Судски спорови и регистер на судски спорови (Нацрт) Наоди на ревизорот по извршената контрола: 1. Утврдување на првостепен и второстепен орган при решавање на штети и детално утврдување на нивни ингеренции (Рок на извршување: 31.03.2015) 2. Да се утврдат сите видови на решенија кои може да ги донесе второстепената комисија при решавање на приговори (Рок на извршување: 31.03.2015) 3. Детално да се утврдат процедури за вонсудско решавање на спорови (Рок на извршување: 31.03.2015)
04/2014	Предмет на ревизија: Плати, надоместоци и награди на вработените (Конечен) Наоди на интерниот ревизор по извршената контрола: 1. Да се надгради постојниот софтвер за пресметка на плата ЛУКА, со одредбите на законската регулатива (Рок на извршување: 31.03.2014) 2. Месечната листа за исплатена плата да ги содржи сите релевантни податоци согласно законската регулатива (Рок на извршување: 31.03.2015) 3. Да се направат корекции на договорите за работа со вработените во согласност со законските одредби (Рок на извршување: 31.03.2015) 4. Да се уреди промената во исплатена бруто плата со анекс кон основниот договор за вработување, како и да се донесуваат одлуки од директорот во случај на наградување поради работна или деловна успешност (Рок на извршување: веднаш) 5. За сите вработени да се извади извод од Фондот за пензиско осигурување и да се утврди вкупниот стаж за минат труд, кој ќе се додава на основната бруто плата, а секоја година ќе следи 0,50% зголемување кое ќе се додава на минатиот труд

По однос на контролата на извршувањето на предлозите по наодите на интерната ревизија во 2014 година, а се однесуваат на препораките дадени во 2013 година (Извештај на интерна ревизија бр.2-а/2013,) интерниот ревизор утврди дека сите препораки (освен една која е делумно прифатена и треба да биде финализирана до 31.03.2015 година) се целосно прифатени и реализирани.

Препораките на внатрешниот ревизор имаат повеќе за цел уште повеќе да се подобрат интерните контроли во Друштвото и особено, да се земат во предвид наодите и препораките на Агенцијата за супервизија на осигурување утврдени во контролата на работењето на Друштвото.

7. МИСЛЕЊЕ НА ВНАТРЕШНИОТ РЕВИЗОР

7.1.Внатрешната ревизија и организација на управување со ризик во Друштвото

Раководството на Друштвото е одговорно за воспоставување и управување со ризици. Тоа е одговорно за идентификација, вреднување и управување со ризиците во рамките на своите овластувања. При тоа, особено се става акцент врз јасно утврдување на ризиците.

Интерната ревизија, како оперативна независна инстанца, по налог на раководството, врши мониторинг на постоечките структури и процеси. Исто така, интерната ревизија дава и стручна поддршка во вреднување на резултатите од управувањето со ризици, интерни контроли и процесот на раководење и надзор.

7.2.Препораки на ревизорот од претходни години

Препораки за интерната ревизија во изминатиот период од страна на ревизорот не се дадени.

7.3.Мислење на ревизорот за делувањето на внатрешната ревизија

Со увид во организацијата на работењето на интерната ревизија, сметаме дека се создадени услови за делување на интерната ревизија во согласност со Законот и евидентни се напорите направени во 2014 година со цел да се подобрат резултатите и ефектите од работењето на интерната ревизија.

По наше мислење, интерната ревизија во Друштвото е поставена на начин кој обезбедува независно работење, со што е овозможено од интерната ревизија да се добиваат објективни, стручни наоди и препораки, што претставува *value added* во работењето и унапредувањето на Друштвото.

Ние не учивме недостатоци во работењето на интерниот ревизор. Исто така утврдивме дека препораките на интерниот ревизор се прифаќаат и имплементираат во работењето на Друштвото во целост.

7.4.Препораки на ревизорот

Во Република Македонија интерните ревизори работат врз основ на лиценци добиени за екстерни ревизори или пак некои имаат добиено лиценци во странство. Исто така, интерните ревизори, во отсуство на законски прописи кои ја регулираат нивната дејност, посетуваат задолжителна едукација, која е за жал, повеќе, апликативна за екстерните ревизори. Поради потребата од перманентно усовршување и надградување, во услови кога такви можности не постојат во Република Македонија, препорачуваме:

- учење и примена на знаењата акумулирани во интерната ревизија на ниво на Граве Групацијата, Концерн со повеќе децениско искуство како во осигурувањето, така и во функционирањето на интерната ревизија
- разгледување можност за *on-line* завршување на обуки за интерни ревизори, чии лиценци се верификувани во Европа и пошироко, кои би биле финансирани од Друштвото.

8. ИЗВЕШТАЈ ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ТРГОВСКИТЕ КНИГИ

Трговските книги во Граве Осигурување АД-Скопје се водат во согласност со член 471 и 472 од Законот за трговски друштва. Во согласност со принципите за правилно водење на сметководството, Друштвото ги води своите трговски книги на начин што ги прави видливи сите превземени активности, состојба на средствата, обврски, главнина, приходи и расходи, на начин достапен за увид и разбирање на трети лица. Трговските книги Друштвото ги води по систем на двојно книговодство.

Сите податоци регистрирани во трговските книги на Друштвото се целосни, комплетираны и навремени. Трговските книги на Друштвото се водат со примена на сметковен (контен) план пропишан од Агенцијата за супервизија на осигурувањето.

Во согласност со овие одредби, трговските книги се водат по систем на двојно книговодство и се состојат од дневник, главна книга и аналитичка евиденција.

Дневник (General Journal)

Со настанување на трансакцијата и генерирање на основниот документ, трансакцијата се анализира и се спроведуваат книжења во Дневникот. Тој претставува хронолошка листа на трансакции на Друштвото, со вклучени износи, сметки на кои се однесуваат и правец во кој се влијае врз сметките. Бидејќи во Дневникот за прв пат се евидентира документот во сметководствениот систем, тој се нарекува и Книга на примарно книжење. Во Дневникот постојат Дг (должи) и Сг (побарува) колони во кои се книжат трансакциите. Дневникот ги содржи следните задолжителни податоци:

- датум на трансакцијата
- називи на сметките кои се Дг/Сг
- опис на трансакцијата
- посебни колони за Дг и Сг во кои се внесуваат точните износи на трансакцијата

Главна книга (General Ledger)

Следен чекор во евидентирањето е книжење на трансакцијата во Главната книга. Во оваа книга сметките се класифицирани на одреден начин и тоа: средства; обврски; главнина; приходи и расходи. Сите заедно овие сметки ја сочинуваат Главната книга.

Како што се гледа, процесот на книжење е поделен во два нивоа затоа што евидентирањето на деловните трансакции директно во Главната книга поради огромниот број на трансакции може да предизвика правење на грешки и губење на трагот за нивна корекција.

Аналитичка евиденција (Analytical Ledger)

Сметките на средствата, обврските, главнината, приходите и расходите се понатаму разложени на поединечни под-сметки со цел да се постигне поголема прегледност.

Врз основа на наведените елементи, се создава Сметководствениот круг (*Accounting Cycle*) кој се состои од:

1. Анализирање на деловната трансакција
2. Евидентирање на трансакцијата во Дневникот
3. Книжење на трансакцијата во Главната книга на соодветни сметки
4. Подготвување на Бруто биланс.

Компјутеризирано сметководство

Во Граве Осигурување АД се користи компјутеризирано сметководство. Бидејќи информацијата во сметководствената евиденција се повлекува од Дневникот, во компјутеризираниот сметководствен систем на Друштвото, во моментот кога трансакцијата се евидентира во Дневникот, автоматски се врши книжење во сметките.

Основниот систем (BS) поседува АВАР програмски јазик и е основ на работењето на програмот и не е применлив за повисоките нивоа на раководство. Постојат и други алатки за негова имплементација. Таканаречено "срце" на програмот се неговите апликативни модули, што се однесуваат односно се наведени подолу:

8.1. Водење на книгите во Друштвото

FI-Финансиско книговодство-Дизајнирано за автоматизирано известување на менаџерите и изработка на извештаи за надворешна употреба на податоци од главна книга, сметки, побарувања, обврски кон добавувачи и други аналитички сметки според однапред дефиниран контен план.

Финансискиот книговодствен модул се состои од 8 под-модули:

- FI-GL - Општо книговодство
- FI-LC - Консолидации
- FI-AP - Обврски кон добавувачи
- FI-AR - Побарувања
- FI-BL - Сметки во банки
- FI-AA - Основни средства
- FI-SL - Сметки за посебни намени
- FI-FM - Резерви

FI-CA - Договорно сметководство

CO – Контрола-Финансискиот контролен модул (CO) ги претставува сите приливи и одливи што доаѓаат во друштвото по основ на приходи и расходи. Тој претставува моќно орудие за раководството во донесување организациони одлуки.

8.2. Препораки на ревизорот од минатата година

Минатата година ревизорот нема дадено препораки.

8.3. Мислење на ревизорот

Според нашето мислење, Друштвото редовно ги води деловните книги во согласност со законската регулатива на начин кој овозможува во секое време да може да се изврши контрола и да се утврди дали работи согласно со правилата за управување со ризици, важечките прописи и стандардите на струката. Друштвото ги води сметководствените податоци според усвоениот Контен план пропишан од страна на Агенцијата за супервизија. Друштвото при составување на сметководствените документи користи шеми апликативни за осигурителните друштва кои се пропишани од Агенцијата за супервизија, односно составува финансиски извештаи според правилниците и упатствата и според сопствените сметководствени политики.

8.4. Препораки на ревизорот

Сметаме дека Друштвото треба да продолжи да ги води деловните книги.

9.ИЗВЕШТАЈ ЗА КВАЛИТЕТ НА ИНФОРМАТИЧКИ СИСТЕМ

Граве Осигурување АД-Скопје користи две софтверски апликации за обавување на своето работење во доменот на животното осигурување. Овие софтвери се добиени бесплатно од оснивачот /сопственикот на Друштвото, без право на ексклузивитет и без право на пренос. Овие две апликации се KORIN и SAP R/3.

9.1. "KORIN" Апликативен систем

Програмот "Korin" е изработен од страна на вработените на концернот Grazerwechselseitige Versicherung in Graz, Австрија. Во развивањето на програмот не се користени надворешни експерти, туку проектот е целосно изработен благодарейќи на знаењето и искуството на стручњациите на концернот Grawe. Проектот е дизајниран така што обезбедува целосно задоволување на потребите во врска со клиентите, осигурителните полиси, штети и сите останати финансиски елементи потребни за одивање на дејноста.

Причините за создавање и развој на овој програм биле следни:

- Ниту еден од готовите програми што се нуделе на пазарот не биле специјално дизајнирани за осигурителни компании
- Поради таа причина, набавените програми морале да бидат прилагодувани според потребите на посебните видови осигурувања
- Програмот е развиван така што може да биде применуван и во компании што имаат седиште надвор од Австрија
- Ниту еден од готовите програми што се нуделе на пазарот не можеле да ги задоволат потребите на компаниите што работеле во други земји ниту пак постоела можноост истите да се адаптираат на поинаквите услови за работа што во овие земји постојат
- Доколку и имало можност за одредени адаптирања на програмите, ваквите прилагодувања се покажале како многу скапи и захтевале многу време
- Исто, праксата покажала дека е многу потешко да се изврши прилагодување на еден програм, отколку да се креира нов програм

- Ниту еден од програмите што се нуделе на пазарот не нудел можност за спроведување на централизирана контрола
- Купување на таков програмски софтвер ја правел Компанијата зависна од нејзините креатори што можело да се реперкуира во создавање непотребни проблеми во случај програмот од било која причина да престанел да работи

Сите горе наведени причини ја зајакнале намерата за креирање на сопствен програм.Одлуката се покажала како исправна затоа што и денес ситуацијата на пазарот не е променета.

Програмот "Korin" работи како интегрален и централизиран систем.Интегрален значи дека една информација (пр. Презимето на клиентот) може да биде внесено само еднаш. Со тоа се оневозможува двоен внос на податоци и дуплирање на грешки. Централизиран значи дека сите податоци се внесуваат преку еден компјутер во еден огранок.

Целиот систем е поделен на неколку подсистеми со цел да се овозможи подобра сигурност и зачувување на внесените податоци. Подсистемите содржат:

- Податоци за клиентот (посебно означување за машки и женски пол, форма на друштво,име и презиме, назив, адреса и тн.);

9. ИЗВЕШТАЈ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА КОМПЈУТЕРСКИОТ СИСТЕМ (ПРОДОЛЖУВА)

9.1 "KORIN" Апликативен систем (продолжува)

- Осигурителна полиса (почеток и крај на периодот на осигурување, предвиден број на уплати)
- Посебни видови на осигурителни полиси што сами по себе претставуваат договор за осигурување (почеток на осигурувањето, крај на периодот на осигурување, износ и тн.)
- Износите што осигуреникот треба да ги плати (износ, салдо)
- Винкулации за разни видови осигурување по однос на секоја поединечна полиса, доколку винкулација е направена
- Штети што се покриваат со полисата и видови осигурување во рамките на секоја поединечна полиса со начин на плаќање на штетите
- Разни видови провизии што се уплатуваат во врска со осигурувањето
- Информации поврзани со посредниците во осигурување, лица или друштва (започнување со работење, статус, провизија, хиерархија и тн.)
- Математичка основа за пресметка на тарифите и резервите по однос на посебните видови тарифи
- Логичка контрола на сите видови тарифи

Сé останато што се однесува на техничките и финансиските аспекти на полисите и штетите (база на податоци за валутните курсеви, систем на фиксни статистички броеви, текстови на различни типови на осигурителни полиси, генерални и специфични клаузули што се употребуваат во осигурувањето и тн.)

Поради фактот што системот дава широка лепеза на информации кои се внесени во програмот, "Корин " претставува аналитичка база за:

- Процесирање на горе наведените информации и нивно чување
- Процена на сите податоци (статистичка или аналитичка)
- Вметнување на сите технички резерви на Друштвото:
 - а) математичка резерва
 - б) резерва за учество во добивката
 - в) алокација на резерви
 - г) плаќање на штети
 - д) провизии
 - ѓ) уплата на аванси и обврски кон клиенти
 - е) податоци потребни во книговодството.
- "Коринот" не ги третира општите трошоци на Друштвото (пр. трошоци за плати на вработени)
- Ниту пак преку него може да се обавува книговодствената функција во смисла на книжење на аналитички сметки и главна книга

Преку "Корин" се обавуваат следните функции:

Печатење на осигурителни полиси

Печатењето на осигурителни полиси се извршува секој понеделник и среда, по завршување на работното време. Полисите се доставуваат на корисниците следниот ден.

9. КАРАКТЕРИСТИКИ НА КОМПЈУТЕРСКИОТ СИСТЕМ (ПРОДОЛЖУВА)

9.1 "KORIN" Апликативен систем (продолжува)

Салда на побарувања од клиенти за наредниот период со опција за печатење

Овој дел "Корин" го извршува на почетокот на секој месец (од 3-ти до 5-ти) за сите полиси што треба да бидат платени на 1 следниот месец или следните денови.

Пресметка на состојби за доставување опомену и изработка на опомените

По правило оваа активност се обавува на дваести во тековниот месец, освен ако се работи за неработен ден.

Затворање на претходниот месец

Затворањето на претходниот месец се обавува шестиот ден од тековниот месец. При тоа се извршуваат сите потребни активности за изработка на основата за потребите на вреднување на состојбите на Друштвото на последниот ден на претходниот месец, се донесуваат краткорочни деловни одлуки, се изработуваат налози за книжење во главната книга, исплата на провизии, пресметка и пријавување на даноци од основна дејност и тн.

"Корин"-от е на располагање од 06-18 часот секој работен ден. Во 06 часот наутро програмот автоматски се вклучува, а во 18 часот попладне програмот автоматски се исклучува, без оглед на тоа кој е приклучен и што работи во моментот. Само во исклучителни случаи можно е да се продолжи работењето во програмот, и тоа врз основ на писмено барање доставено до директорот на Друштвото и одобрение добиено од директорот на одделението за информатика.

Со исклучување на достапот во програмот, започнува активирање на сите можни логички контроли на податоците што се внесени тој ден. По спроведување на контролите, почнува постапка на заклучување на денот во смисла на трајно запишување на податоците во датотеките, изработка на потребни дневни прегледи и разни табеларни прегледи.

Достапност до работењето во програмот "Корин" е можен единствено врз основ на овластен корисничко име и соодветна лозинка. За добивање на корисничко име и лозинка потребно е писмено барање од Друштвото со потпис на директорот на Друштвото. Тоа барање мора да биде одобрено од страна на овластеното лице од екипата за информатика, а секој дел на групата на информатичката екипа дава свој дел на дозвола за бараните овластувања.

9.2. Квалитет на информатичкиот систем на Друштвото

Граве Осигурување АД-Скопје, како модерно осигурително друштво, е зависно од квалитетот на електронската обработка на податоците. Последиците од евентуални грешки во работењето, во програмирањето и примената на компјутерската обработка на податоците мораат да се сведат на најмала можна мерка. Тоа се постигнува со имплементација на инфраструктура која е единствена за целата Граве Групација. Во таа смисла, во 2007 година во Групацијата е имплементиран комплексен концепт на сигурносно инфраструктурно подобрување и просторна одвоеност на регионалните сметководства, со што ризикот од уништување е намален.

10.ИЗВЕШТАЈ ЗА ТОЧНОСТ И КОМПЕТЕНТНОСТ НА ИЗВЕШТАИ ШТО СЕ ДОСТАВУВААТ ДО АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕТО

10.Доставени извештаи до Агенцијата за супервизија на осигурувањето од страна на Друштвото

Од Изјавата на Друштвото (*Representation Letter*) и од увидот извршен од наша страна, утврдивме дека Друштвото редовно ги доставувало извештаите за своето работење до Агенцијата за супервизија.

Во натамошниот текст даваме преглед на доставени извештаи до Агенцијата за супервизија на квартално ниво:

Квартал	Опис на ставки содржани во доставените квартални извештаи
01.01-30.03.2014	1.Супервизорски извештаи
01.03-30.06.2014	-Потребно ниво на маргина на солвентност (МС 1)
01.03-30.09.2014	-Пресметка на капиталот (КС) -Вложување на средства кои ги покриваат техничките резерви(ВТР) -Вложување на средства кои ја покриваат математичката резерва(ВМР)
01.03-31.12.2014	2.Извештај за вреднување на ставки од билансот на состојба -Побарување по основ на премија за осигурување и по основ на регрес (ВС-1ж.о) -Промени во исправка на вредноста на побарувањата(ВС-2 ж.о) 3.Статистички осигурителни обрасци -Премија на осигурување живот-основно осигурување (СП-1 ж.о) -Осигурени суми и штети –ж.ос.-основно осигурување (СП-2ж.о) -Штети од реосигурување и соосигурување –о.ж.-основно осигурување (СП-2-РС ж.о.) -Трошоци и приходи –ж.ос.-основно осигурување(СП-3 ж.о) -Технички резерви –ж.ос.-основно осигурување (СП-4ж.о) -Технички резерви во ресогурување –ж.ос.-основно осигурување (СП-4-РС ж.о) -Развој на штети –ж.ос.-основно осигурување (СП-5ж.о) -Продажба по канали-ж/ос.-основно осигурување (СП-ж.о) -Број и структура на вработени (СП-99) 4.Финансиски извештаи -Биланс на состојба (БС) -Биланс на успех (БУ) 5.Дополнителни финансиски извештаи -Извештај за приходи и расходи од вложувања (ПиРодВ) -Извештај за реализирани добивки(загуби) од продажба-капитална добивка (загуба) РД(3)од В -Извештај за вредносно усогласување (нереализирани добивки (загуби), сведување на објективна вредност) не РД(3)одВ -Извештај за вложување на средствата кои не ги покриваат техничките/математичката резерва (ВК) -Извештај за структура на вложувањата (СВл) 6.Извештај за реосигурување -реосигурително покритие (РЕО -01) 7.Потврда на актуарот

Квартал	Опис на ставки содржани во доставените квартални извештаи
Конечни финансиски извештаи	Рок на доставување: 31.03.2014 1.Супервизорски извештаи -Потребно ниво на маргина на солвентност (МС 1) -Пресметка на капиталот (КС) -Вложување на средства кои ги покриваат техничките резерви(ВТР) -Вложување на средства кои ја покриваат математичката резерва(ВМР) 2.Извештај за вреднување на ставки од билансот на состојба -Побарување по основ на премија за осигурување и по основ на регрес (ВС-1ж.о) -Промени во исправка на вредноста на побарувањата(ВС-2 ж.о) 3.Статистички осигурителни обрасци -Премија на осигурување живот-основно осигурување (СП-1 ж.о) -Осигурени суми и штети –ж.ос.-основно осигурување (СП-2ж.о) -Штети од реосигурување и соосигурување –о.ж.-основно осигурување (СП-2-РС ж.о.) -Трошоци и приходи –ж.ос.-основно осигурување(СП-3 ж.о) -Технички резерви –ж.ос.-основно осигурување (СП-4ж.о) -Технички резерви во ресогурување –ж.ос.-основно осигурување (СП-4-РС ж.о) -Развој на штети –ж.ос.-основно осигурување (СП-5ж.о) -Продажба по канали-ж/ос.-основно осигурување (СП-ж.о) -Број и структура на вработени (СП-99) 4.Финансиски извештаи -Биланс на состојба (БС) -Биланс на успех (БУ) -Извештај за паричните текови, (ПТ) -Извештај за промените во капиталот (ПК) -Белешки кон финансиските извештаи 5.Дополнителни финансиски извештаи -Извештај за вонбиланси ставки (ВонБС) -Извештај за валутна усогласеност (ВУ) -Извештај за рочна усогласеност (РУ) -Извештај за трансакции со поврзани лица -Извештај за приходи и расходи од вложувања (ПиРодВ) -Извештај за реализирани добивки(загуби) од продажба-капитална добивка (загуба)РД(З) од В -Извештај за вредносно усогласување (нереализирани добивки (загуби), сведување на објективна вредност) не РД(З)одВ -Извештај за вложување на средствата кои не ги покриваат техничките/математичката резерва (ВК) -Извештај за структура на вложувањата(СВл) 6.Извештај за реосигурување -реосигурително покритие (РЕО -01) 7.Потврда на актуарот

10.1. Контрола на извештаите

Како дел на нашите ревизорски постапки во ревизијата на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2014 година извршивме испитување на правилноста, точноста и потполноста на посебните финансиски извештаи кои Друштвото ги доставува врз основ на подзаконските акти на Агенцијата за супервизија.

Раководството на Друштвото е одговорно за изработка на посебните финансиски известувања и нивната прабилност, точност и потполност.

Нашите испитувања ги извршвме во согласност со ревизорските стандарди објавени во Република Македонија.

10.2.Наоди на ревизијата

При ревизорскиот преглед на посебните финансиски извештаи кои Друштвото ги доставува врз основ на подзаконските акти на Агенцијата за супервизија не се утврдени неправилности од материјално значење односно не е идентификувано подрачје каде Друштвото немало јасни сознанија за правилното толкување на поединечните одредби од законот и подзаконските акти на Агенцијата за супервизија, што би можеле да доведат до материјални грешки и објективно прикажување на финансиските извештаи.

10.3.Препораки на ревизијата

Препорачуваме и натаму да се продолжи со доследно придржување кон законот и подзаконските акти на Агенцијата за супервизија на осигурувањето.

11.Користење на проценки во вреднување на билансни и вонбилансни ставки

11.1.Користење на проценки во вреднување на билансни и вонбилансни ставки

Презентацијата на финансиските извештаи задолжително му наложува на раководството на Друштвото да користи најдобри можни проценки и разумни претпоставки, што имаат ефект на презентираниите вредности на средствата и обврските, обелоденувањето на потенцијалните побарувања и обврски на ден на датумот на финансиските извештаи, како и приходи и расходи настанати во тек на периодот на известување. Овие проценки и претпоставки се базираат на расположивите информации на денот на составување на финансиските извештаи, а идните стварни резултати можат да се разликуваат од проценетите износи.

Техниките што ги користи Друштвото за да дојде до проценетите монетарни износи кореспондираат на основите селектирани и детерминирани со "Правилник за методот на вреднување на ставки во Билансот на состојба и изготвување на деловните биланси " Бр.03-155/2 од 31 март, 2014 година.

Методите кои ги користи Друштвото се наведени во сметководствените политики на Друштвото дадени во продолжение на овој Извештај.

11.2. Сиже на сметководствените политики што ги применува Друштвото

Нематеријални средства (софтвер)

Нематеријално средство е немонетарно средство што може да се идентификува и истото не поседува физичка субстанца (МСС 38.8).

Друштвото има добиено копии од софтвер потребен за извршување на активностите во осигурувањето од страна на својот оснивач и единствен сопственик. Софтверот е добиен на бесплатно користење, без ексклузивитет, без право да се пренесува на друг корисник. Консеквентно, нематеријалните средства не се книжени во книгите на Друштвото, освен новонабавениот Corell Draw во 2009 година и Mathcad V.14 и LUCA –софтвер за пресметка на плати и надоместоци, набавени во 2010 година.

Опрема и канцелариски мебел

Опремата и канцеларискиот мебел се водат во Извештајот за финансиска состојба по набавна вредност намалени за акумулираната амортизација. Во согласност со книговодствената регулатива која се применува во Република Македонија, набавната вредност на опремата и канцеларискиот мебел на 31 декември од односната година претставува даночна основа за пресметување на амортизацијата за даночни цели.

По почетното признавање, опремата и канцеларискиот мебел се водат по набавна вредност намалена за вкупниот износ на пресметана амортизација и вкупен износ на загуби предизвикани од нивно обезвреднување, односно со примена на основната постапка предвидена со МСС 16 - "Недвижности, посројки и опрема." Вредноста на опремата и канцеларискиот мебел се корегира за евентуални обезвреднувања на вредноста во согласност со МСС 36 - "Обезвреднување на средствата."

Дополнително направените трошоци се признаваат како средство единствено доколку со нив се подобрува состојбата на средствата над првобитно проценетиот учинок. Сите нови набавки на опрема и канцелариски мебел се евидентирани по набавна вредност. Набавната вредност

претставува вредност на фактурата добиена од добавувачот, зголемена за зависните трошоци потребни да се доведе средството во употреба, намалена за добиени попусти.

Трошоците за поправка и одржување на средствата се евидентираат како трошоци на периодот.

Добивките или загубите кои се јавуваат при продажбата или отпишувањето на средствата се утврдуваат како разлика меѓу проценетите нето приливи од продажба и се искажуваат како приход или расход во Билансот на успех.

Депрецијација

Депрецијацијата на опремата и канцеларискиот мебел се врши со примена на пропорционална метода на отпишување со што набавната вредност се депрецира во тек на проценетиот корисен век на употреба.

Проценетиот век на употреба и стапките на депрецијација за поголемите класи опрема и канцелариски мебел се наведени подолу:

	Стапка %
Компјутерска опрема	25%
Телекомуникациска опрема	25%
Канцелариски мебел	20%

Долгорочни финансиски вложувања

Долгорочните финансиски вложувања се состојат од учество во капиталот во поврзани и останати правни лица, хартии од вредност наменети за тргување или расположиви за продажба.

Учество во капиталот на поврзани и останати правни лица

Учеството во капиталот во поврзани и други правни лица почетно се признаваат по набавна вредност, а на крајот на периодот за известување се искажуваат по фер вредност, при што разликата се ефектуира во Извештајот за сѐопфатна добивка.

Хартии од вредност наменети за тргување

Хартиите од вредност наменети за тргување се вреднуваат по фер вредност. Фер вредноста се дефинира како износ по кој едно средство може да се размени или да се затвори обврска меѓу две странки кои имаат волја да ја обават трансакцијата на взаемно корисен и пријателски начин. Добивките или загубите кои при тоа се јавуваат, се вклучуваат во нето добивките или загубите на периодот.

Хартии од вредност расположиви за продажба

Хартиите од вредност расположиви за продажба се вреднуваат по фер пазарна вредност. Сите реализирани загуби или добивки во однос на фер вредноста се евидентираат преку ревалоризациска резерва, а во моментот на фактичка продажба како трошок на периодот.

Исправки на вредноста на побарувањата

Износот на исправките е утврден од страна на раководството на Друштвото и се однесува на сите побарувања за кои не постои веројатност дека ќе бидат наплатени ("Правилник за методот на вреднување на ставки во Билансот на состојба и изготвување на деловните биланси " бр.03-155/2 од 31 март, 2014 година.)

Овој Правилник е усогласен со Правилникот бр.0101-2776/2 од 17.12.2010 година на Агенцијата за супервизија на осигурување за методот на вреднување на ставките на билансот на состојба и изготвување деловни биланси во согласност со кој:

- а) Вредносно усогласување на финансиски вложувања до нивна објективна вредност и евентуални обезвреднувања се врши и евидентира најмалку на квартална основа, со исклучок на финансиските вложувања кои ја покриваат математичката резерва што вредносно се усогласуваат на дневна основа.
- б) Вредносно усогласување односно утврдување исправка на вредност на посебна резерва се врши со утврдување на следната класификација на побарувањата по категории:

Категорија	Денови над рокот на доспеаност на побарувањето	% на исправка
		Во АД Граве
А	до 30 дена	0%
Б	од 31-60	10%
В	од 61-120	31%
Г	од 121-270	51%
Д	од 271-365	71%
Ѓ	подолг од 365	100%

Преносни премии

Преносните премии се пресметуваат со цел да се опфатат делови на фактурирани премии што се однесуваат на приходи од идни пресметковни периоди.

Преносните премии се пресметуваат во согласност со членот 81 од Законот за супервизија на осигурувањето и "Правилникот за пресметка на технички резерви ", врз основа на вкупни премии со примена на "pro rata temporis" методот.

Резерви за настанати и пријавени штети

Друштвото пресметува и издвојува од средствата на техничката премија дел за исплата на настанати и пријавени штети (износ за резервирани штети) врз основа на склучените договори за осигурување, а согласно со "Правилникот за пресметка на технички резерви." Резервите за настанати и пријавени штети се пресметуваат според видот на осигурување, посебно за пријавени, но неизмирени штети и за настанати, но непријавени штети.

а) Пријавени, неизмирени штети

Резервациите за пријавени, а неизмирени штети до денот на финансиските извештаи на тековниот период се пресметува според видот на осигурување базирани на соодветните апликации (списоци) од cedentot. Резервацијата се пресметува во износ потребен за покривање на штетата од страна на осигурителот, cedentot и корисникот на осигурувањето на денот на исплата на одштетното барање.

б) Настанати, непријавени штети

Настанатите, а непријавени штети се пресметуваат во согласност со член 83 од Законот и Правилникот за пресметка на техничките резерви .Врз основа на Правилникот, настанатите но непријавени штети се пресметуваат со примена на метод на триангулација на штети.

Ризик на осигурување, осигурителна обврска и осигурително побарување

Во согласност со МСФИ 4. А, ризик на осигурување е ризик што не е финансиски ризик, пренесен од сопственикот на полисата врз осигурителот.

Осигурителна обврска претставува нето обврска на осигурителот што произлегува од договорот за осигурување.

Осигурително побарување претставува нето побарување на осигурителот што произлегува од договорот за осигурување.

Еквализациона резерва

Во согласност со член 80.2 од Законот, еквализационата резерва не е задолжителна и може да се издвои по претходна согласност од АСО.

Финансиски ризик

Претставува ризик од можни идни промени во една или повеќе каматни стапки, промени на вредност на финансиски инструменти, цени на производи, девизни курсеви, индекси на цени, кредитни индекси или други варијабли.

Ризик на ликвидност

Претставува ризик на кој друштвата мораат да сметаат во врска со финансиските инструменти. Може да резултира во неможност брзо да биде продадено некое финансиско средство за вредност која е приближна на неговата фер (објективна) вредност.

Признавање на приходите

Во согласност со МСС 18.7, приходот претставува бруто прилив од економски користи за време на периодот на вообичаеното работење на друштвото, кога ваквите приливи резултираат во зголемување на главнината на капиталот, но не се исти со зголемување на капиталот како резултат на уплатите на сопственикот.

Приходот вклучува заработка во текот на нормалното одвивање на работењето (оперативен и финансиски приход), како и капиталните добивки. Под нормално одвивање на работењето ги подразбираме сите активности на Друштвото поврзани со осигурувањето.

Капиталните добивки претставуваат друга компонента која ја задоволува дефиницијата на приходите и тие можат, но и не мораат да резултираат од нормалното работење на Друштвото. Овие добивки претставуваат зголемување на економските користи, и како такви, ги имаат истите карактеристики како приходите. Капиталните добивки произлегуваат од продажба на долгорочни средства и други видови средства

Приходите вклучуваат оперативни приходи, финансиски и други приходи како и приходи од поврати од оштетени средства.

Признавање на трошоците

Трошоците се признаваат во Извештајот за сѐопфатна добивка кога постои намалување на идните економски користи како резултат на намалување на средствата или зголемување на обврските, а истите можат соодветно да бидат измерени. Трошоците се признаваат врз основа на директна поврзаност меѓу трошоците кои настанале истовремено со признавање на приходите поради кои тие трошоци настанале. Ова е таканаречениот принцип на последователност помеѓу приходите и расходите.

Курсни разлики

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажуваат во Денари по курс утврден од Народната Банка на Република Македонија на ден на секоја трансакција.

Монетарните средства и обврски изразени во странска валута се искажуваат во денарска противвредност на денот на Извештајот за финансиска состојба по курс што важи на тој ден.

Нето позитивните или негативните курсни разлики што настануваат како резултат на преведувањето на странската валута во денарска противвредност, се вклучуваат како приход или трошок во Извештајот за сѐопфатна добивка.

Данок на добивка

Тековен данок на добивка

Согласно измените на Законот за данокот на добивка што се применуваат на фискалната 2014 година, данок на добивка од 10% се пресметува на добивката од Билансот на успех зголемена за износот на даночно непризнати расходи. Во согласност со даночната легислатива што се применува во Република Македонија, проценетиот износ на данок на добивка врз месечна основа се плаќа авансно.

Одложен данок на добивка

Одложен данок на добивка се утврдува со примена на методот на обврски во Извештајот за финансиска состојба за сите времи разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност во финансиските извештаи. Стапката на данок на добивка на денот на Извештајот за финансиска состојба се употребува за утврдување на одложените даночни средства и обврски.

Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочиви времи разлики. Одложени даночни средства се признаваат за одбитните времи разлики и ефектите од даночните загуби се пренесуваат во обем во којшто постои веројатност дека ќе се оствари оданочива добивка со цел да се овозможи одбитните времи разлики и пренесените даночни загуби да бидат искористени.

Други даноци и придонеси

Други даноци и придонеси се однесуваат на данок на имот и разни други даноци и придонеси што се плаќаат во согласност со државните и општинските закони.

Поврзани страни

Страните се поврзани доколку:

- a) директно или индиректно едната страна, преку еден или повеќе посредници, едната страна контролира или е контролирана од матичната компанија, или пак е под значително влијание, односно има влијание врз друштвото
- b) поврзаното друштво е подружница, заедничко вложување, член на клучен раководен кадар на друштвото или негов родител

Трансакции со поврзани страни, согласно МСС 24.9 претставуваат трансфер на средства и услуги и облигации, без оглед на цената по која се одвиваат.

Тест за адекватност на обврски

Според МСФИ 4.А, претставува проценување дали книговодствената вредност на обврската за осигурување треба да биде зголемена (или книговодствената вредност од соодветните трошоци во осигурувањето треба да се намалат) врз основа на преглед за идни готовински приливи.

11.3. Мислење на ревизорот

Наше мислење е дека Друштвото се придржува кон усвоените сметководствени политики при вреднување на билансите ставки.

11.4. Препораки на ревизорот

Друштвото ги применува МСС и МСФИ објавени во Службен весник на Република Македонија. Верзијата на стандарди која е сеуште апликативна во Република Македонија е онаа која е објавена од IASB во март 2009 година. Оттогаш до денеска се направени доста измени и дополнителни стандардите. Препорачуваме во Друштвото да се посвети посебно внимание на едукацијата поврзана со примената на МСС и МСФИ, особено стандардите апликативни за дејноста на осигурување.

**ИЗВЕШТАЈ
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ГРАВЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД СКОПЈЕ ВО 2014 ГОДИНА**

СОДРЖИНА

1. **ВОВЕДНИ ЗАБЕЛЕШКИ (НАПОМЕНИ)**
2. **ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ И ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА**
3. **ФИЗИЧКИ ОБЕМ НА РАБОТЕЊЕТО**
4. **ПОДАТОЦИ ЗА АКЦИОНЕРСКИОТ КАПИТАЛ**
5. **ЗАКЛУЧОК**

Скопје, февруари 2015

Извршен директор

Марко Микиќ

ВОВЕДНИ ЗАБЕЛЕШКИ

Акционерското друштво за осигурување Граве Скопје (во понатамошниот текст Друштво) со седиште на ул. "Пиринска" бр.23 Скопје, по добиеното Решение за издавање дозвола за вршење работи на осигурување од Министерството за финансии бр. 11- 18652/3 од 15.01.2007 година е запишано во Централниот регистар на РМ под деловоден број 30120070001886 од 19.02.2007 година.

ЕМБС: 6192491

Единствен даночен број: 4030007623705

Друштвото е регистрирано за обавување на следните работи:

- Осигурување на живот, за класа 19 осигурување на живот и
- осигурување од последици на несреќен случај – незгода, класа 1 согласно Законот за супервизија на осигурување. (вклучувајќи индустриски повреди и професионални заболувања), во случај на смрт или нарушување на здравјето поради повреда),
- Здравствено осигурување по член 5 ст.1 т.2 од Законот за супервизија на осигурување

Основната главнина изнесува: 3.000.000,00 евра

а која на ден 31.12.2014 година изнесува **183.998.795,00** денари

Единствен акционер и сопственик е Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft од Грац со 100% учество во основачкиот капитал.

Орган на управување: Одбор на директори

Одборот на директори го сочинуваат 4 членови од кои 3 неизвршни и 1 извршен член и тоа:

- Гинтер Пухтлер
(Претседател на Одбор на директори)
- Христоф Цетл
(неизвршен член на Одбор на директори)
- Андреј маринковиќ
(независен член на Одбор на директори)
- Марко Микиќ
(извршен член на Одбор на директори)

Неизвршните членови не примаат надомест за вршење на функцијата во Одборот на директори. Надоместот на Извршниот директор Марко Микиќ по основ на вработување изнесува бруто 119.525,00 денари месечно.

Работите со платниот промет во 2014 година Друштвото ги обавуваше преку сметките кај следните банки:

- Халк банка а.д Скопје
- Комерцијална банка а.д Скопје
- Стопанска банка а.д Скопје
- Про Кредит банка а.д Скопје
- Универална инвестициона банка а.д Скопје
- НЛБ Тутунска банка а.д Скопје
- Шпаркасе банка македонија а.д Скопје
- Охридска банка а.д Охрид

Средствата од капиталот се пласирани во вид на краткорочни и долгорочни денарски депозити, долгорочни девизни депозити, државни обврзници со евро клаузула, а согласно законските прописи процентуално одделени во деловните банки.

ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ И ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА

Граве осигурување а.д.Скопје ја заврши деловната 2014 година со позитивен финансиски резултат, односно добивка пред оданочување во износ од 30.953.663,00 денари. По одбивањето на данокот од добивка во износ од 3.287.051,00 денари остварената нето добивка за фиансиската година изнесува 27.666.612,00 денари.

Позитивниот финансиски резултат според видови на осигурување изнесува :

	денари	денари
	2013	2014
осигурување на живот:	48.388.993,00	27.666.612,00

БИЛАНС НА УСПЕХ

За годината што завршува на

31 декември 2014

(Во илјади Денари)

	Белешки	2014	2013
ПРИХОДИ			
Нето приходи од осигурителни премии	4.1	341,863	293,006
Приходи од вложувања	4.2	71,639	74,516
		413,502	367,522
РАСХОДИ			
Нето трошоци за настанати штети	4.3	(32,783)	(31,378)
Промени во останати технички резерви-нето	4.4	(229,455)	(185,582)
Трошоци за спроведување на осигурувањето	4.5	(113,854)	(94,917)
Трошоци за вложување	4.6	(3,586)	(5,180)
Останати осигурителни технички трошоци намалени за трошоци на реосигурување	4.7	(2,478)	(2,313)
Добивка/(Загуба) поради обезвреднување на побарувања по основ на премија – посебна резерва	4.8	(392)	400
		(382,548)	(318,970)
Добивка пред оданочување		30,954	48,552
Данок на добивка (на непризнати расходи)	4.9	(3,287)	(163)
НЕТО ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		27,677	48,389

Основна заработувачка по акција:

Ден 9,222.20 (2013: Ден 16,129.66)

Придружните белешки на следните страни
претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

Потпишани во име и за сметка на ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје:

Генерален директор
Микиќ Марко

Акционерско друштво
за осигурување
ГРАВЕ
СКОПЈЕ 1

Раководител на
сметководствена служба и
финансии
Страхилов Славчо

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
На 31 декември, 2014
(Во илјади Денари)

	Белешки	2014	2013
СРЕДСТВА			
Нематеријални и материјални средства-нето		278	276
Останати финансиски вожувања	5.1	1,264,333	1,025,847
Реосигурување во бруто техничка резерва	5.2	18,110	16,195
Побарувања и други побарувања	5.3	20,830	16,733
Останати средства	5.4	26,867	26,209
Активни временски разграничувања	5.5	34,908	26,827
ВКУПНО СРЕДСТВА		1,365,326	1,112,087
АКЦИОНЕРСКА ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ			
Акционерска главнина			
Уплатен капитал	5.6	183,999	183,999
Резерви	5.6	44,132	30,841
Задржана заработувачка	5.6	74,234	85,455
		302,365	300,295
Обврски			
Бруто технички резерви	5.7	1,016,456	760,399
Обврски за даноци	5.8	3,205	101
Обврска за депозити кон реосигурителни компании	5.9	956	635
Останати тековни обврски	5.10	39,125	29,566
Пасивни временски разграничувања	5.11	3,219	21,091
		1,062,961	811,792
ВКУПНА АКЦИОНЕРСКА ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		1,365,326	1,112,087

*Придружните белешки на следните страни
 претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи*


Потпишани во име и за сметка на ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје:

Генерален директор
 Микиќ Марко



Акционерско друштво
 за осигурување
ГРАВЕ
 СКОПЈЕ 1

Раководител на
 сметководствена служба и
 финансии
 Страхилов Славчо




ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНите НА АКЦИОНЕРСКАТА ГЛАВНИНА
Годината што завршува на
31 декември 2014
(Во илјади Денари)

	Уплатен капитал	Резерви	Задржана заработувачка	ВКУПНО
Состојба на 1 јануари 2014	183,999	30,841	85,455	300,295
Распределба во Сигурносна резерва (1/3 од нето добивка од мината година по Одлука на Одборот на директори	-	16,130	(16,130)	-
Исплатена бруто дивиденда по Одлука С Бр.12/2014	-	-	(22,758)	(22,758)
Ефект од промени во с-ва расположиви за продажба	-	(2,839)	-	(2,839)
Нето добивка за годината	-	-	27,667	27,667
Состојба 31 декември 2014	183,999	44,132	74,234	302,365
Состојба на 1 јануари 2013	183,999	31,270	56,992	272,261
Распределба во Сигурносна резерва (1/3 од нето добивка од мината година по Одлука на Одборот на директори	-	6,396	(6,396)	-
Исплатена бруто дивиденда по Одлука С Бр.14/2013	-	-	(13,530)	(13,530)
Ефект од промени во с-ва расположиви за продажба	-	(6,825)	-	(6,825)
Нето добивка за годината	-	-	48,389	48,389
Состојба 31 декември 2013	183,999	30,841	85,455	300,295

Придружните белешки на следните страни
 претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

Потпишани во име и за сметка на ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје:

Генерален директор
 Микиќ Марко



Акционерско друштво
 за осигурување
ГРАВЕ
 СКОПЈЕ 1

Раководител на
 сметководствена служба и
 финансии
 Страхилов Славчо



ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО РЕЗЕРВИТЕ

За годината што завршува на

31 декември 2014

(Во илјади Денари)

	Ревалоризацион резерва за средства расположиви за продажба	Сигурносна резерва	ВКУПНО
Состојба 1 јануари, 2014	2,839	28,002	30,841
Распределба во Сигурносна резерва (1/3 од нето добивка од мината година по Одлука на Одборот на директори	-	16,130	16,130
Ефект од продажба на средства расположиви за продажба	(2,839)	-	(2,839)
Состојба 31 декември, 2014	-	44,132	44,132
Состојба 1 јануари, 2013	9,664	21,606	31,270
Распределба во Сигурносна резерва (1/3 од нето добивка од мината година по Одлука на Одборот на директори	-	6,396	6,396
Ефект од продажба на средства расположиви за продажба	(7,741)	-	(7,741)
Ефект од ревалоризација на средства расположиви за продажба	916	-	916
Состојба 31 декември, 2013	2,839	28,002	30,841

Придружните белешки на следните страни претставуваат
интегрален дел на овие финансиски извештаи

Потпишани во име и за сметка на ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје:

Генерален директор
Микиќ Марко



Акционерско друштво
за осигурување
ГРАВЕ
СКОПЈЕ 1

Раководител на
сметководствена служба и
финансии
Страхилов Славчо



ИЗВЕШТАЈ ЗА ГОТОВИНСКИТЕ ТЕКОВИ

Година што завршува на

31 декември 2014

(Во илјади Денари)

	2014	2013
ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ		
Готовински приливи од оперативно работење		
Приливи од наплатени премии	376,468	315,498
Останати приливи од оперативно работење	-	-
	376,468	315,498
Готовински одлив од оперативно работење		
Исплата на штети	(32,625)	(32,376)
Провизија платена на осигурителните посредници и брокери	(74,352)	(56,474)
Исплата на провизија за реосигурување	(13,133)	(8,412)
Плати и други исплати за вработените	(14,069)	(16,832)
Останати оперативни трошоци	(18,152)	(14,980)
Платена камата	(68)	-
Платен данок на добивка	(5,250)	(1,226)
Други исплатени даноци и придонеси	(9)	(70)
	(157,658)	(130,370)
Нето готовина обезбедена од оперативно работење	218,810	185,128
ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
Готовина обезбедена од вложувачки активности		
Продажба на акции и капитални вложувања (нето приливи)	-	-
Добиена наплата од камата	15,881	14,603
Готовина употребена во вложувачки активности	15,881	14,603
Набавка на опрема и канцелариски мебел	(1,565)	(907)
Долгорочни финансиски вложувања	(169,825)	(109,729)
Пораст на одобрени долгорочни заеми	(162)	(146)
Долгорочни и краткорочни пласмани-нето	(42,905)	(67,465)
Платена дивиденда -нето	(20,483)	(12,453)
Нето готовина во вложувачки активности	(234,940)	(190,700)
Нето готовина во вложувања	(219,059)	(176,097)
ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		
Готовина обезбедена од финансиски активности		
Акционерски капитал уплатен од сопственикот	-	-
Придонес уплатен во Организациони Фонд	-	-
Нето готовина обезбедена од финансиски активности	-	-
Вкупен нето готовински прилив (одлив)-нето	(249)	9,031
Пари и парични еквиваленти на почеток на периодот 5.4	24,903	15,872
Пари и парични еквиваленти на крај на годината 5.4	24,654	24,903

Придружните белешки на следните страни претставуваат
интегрален дел на овие финансиски извештаи

Потпишани во име и за сметка на ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје:

Генерален директор
Микиќ Марко



Акционерско друштво
за осигурување
ГРАВЕ
СКОПЈЕ

Раководител на
сметководствена служба и
финансии
Страхилов Славчо



1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО

Податоци за идентификација

ГРАВЕ Осигурување АД – Скопје е акционерско друштво за осигурување, ("Друштво"), официјално регистрирано во Централниот Регистер на Република Македонија на 14 февруари, 2007 година со регистрација број 30120070001886. Согласно со наведената регистрација, единствен оснивач и сопственик на Друштвото е Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft, осигурителна компанија инкорпорирана во Австрија, која претставува директна компанија мајка на Друштвото.

Акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 3,000 акции со вкупна номинална вредност од Еур 3,000,000. Порастот на акционерскиот капитал е регистриран во Централен Регистер на Република Македонија под деловоден број 30120090001554 на 23 јануари, 2009 година.

Основна дејност

Основна дејност на Друштвото е осигурување на живот по класа 19, потоа осигурување од последици на несрекен случај – незгода по класа 1 (вклучувајќи индустриски повреди и професионални заболувања во случај на смрт или нарушување на здравјето поради повреда,) како и здравствено осигурување по член 5 ст.1 т.2 од Законот за супервизија на осигурување.

Друштвото ги обавува своите активности во согласност со Законот за супервизија на осигурувањето (види "Службен весник на Република Македонија" бр. 27/2002 со пратечките измени.)

Друштвото го усогласи своето работење со измените на Законот за супервизија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 79/2007. 88/08, 218/08. 56/09 и 67/10 и 44/11) потврдено со Решение бр.12-2562/13 -08 од 10 март, 2009 год. добиено од Министерството за финансии на Република Македонија.

Седиштето на Друштвото е во Скопје, на ул."Пиринска"бр.23.

Матичниот број на Друштвото е 6192491, а идентификационен даночен број е МК 4030007623705.

Вработени

На 31 декември, 2014 година во Друштвото има 17 (2013: 18) вработени. Квалификационата структура на вработените на 31 декември 2014 и 2013 година е следна:

	2014	2013
Високо	8	7
Вишо образование	-	-
Средно	9	11
	17	18

1.ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО (ПРОДОЛЖУВА)

На 10 јули, 2009 година Статутот на Друштвото е сменет во однос на начинот на управување,и останува непроменет во 2014 година и тоа:

Одбор на директори

Одбор на директори	2014
Марко Микиќ, жител на Република Србија	Извршен директор
Андреј Маринковиќ, Република Србија	Неизвршен член
Christoph Czettl, жител на Република Австрија	Неизвршен член
Gunter Puhtler, жител на Република Австрија	Неизвршен член

Овластен актуар

Заклучно со април, 2014 година, од страна на Одбор на директори на Друштвото беше назначен Владимир Стојаноски, овластен актуар од Република Македонија, како официјален актуар на Друштвото. Од април, 2014 година, Одборот на директори ја назначи Петроска Билјана, овластен актуар која истовремено има статус на вработена во Друштвото.

Сметки во банки

На 31 декември 2014 година Друштвото го обавува своето работење преку следните банкарски сметки:

Банка	Денарска жиро сметка	Девизна жиро сметка
Халк Банка АД Скопје	270-0619249101-76	-
Комерцијална Банка АД Скопје	300-0000024509-35	07300-7010024955-83
Стопанска Банка АД Скопје	200-0014806499-93	07200-0018981635-04
Про-Кредит Банка АД Скопје	380-1185643001-94	07380-1185643012-61
УНИ Банка АД Скопје	240-0700012384-73	-
Шпаркасе Банка АД Скопје	250-0010026498-26	07250-6192491000-91
Охридска Банка АД Охрид	530-0101012727-83	-
НЛБ Тутунска Банка АД Скопје	210-0619249101-69	07210-71000449794

1.ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО (ПРОДОЛЖУВА)

Правилници и други правни акти на Друштвото

Во согласност со членот 32 од Статутот на Друштвото, како и членот 375 од Законот за трговски друштва и членот 39 од Законот за супервизија на осигурувањето, во 2014 година во Друштвото се во примена следните правилници:

Правилници и други правни акти на Друштвото

- Правилник за видови и карактеристики на средствата кои ги покриваат техничките резерви и средствата кои ја покриваат математичката резерва, како и детално пласирање и ограничување на тие вложувања и нивно вреднување
- Правилник за постапување со обрасци за евиденција на полиси
- Правилник за надомест на патни и други трошоци во работењето
- Правилник за работа
- Правилник за работа на службата за интерна ревизија
- Правилник за услови и начин на соосигурување и реосигурување
- Правилник за внатрешна организација и систематизација на работите во Друштвото
- Правилник за потпишување
- Правилник за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси
- Правилник за методот за пресметка на коефициентот на ликвидност и минимална ликвидност
- Правилник за сметководствени политики
- Правилник за заштита од пожар
- Правилник за пресметување на заработувачката и материјални трошоци условите за промена на работно место на вработените во Одделението за продажба (измени)
- Правилник за технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработка на лични податоци
- Правилник за начинот и роковите за вршење попис и усогласување на сметководствената со фактичката состојба
- Одлука за постапки за осигурување на живот
- Правилник за информатички систем на Граве осигурување ад Скопје
- Деловник за начинот на работа на комисијата за решавање во 2.степен по приговори на одлуки за надомест на штети од осигурување
- Правилник за спречување на перење пари
- Правилник за безбедност и здравје при работа

1.ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО (ПРОДОЛЖУВА)

Во 2014година во Друштвото се донесени следните нови правилници:

- Правилник за организациона поставеност и систематизација на работни места (03-260/2 од 23.06.2014);
- Правилник за начин на вршење попис на средства и обврски и усогласување на сметководствена со фактичка состојба (03-138/2);
- Правилник за метод на вреднување на ставки во Билансот на состојба и изготвување на деловни биланси (03-155/2 од 31.03.2014);
- Правилник за видови и карактеристики на средства кои ја покриваат математичката резерва, како и детално пласирање и ограничување на тие вложувања и нивно вреднување (04-149/1 од 27.03.2014);
- Правилник за евиденција и начин на пријава, резервација, процена и ликвидација на штети (03-66/2 од 20.02.2014);
- Правилник за информирање на вработените (03-129/2 од 15.03.2014);
- Правилник за објавување информации и податоци (03-131/3 од 19.03.2014).
- Правилник за пресметка на техничките резерви (03-338/ 1 од 18.09.2014).

Договори со посредници/брокери во осигурувањето

Назив на друштвото	Број на договор	Датум на склучување
1. ВФП Осигурително Брокерско Друштво АД- Скопје	03-203-2/2009	6 октомври, 2009 продолжен за 2014
	03-165-3/2010	15 декември, 2010 продолжен за 2014
	03-165-2/2010	07 октомври, 2010 продолжен за 2014
	03-165-1/2010	13 јули, 2010 продолжен за 2014
2. Делта Инс Брокер АД-Скопје	03-215-1/2010	18 октомври, 2010 продолжен за 2014
3. Осигурување и Брокер Наше осигурување АД-Кочани	03-32-1/2010	19 февруари, 2010 продолжен за 2014
4. КМК Брокер АД – Скопје	03-126-1/2010	13 мај, 2010 продолжен за 2014
	Анекс бр. 03-126-2 /2010	7 октомври, 2010 продолжен за 2014
5. Сафе Лифе АД-Скопје	04-660/1	16 август, 2012 продолжен за 2014
6. Охридска банка АД-Охрид	04-156/1	4 април, 2012 продолжен за 2014

1.ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО (ПРОДОЛЖУВА)

Договори за реосигурување

Во согласност со членот 99 од Законот за супервизија на осигурувањето, склучени се следните договори за реосигурување:

Реосигурител	Вид на реосигурување	Архивски број/датум
Münchener Rueckversicherungs-Gesellschaft / CP Германија	Договор за животно реосигурување	114-2/2007, со пратечки измени
Grazer Wechselseitige Versicherung AG / Република Австрија	Договор за реосигурување за основна квота на незгода	115-2/2007, со пратечки измени
Grazer Wechselseitige Versicherung AG / Република Австрија	Договор за реосигурување на екседентна штета од незгода	116-2/2007, со пратечки измени
Grazer Wechselseitige Versicherung AG / Република Австрија	Договор за реосигурување на живот за покривање на кумулативен ризик од незгода	117-2/2007, 15 јуни 2007 со пратечки измени
Grazer Wechselseitige Versicherung AG / Република Австрија	Квота на осигурување на живот "Македонија" договор за реосигурување	118-2/2007, 15 јуни 2007 со пратечки измени
SOGELife / Бугарија	Квота за реосигурување на живот договор за реосигурување	04-204/1, 15 мај 2012

Во 2014 година се склучени следните договори со реосигурителни друштва:

Реосигурител	Вид на реосигурување	Архивски број/датум
Grazer Wechselseitige Versicherung AG / Република Австрија	Договор за животно реосигурување	Бр.03-85/ 4 од .03.2014 год.
Grazer Wechselseitige Versicherung AG / Република Австрија	Договор за реосигурување за основна квота на незгода	Бр.03-85/2 од 3.03.2014год.
Grazer Wechselseitige Versicherung AG / Република Австрија	Договор за реосигурување на екседентна штета од незгода	Бр.03-85/ 3 од 03.2014 год.
SOGELife / Бугарија	Анекс на реосигурителен договор	Бр.03-486/1 од 31.12.2014.

План за работа на Друштвото

Согласно член 38 од Законот за супервизија на осигурувањето, на 31 декември 2014 година, Друштвото подготви и достави до - Агенцијата супервизија на осигурувањето, План за работа на Друштвото за 2015 година.

Доставување на статистички податоци и други извештаи (квартално известување)

Во согласност со член 104 од Законот за супервизија на осигурувањето ("Службен весник на Република Македонија" бр.79/2007 со пратечките измени и дополнувања,) Друштвото и ги доставува на Агенцијата за супервизија на осигурување следните квартални извештаи:

- Финансиски извештаи;
- Дополнителни финансиски извештаи .
- Статистички осигурителни обрасци ;
- Супервизорски извештаи;
- Извештај за вреднување на ставки од Билансот на состојба;
- Извештај за реосигурување;
- Потврда на актуарот.

2.ОСНОВИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1 Основи за подготвување и презентација на финансиските извештаи

Друштвото ја чува својата сметководствена документација и ги подготвува своите законски финансиски извештаи во согласност со член 469, став 6 од Законот за трговски друштва ("Службен весник на Република Македонија" бр. 28/2004, 84/2005, 25/07 и 87/08); Законот за супервизија на осигурувањето ("Службен весник на Република Македонија" бр.27/2002 , 79/2007 и пратечките измени објавени во 88/2008, 218/2008, 56/2009 , 67/2010, 44/2011, 30/2012, 188/2013 и 112/2014)) и Уредбата за контен план ("Службен весник на Република Македонија" бр.159/2009 со соодветните дополнувања). Согласно наведената Уредба, сметководствени стандарди што се применуваат во Република Македонија се Меѓународните Сметководствени Стандарди за Финансиско известување (IFRS) објавени од страна на Одборот за Меѓународни Сметководствени Стандарди (IASB) а објавени кај нас во ("Службен весник на Република Македонија" бр.159/2009.)

Сметководствената регулатива на Република Македонија отстапува од барањата на МСФИ и МСС по однос на следното:

- Друштвото не ги подготвува своите финансиски извештаи во согласност со МСФИ 4 "Договори за осигурување." Во однос на утврдување на резервирањата за настанати но непријавени штети, Друштвото ја применува методологијата на триангулација (the methodology of triangulation), но сеуште не се применува методата која базира на тестирање на адекватноста на обврските (liability adequacy test), што се бара според одредбите на МСФИ 4, "Договори за осигурување" што ја претставува стандардната пракса која се применува во Европската Унија. Понатаму, Друштвото не го применува Меѓународниот актуарски стандард за тест на адекватноста на обврските, објавен од страна на Меѓународното здружение на актуари (International Actuarial Association), и наместо нив ги утврдува резервирањата за настанати а непријавени штети во согласност со сметководствените политики кои се прифатени и применети во Република Македонија.

2.ОСНОВИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ (ПРОДОЛЖУВА)

2.1 Основи за подготвување и презентација на финансиските извештаи (продолжува)

- Придружните финансиски извештаи се презентирани во формат пропишан со "Правилник за формата и содржината на финансиските извештаи ("Службен весник на Република Македонија" бр.34/02) и Прирачникот за формата и содржината на финансиските извештаи и деталната содржина на Годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и / или реосигурување, издаден од страна на Агенцијата и апликативен за прв пат со поднесување на квартални финансиски извештаи за периодот што завршува на 30 септември 2011 година, а кои на одреден начин отстапуваат од презентацијата на одредени износи како што се бара " ("Службен весник на Република Македонија" бр.5/2011, 41/2011, 64/2011) предвидена според МСС 1 -"Презентација на финансиските извештаи."
- Придружните финансиски извештаи се презентирани преку користење на нов Контен план за осигурителни друштва("Службен весник на Република Македонија" бр.148/2010) кој отстапува во презентацијата на одредени износи како што бара МСС 39.67-Финансиски инструменти-признавање и мерење.
- Друштвото врши проценување на застареност на финансиските инструменти во согласност со релевантната регулатива (Белешка 3.5). Ваквата политика може да резултира во значително отстапување од износите кои би биле утврдени доколку истите се утврдуваат врз основа на дисконтирани идни готовински текови со примена на соодветни ефективни каматни стапки, како што се предвидува со одредбите на МСС 39 - "Финансиски инструменти: Признавање и мерење."
- Во Република Македонија не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност во прометот со финансиски инструменти, ниту пак постои расположивост на официјални пазарни информации. Поради тоа не може со потполна сигурност да се утврди фер пазарна вредност во услови на непостоење активен пазар, како што тоа се бара со одредбите на МСС 32 - "Финансиски инструменти: обелоденување и прикажување" и МСС 39 "Финансиски инструменти: признавање и мерење."

2.1 Основи за подготвување и презентација на финансиските извештаи (продолжува)

Раководството на Друштвото го проценува влијанието на промените во МСС и МСФИ и толкувањето на финансиските извештаи, па иако голем дел од нивните одредби не се однесуваат односно не се применливи на работењето на Друштвото, раководството на Друштвото не изразува експлицитна и безрезервна изјава за усогласеност на приложените финансиски извештаи со МРС и МСФИ, што се применуваат во периодот прикажан во приложените финансиски извештаи. Во согласност со наведеното, а имајќи ги во предвид потенцијално значајните ефекти како и отстапувањата во сметководствените прописи во Република Македонија во однос на МСС и МСФИ можат да ги имаат на реалноста и објективноста на финансиските извештаи доколку истите би биле составени во согласност со МСС и МСФИ.

Приложените финансиски извештаи се прикажани во формат пропишан со "Правилникот за содржината и формата на обрасците на финансиските извештаи на друштвата за осигурување" како и "Сметковен план на друштвата за осигурување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 34/02.) Таквата презентација отстапува од презентацијата на финансиските извештаи утврдена со одредбите на МСС 1 "Презентација на финансиските извештаи", а покрај тоа, во поедини делови отстапува и од начинот на презентација на одредени билансни позиции предвидени со наведениот стандард.

Во подготовката на овие финансиски извештаи, Друштвото ги примени сметководствените политики образложени во Белешка 3, кои базираат на сметководствените прописи, прописите од областа на осигурувањето и даночните прописи на Република Македонија.

Официјална валута на Друштвата во Република Македонија е македонски Денар ("Денар.") Сите износи во приложените финансиски извештаи и пропратните белешки се презентирани во илјади Денари, освен во случаи што се посебно наведени.

2.2 Користење на проценки

Презентацијата на финансиските извештаи задолжително му наложува на раководството на Друштвото да користи најдобри можни проценки и разумни претпоставки, што имаат ефект на презентираниите вредности на средствата и обврските, обелоденувањето на потенцијалните побарувања и обврски на ден на датумот на финансиските извештаи, како и приходи и расходи настанати во тек на периодот на известување. Овие проценки и претпоставки се базираат на расположивите информации на денот на составување на финансиските извештаи, а идните стварни резултати можат да се разликуваат од проценетите износи.

Техниките што ги користи Друштвото за да дојде до проценетите монетарни износи кореспондираат на основите селектирани и детерминирани со "Правилник за методот на вреднување на ставки во Билансот на состојба и изготвување на деловните биланси " Бр.03-155/2 од 31 март, 2014 година.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.1 Нематеријални средства (софтвер)

Нематеријално средство е средство што може да се идентификува и истото не поседува физичка субстанца (МСС 38.8).

Друштвото има добиено копии од софтвер потребен за извршување на активностите во осигурувањето од страна на својот оснивач и единствен сопственик. Софтверот е добиен на бесплатно користење, без ексклузивитет, без право да се пренесува на друг корисник. Консеквентно, нематеријалните средства не се евидентирани во книгите на Друштвото, освен ново Corell Draw набавен во 2009 година и Mathcad V 14 како и LUCA –софтвер за пресметка на плати и надоместоци, набавени во 2010 година.

3.2 Опрема и канцелариски мебел

Опремата и канцеларискиот мебел се водат во Извештајот за финансиска состојба по набавна вредност намалени за износот на акумулираната амортизација.

По почетното признавање, опремата и канцеларискиот мебел се водат по набавна вредност намалена за вкупниот износ на пресметана амортизација и вкупен износ на загуби предизвикани од нивно обезвреднување, односно со примена на основната постапка предвидена со МСС 16 - "Недвижности, посројки и опрема." Вредноста на опремата и канцеларискиот мебел се корегира за евентуални обезвреднувања на вредноста во согласност со МСС 36 - "Обезвреднување на средствата".

Дополнително направените трошоци се признаваат како средство единствено доколку со нив се подобрува состојбата на средствата над првобитно проценетиот учинок. Сите нови набавки на опрема и канцелариски мебел во тековната година се евидентирани по набавна вредност. Набавната вредност претставува вредност на фактурата добиена од добавувачот, зголемена за зависните трошоци потребни да се доведе средството во употреба, намалена за добиени попусти.

Трошоците за поправка и одржување на средствата се евидентираат како трошоци на периодот.

Добивките или загубите што се јавуваат при продажбата или отпишувањето на средствата се утврдуваат како разлика меѓу проценетите нето приливи од продажба и се искажуваат како приход или расход во Билансот на успех.

Депрецијација

Депрецијацијата на опремата и канцеларискиот мебел се врши со примена на пропорционална метода на отпишување со што набавната вредност се депрецира во тек на проценетиот корисен век на употреба.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖУВА)

Проценетиот век на употреба и стапките на депрецијација за поголемите класи опрема и канцелариски мебел се наведени подолу:

	Стапка %
Компјутерска опрема	25%
Телекомуникациска опрема	25%
Канцелариски мебел	20%

3.3 Долгорочни финансиски вложувања

Долгорочните финансиски вложувања се состојат од учество во капиталот во поврзани и останати правни лица, хартии од вредност наменети за тргување или расположиви за продажба.

Учество во капиталот на поврзани и останати правни лица

Учеството во капиталот во поврзани и други правни лица почетно се признаваат по набавна вредност, а на крајот на периодот за известување се искажуваат по фер вредност, при што разликата се ефектуира во Извештајот за сѐопфатна добивка.

Хартии од вредност наменети за тргување

Хартиите од вредност наменети за тргување се вреднуваат по фер вредност. Фер вредноста се дефинира како износ по кој едно средство може да се размени или да се затвори обврска меѓу две странки кои имаат волја да ја обават трансакцијата на взаемно корисен и пријателски начин. Добивките или загубите што при тоа се јавуваат, се вклучуваат во нето добивките или загубите на периодот.

Хартии од вредност расположиви за продажба

Хартиите од вредност расположиви за продажба се вреднуваат по фер пазарна вредност. Сите реализирани загуби или добивки во однос на фер вредноста се евидентираат преку ревалоризациона резерва, а во моментот на фактичка продажба како трошок на периодот.

3.4 Исправки на вредноста на побарувањата

Износот на исправките е утврден од страна на раководството на Друштвото и се однесува на сите побарувања за кои не постои веројатност дека ќе бидат наплатени ("Правилник за методот на вреднување на ставки во Билансот на состојба и изготвување на деловните биланси" Бр.03-155/2 од 31 март, 2014 година, во согласност со кој:

- Вредносно усогласување на финансиски вложувања до нивна објективна вредност и евентуални обезвреднувања се врши и евидентира најмалку на квартална основа, со исклучок на финансиските вложувања кои ја покриваат математичката резерва што вредносно се усогласуваат на дневна основа;
- Вредносно усогласување односно утврдување исправка на вредност на посебна резерва се врши со утврдување на следната класификација на побарувањата по категории:

Категорија	Денови над рокот на доспеаност на побарувањето	% на исправка
А	до 30 дена	0%
Б	од 31-60	10%
В	од 61-120	31%
Г	од 121-270	51%
Д	од 271-365	71%
Г	подолг од 365	100%

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖУВА)

3.5 Преносни премии

Преносните премии се пресметуваат со цел да се опфатат делови на фактурирани премии што се однесуваат на приходи од идни пресметковни периоди.

Преносните премии се пресметуваат во согласност со членот 81 од Законот за супервизија на осигурувањето и "Правилникот за пресметка на технички резерви ", врз основа на вкупни премии со примена на "*pro rata temporis*" методот.

3.6 Резерви за настанати и пријавени штети

Друштвото пресметува и издвојува од средствата на техничката премија дел за исплата на настанати и пријавени штети (износ за резервирани штети) врз основа на склучените договори за осигурување, а согласно со Правилникот за пресметка на технички резерви Резервите за настанати и пријавени штети се пресметуваат според видот на осигурување, посебно за пријавени, но неизмирени штети и за настанати, но непријавени штети.

3.6.1 Резерви за настанати, но непријавени штети

Настанатите, а непријавени штети се пресметуваат во согласност со член 83 од Законот и Правилникот за пресметка на техничките резерви .Врз основа на Правилникот, настанатите но непријавени штети се пресметуваат со примена на метод на триангулација на штети.

3.7 Ризик на осигурување, осигурителна обврска и осигурително побарување

Во согласност со МСФИ 4. А, ризик на осигурување е ризик што не е финансиски ризик, пренесен од сопственикот на полисата врз осигурителот.

Осигурителна обврска претставува нето обврска на осигурителот што произлегува од договорот за осигурување.

Осигурително побарување претставува нето побарување на осигурителот што произлегува од договорот за осигурување.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖУВА)

3.8 Еквилизациона резерва

Во согласност со Член 80, став 2 од Законот, Еквилизационата резерва не е задолжителна и може да се издвои по претходна согласност од Агенцијата за супервизија на осигурувањето.

3.9 Финансиски ризик

Претставува ризик од можни идни промени во една или повеќе каматни стапки, промени на вредност на финансиски инструменти, цени на производи, девизни курсеви, индекси на цени, кредитни индекси или други варијабли.

3.10 Ризик на ликвидност

Претставува ризик на кој Друштвото мора да смета во врска со финансиските инструменти и истиот може да резултира во неможност брзо да биде продадено некое финансиско средство за вредност која е приближна на неговата објективна вредност.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖУВА)

3.11 Признавање на приходите

Во согласност со МСС 18.7, приходот претставува бруто прилив од економски користи за време на периодот на вообичаеното работење на Друштвото, кога ваквите приливи резултираат во зголемување на главнината на капиталот, но не се исти со зголемување на капиталот како резултат на уплатите на сопственикот.

Приходот вклучува заработка во текот на нормалното одвивање на работењето (оперативен и финансиски приход), како и капиталните добивки. Под нормално одвивање на работењето ги подразбираме сите активности на Друштвото поврзани со осигурувањето.

Капиталните добивки претставуваат друга компонента која ја задоволува дефиницијата на приходите и тие можат, но и не мораат да резултираат од нормалното работење на Друштвото. Овие добивки претставуваат зголемување на економските користи, и како такви, ги имаат истите карактеристики како приходите. Капиталните добивки произлегуваат од продажба на долгорочни средства и други видови средства.

Приходите вклучуваат оперативни приходи, финансиски и други приходи, како и приходи од поврати од оштетени средства.

3.12 Признавање на трошоците

Трошоците се признаваат во Билансот на успех кога постои намалување на идните економски користи како резултат на намалување на средствата или зголемување на обврските, а истите можат соодветно да бидат измерени. Трошоците се признаваат врз основа на директна поврзаност меѓу трошоците кои настанале истовремено со признавање на приходите поради кои тие трошоци настанале. Ова е таканаречениот принцип на последователност помеѓу приходите и расходите.

3.13 Курсни разлики

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажуваат во Денари по курс утврден од Народната Банка на Република Македонија на ден на секоја трансакција.

Монетарните средства и обврски изразени во странска валута се искажуваат во денарска противвредност на денот на Извештајот за финансиска состојба по курс што важи на тој ден.

Нето позитивните или негативните курсни разлики што настануваат како резултат на преведувањето на странската валута во денарска противвредност, се вклучуваат како приход или трошок во Билансот на успех.

3.14 Даноци и придонеси

3.14.1 Данок на добивка

Тековен данок на добивка

Согласно измените на Законот за данокот на добивка што се применуваат на фискалната 2014 година, данок на добивка од 10% се пресметува на добивката од Билансот на успех зголемена за износот на даночно непризнати расходи. Во согласност со даночната легислатива што се применува во Република Македонија, проценетиот износ на данок на добивка врз месечна основа се плаќа авансно.

Одложен данок на добивка

Одложен данок на добивка се утврдува со примена на методот на обврски во Извештајот за финансиска состојба за сите времи разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност во финансиските извештаи. Стапката на данок на добивка на денот на Извештајот за финансиска состојба се употребува за утврдување на одложените даночни средства и обврски.

Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочиви времи разлики. Одложени даночни средства се признаваат за одбитните времи разлики и ефектите од даночните загуби се пренесуваат во обем во којшто постои веројатност дека ќе се оствари оданочива добивка со цел да се овозможи одбитните времи разлики и пренесените даночни загуби да бидат искористени.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖУВА)

3.14.2 Други даноци и придонеси

Други даноци и придонеси се однесуваат на данок на имот и разни други даноци и придонеси што се плаќаат во согласност со државните и општинските закони.

3.15 Поврзани страни

Страните се поврзани доколку:

- a) директно или индиректно едната страна, преку еден или повеќе посредници, едната страна контролира или е контролирана од матичната компанија, или пак е под значително влијание, односно има влијание врз друштвото
- b) поврзаното друштво е подружница, заедничко вложување, член на клучен раководен кадар на друштвото или негов родител

Трансакции со поврзани страни, согласно МСС 24.9 претставуваат трансфер на средства и услуги и облигации, без оглед на цената по која се одвиваат.

3.16 Тест за адекватност на обврски

Според МСФИ 4.А, претставува проценување дали книговодствената вредност на обврската за осигурување треба да биде зголемена (или книговодствената вредност од соодветните трошоци во осигурувањето треба да се намалат) врз основа на преглед за идни готовински приливи.

4. АНАЛИЗА НА БИЛАНСОТ НА УСПЕХ

4.1 Нето приходи од премии

	2014	2013
Бруто полисирана премија за осигурување	371,554	313,843
Бруто полисирана премија дадена во реосигурување:		
-Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	(19,554)	(16,914)
-Münchener Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија	(2,590)	(1,292)
-SOGELife / Бугарија	(5,930)	(1,578)
	(28,074)	(19,784)
Промена во бруто резерва за преносна премија на неживот (дополнително)	(2,266)	(1,530)
Промена во бруто резерва за преносна премија на неживот (дополнително) за реосигурување:		
-Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	514	470
-Münchener Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија	135	7
	649	477
	341,863	293,006

4.2 Приходи од вложувања

	2014	2013
Приходи од камати:		
-Камати од државни записи	-	-
-Камати од обврзници	33,364	24,257
-Камати од заеми дадени на вработени	-	2
-Камати од заеми дадени на сопственици на полиси	181	178
-Камати од депозити	17,245	16,993
	50,790	41,430
Позитивни курсни разлики	2,379	3,935
Капитална добивка од продажба на средства расположиви за продажба	6,013	18,387
Приходи од останати вложувања (амортиз.на обврзници)	318	2,325
Останати осигурително-технички приходи намалени за дел на реосигурителот	1,889	8,417
Приходи од продажба на материјални и нематеријални		
-Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	8,499	6,110
-Münchener Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија	980	623
-SOGELife / Бугарија	682	181
	10,161	6,914
Приход од организирање на обуки	89	22
	71,639	74,516

4. АНАЛИЗА НА БИЛАНСОТ НА УСПЕХ (ПРОДОЛЖУВА)

4.3 Настанати штети-нето

	2014	2013
Бруто износ на штети		
-Бруто исплатени штети	(32,625)	(32,376)
-Бруто исплатени штети – дел за реосигурување		
- <i>Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија</i>	2,499	3,745
- <i>Münchener Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија</i>	-	-
- <i>SOGELife / Бугарија</i>	1,855	-
	(28,271)	(28,631)
Промени во бруто резерви за штети		
-Промени во бруто резерви за настанати и пријавени штети	(2,396)	(4,811)
-Промени во бруто резерви за настанати и непријавени штети	(2,568)	(599)
	(4,964)	(5,410)
Промени во бруто резерви за штети-дел за реосигурување		
-Промени во резерва за настанати и непријавени штети –дел за реосигурување		
- <i>Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија</i>	(227)	2,663
- <i>Münchener Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија</i>	245	-
- <i>SOGELife / Бугарија</i>	434	-
	452	2,663
	(32,783)	(31,378)

4.4 Промени во останати технички резерви-нето

	2014	2013
Промени во бруто математичка резерва		
-Промени во бруто математичка резерва	(188,968)	(156,760)
-Промени во бруто резерви за удел во добивка	(16,027)	(14,398)
-Промени во бруто резерви за учество во добивка	(5,503)	(2,105)
-Промени во бруто резерви за преносна премија-животно	(19,772)	(12,887)
	(230,270)	(184,045)
Промени во бруто математичка резерва-дел во		
- <i>Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија</i>	611	564
- <i>Münchener Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија</i>	204	4
	815	568
	(229,455)	(185,582)

Резервата за учество во добивката од Ден. 5,503 илјади (2013: Ден.2,105 илјади) е задолжителна резерва утврдена со политиките на ГРАВЕ Групацијата. Во согласност со домашната регулатива, ваква резерва не е потребно да се формира.

4. АНАЛИЗА НА БИЛАНСОТ НА УСПЕХ (ПРОДОЛЖУВА)

4.5 Нето трошоци за спроведување на осигурување

	2014	2013
Трошоци за стекнување		
-Провизија за брокерски друштва и застапници	(80,457)	(61,413)
-Бруто плати	(1,699)	(1,098)
- Останати трошоци за стекнување	(6,858)	(11,963)
	(89,014)	(74,717)
Административни трошоци		
-Амортизација и депрецијација на материјални и нематеријални	(657)	(301)
-Плати, даноци и придонеси од и за плати	(8,325)	(7,464)
Останати административни трошоци		
-Услуги	(12,695)	(10,267)
-Останати	(903)	(968)
-Резервации и останато	(2,260)	(1,443)
	(24,840)	(20,443)
	(113,854)	(94,917)

4.6 Трошоци од вложување

	2014	2013
Трошоци за камати	(133)	(37)
Негативни курсни разлики	(3,453)	(5,143)
	(3,586)	(5,180)

4.7 Останати осигурителни технички трошоци намалени за трошоци на реосигурување

	2014	2013
Трошоци за надомест на Агенција за супервизија на	(2,123)	(2,015)
Отпис на мали износи по полиси	(355)	(298)
	(2,478)	(2,313)

4.8 Загуба поради обезвреднување на побарувања по основ на премија-посебна резерва

	2014	2013
Добивка / (Загуба) поради обезвреднување на побарувања по	(315)	400
Останати расходи	(77)	-
	(392)	400

4. АНАЛИЗА НА БИЛАНСОТ НА УСПЕХ (ПРОДОЛЖУВА)

4.9 Данок на добивка

Компоненти на данокот на добивка

	2014	2013
Тековен данок од добивка (данок на непрознати расходи)	(3,287)	(163)
Одложен данок	-	-
	(3,287)	(163)

Нумеричко усогласување на добивката и резултатите од работењето и пропишана даночна стапка

	2014	2013
Добивка пред оданочување	30,954	48,552
Данок на добивка 10% (2013:10%)	(3,095)	-
Даночен ефект на трошоци што не се признаваат	(192)	(163)
Даночен ефект од даночни кредити	-	-
Ефективна даночна стапка: 0,33% (2013:0,33%)	(3,287)	(163)

4.10 Основна заработувачка по акција

	2014	20123
Нето добивка за годината (во Денари)	27,666,613	48,388,992
Пондериран просечен број на акции	3,000	3,000
Основна заработувачка по акција (во Денари)	9,222.20	16,129.66

5. АНАЛИЗА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА

5.1 Останати финансиски вложувања

	31 декември, 2014	31 декември, 2013
Финансиски средства кои се чуваат до доспеаност-нето		
-за покрите на математичка резерва	-	-
-за покрите на капитал	-	-
-за покрите на технички резерви	-	-
Средства расположиви за продажба-нето		
-за покрите на математичка резерва	753,044	559,784
-за покрите на технички резерви	24,959	24,971
-за покрите на капитал	20,449	20,459
-инвестициони фондови >1 год. за покрите на математичка резерва	-	23,413
	798,452	628,627
Долгорочни депозити		
-за покрите на технички резерви	12,296	12,302
-за покрите на капитал	243,125	256,876
-за покрите на математичка резерва	208,148	125,891
	463,569	359,069
Заеми		
-заеми обезбедени со хипотека	-	-
-заеми на иматели на полиси (аванси за полиси за живот)	2,312	2,151
	2,312	2,151
	1,264,333	1,025,847

5.2 Реосигурување во бруто технички резерви

	31 декември, 2014	31 декември, 2013
Дел за реосигурување на преносна премија		
- Grazer Wechselseitige Versicherung AG / Австрија	4,330	3,816
- Münchner Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија	532	397
	4,862	4,213
Дел за реосигурување на математичка резерва		
- Grazer Wechselseitige Versicherung AG / Австрија	4,523	3,912
- Münchner Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија	452	249
	4,975	4,161
Дел за реосигурување за резерви за настанати пријавени штети		
-Grazer Wechselseitige Versicherung AG / Австрија	7,594	7,821
-Münchner Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија	245	-
-SOGELife / Бугарија	434	-
	8,273	7,821
	18,110	16,195

5. АНАЛИЗА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (ПРОДОЛЖУВА)

5.3 Побарувања и други побарувања

	31 декември, 2014	31 2013
Побарувања по основ на премии		
Побарувања по основ премии за осигурување	20,857	16,490
Исправка на вредност на побарувања	(789)	(474)
	20,068	16,016
Останати побарувања		
Побарување за повеќе платен данок на добивка	-	-
Даден депозит во Граве недвижности	716	716
Побарувања други	46	1
	762	717
	20,830	16,733

Заклучно со 31 декември 2014, Друштвото склучило нови 2,711 нови полиси или вкупно активни договори со состојба на 31.12.2014 од 11,688 осигурителни полиси (2013: 9,853 активни полиси) за животно осигурување.

5. АНАЛИЗА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (ПРОДОЛЖУВА)

5.4 Останати средства

	31 декември, 2014	31 декември, 2013
Опрема и мебел-нето	2,213	1,306
Пари и парични еквиваленти		
-во банки	8,006	14,920
-во каса	4	4
-издвоени за покритие на математичка резерва	16,526	9,949
-бизнис картичка	118	30
	24,654	24,903
	26,867	26,209

Парите на денарски жиро сметки во локалните банки имаат фиксни годишни камати, што зависи од банките, и истите можат да се менуваат, што е дискреционо право на секоја банка. Каматните стапки на средства по видување се следни:

	Годишни каматни стапки %
Денарски жиро сметки:	
- НЛБ Тутунска Банка АД - Скопје	0,50%
- Комерцијална Банка АД - Скопје	0,50%
- Стопанска Банка АД - Скопје	0,40%
- ПроКредит Банка АД - Скопје	n/a
- Уни Банка АД - Скопје	1% p/a/
- Халк Банка АД - Скопје	0,5%

Во согласност со член 98 од Законот за супервизија на осигурувањето, друштвата се задолжени да отворат посебна сметка во банка на која се држат средствата што ја покриваат математичката резерва и преку која се извршуваат сите поединечни трансакции поврзани со математичката резерва.

5. АНАЛИЗА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (ПРОДОЛЖУВА)

5.5 Активни временски разграничувања

	31 декември, 2014	31 декември, 2013
Претходно платени трошоци-МКД	12,416	8,454
Претходно платени трошоци-ЕУР	22,492	18,373
	34,908	26,827

5.6 Акционерски капитал и резерви

5.6.1 Акционерски капитал

Акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 3,000 обични акции (2013: 3,000 обични акции) со номинална вредност од Еур 1,000/акција, односно вкупно Еур 3,000,000 (2013: Еур 3,000,000.)

Сопственичката структура на акционерскиот капитал на 31 декември 2014 и 2013 година е следна:

	Акционерски капитал ЕУР 2014	Акционерски капитал ЕУР 2013	Сопственичка структура % 2014	Сопственичка структура % 2013
Акционер				
• Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft , Австрија	3,000,000	3,000,000	100	100

5. АНАЛИЗА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (ПРОДОЛЖУВА)

5.6 Акционерски капитал и резерви

5.6.2 Резерви

Законска резерва

Заклучно со 2011 година, законската резерва повеќе не е задолжителна резерва за осигурителните друштва (член 70 од Законот.)

Организационен Фонд

Во согласност со последните измени во Законот за супервизија на осигурувањето, уплатата во овој фонд е укинат и со Одлука на Собрание на акционери бр. 246-1/03 јуни, 2008 година, износот е пренесен во вредноста на уплатениот (акционерски) капитал.

Математичка резерва

Математичката резерва заклучно со 2010 година се евидентирала во капиталот. Од 2011 година наваму, математичката резерва, во согласност со Законот, Друштвото ја презентира преку бруто техничките резерви (Белешка 5.7.)

Резерва на сигурност

Создавање Резерва на сигурност е предвидено со членот 70 од Законот за супервизија на осигурувањето, при што Друштвото треба да издвои во истата 1/3 од нето добивката. Издвојувањето се врши до моментот додека Резервата на сигурност достигне 50% од просечниот износ на премии за период на претходните две години. Оваа резерва се користи за покривање на долгорочни обврски што произлегуваат од осигурителни договори.

5.7 Бруто технички резерви

	31 декември, 2014	31 декември, 2013
Бруто резерва за техничка премија	16,176	13,911
Бруто математичка резерва		
-преносни премии за животно осигурување	134,770	114,997
-математичка резер. по основ животно осиг.	758,680	569,712
-резерва за удел во добивка	53,459	37,432
-резерва за удел во добивка	24,060	18,558
	970,969	740,699
Бруто резерви за штети		
-резерви за пријавени неисплатени штети	20,566	18,170
-резерви за настанати непријавени штети	8,745	6,177
	29,311	24,347
	1,016,456	760,399

5. АНАЛИЗА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (ПРОДОЛЖУВА)

5.8 Тековни обврски за даноци

	31 декември, 2014	31 декември, 2013
Обврски за персонален данок	20	13
Обврски за ДДВ	47	74
Обврски за данок на добивка	3,138	14
	3,205	101

5.9 Обврска за депозити кон реосигурителни компании

	31 декември, 2014	31 декември, 2013
Обврска за депозити кон реосигурителни		
- Münchner Rueckversicherungs-Gesellschaft /	956	635
	956	635

5.10 Останати обврски

	31 декември, 2014	31 декември, 2013
Обврски од непосредни работи на осигурување		
-провизии на агенти и брокери	6,107	4,938
-примени аванси по премии	24,982	18,145
	31,089	23,083
Обврски поврзани со реосигурување		
- Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	3,590	2,748
- Münchner Rueckversicherungs-Gesellschaft /	1,197	705
-SOGELife /Бугарија	1,366	635
	6,153	4,088
Останати обврски		
-за плати на вработени	1,053	712
-обврски кон добавувачи во земј.и стран.	349	1,134
-по договор за дело	164	90
-обврска за лиценца	317	459
	1,883	2,395
	39,125	29,566

5. АНАЛИЗА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (ПРОДОЛЖУВА)

5.11 Пасивни временски разграничувања

	31 декември, 2014	31
Одложено плаќање за ревизија	283	399
Одложено плаќање за период од 20.12-31.12.	2,936	2,134
Резерви за учество во добивка	-	-
	3,219	2,533

ФИЗИЧКИ ОБЕМ НА РАБОТЕЊЕ

Продукција – склучени осигурувања во 2014.година

Во текот на деловната 2014 година примени се 2.854 понуди за склучување на договори за осигурување на живот, од кои 1.797 со дополнително осигурување од последици на несреќен случај. Вкупната осигурена сума на продукцијата на осигурување на живот изнесува 33.960.097 евра.

Портофолио на Друштвото на ден 31.12.2014 година

Осигурителното портофолио на Друштвото се сосостои од следните договори за осигурување:

1. 11.563 договори за осигурување на живот за случај на смрт и доживување (мешовито осигурување со учество во добивка),
2. 2 договори за осигурување на живот за случај на смрт (ризико осигурување),
3. 122 осигурување на ивот за случај на доживување,
4. 10.190 дополнителни осигурувања на полисите на осигурување на живот.

На ден 31.12.2014 година Друштвото имаше 11.687 активни полиси на осигурување на живот на кои се склучени 10.190 дополнителни осигурувања за случај на смрт поради незгода.

Штети

Заклучно со 31.12.2014 година Друштвото бележи расходи по основ надоместоци за штета од осигурување на живот и осигурување од последици на несрекен случај.

Исплатени штети	Износ
- Осигурување на живот:	27.408.068,00
- Дополнително осигурување за случај на смрт поради незгода:	-
- Дополнително осигурување за траен инвалидитет како последици на несрекен случај	5.217.043,00
Вкупно исплатени штети	32.625.111,00
Резерва за пријавени штети	
- За дополнително осигурување од последици на несрекен случај се наоѓаат 147 штети за кои е резервирано вкупно	8.595.678,00
- Дополнително осигурување за случај на смрт поради незгода	-
- Дополнително осигурување за траен инвалидитет како последици на несрекен случај	5.217.043,00
- За осигурување на живот се наоѓаат 19 штети со вкупно резервиран износ	11.970.349,00
Резерва за настанати но непријавени штети	
- За дополнително осигурување од последици на несрекен случај резервирано е вкупно:	7.890.946,00
Резерва за трошоци за обработка на штети	853.709,00
Бруто резерви за штети	29.310.682,00

ПОДАТОЦИ ЗА АКЦИОНЕРСКИОТ КАПИТАЛ

Акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 3,000 обични акции (2013: 3,000 обични акции) со номинална вредност од Еур 1,000/акција, односно вкупно Еур 3,000,000 (2013: Еур 3,000,000.) односно 183.998.795,00 денари.

Сопственичката структура на акционерскиот капитал на 31 декември 2014 и 2013 година е следна:

	Акционерски капитал ЕУР 2014	Акционерски капитал ЕУР 2013	Сопственичка структура % 2014	Сопственичка структура % 2013
<u>Акционер</u>				
• Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft , Австрија	3,000,000	3,000,000	100	100

ЗАКЛУЧОК

Врз основа на искажаните податоци може да се заклучи дека деловната 2014 година беше успешна година. Граве осигурување АД Скопје успеа да го одржи нивото на продукцијата на планираниот тренд. Позитивниот развој на осигурителното портфолио и внимателната инвестициска политика преку рационализација на трошоци на спроведување на осигурувањето придонесе за висината на искажаниот деловен резултат.

Друштвото ќе ги вложи сите напори со средствата и стручните способности на своите своите вработени, оваа тенденција на пораст на бројот на осигурувањата и успешно водена деловна политика да се продолжи и во наредната деловна година.

Генерален директор
Микиќ Марко



Акционерско друштво
за осигурување
ГРАВЕ
СКОПЈЕ 1

ЕМБС: 06192491

Целосно име: Акционерско друштво за

осигурување ГРАВЕ Скопје

Вид на работа: 600

Тип на годишна сметка: Сметка за животното осигурување

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2014

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	277.927,00			275.999,00
3	-- Останати нематеријални средства	277.927,00			275.999,00
4	-- Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (005+008+009+010+011+012)	2.212.500,00			1.306.067,00
8	-- Постројки и опрема	2.212.500,00			1.306.067,00
13	-- В.ВЛОЖУВАЊА (014+015+021+040)	1.264.333.213,00			1.025.846.794,00
21	-- III.ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+034+035)	1.264.333.213,00			1.025.846.794,00
22	-- Вложувања во хартии од вредност (023+026+030)	798.451.986,00			628.626.704,00
26	-- Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба (027+028+029)	798.451.986,00			628.626.704,00
28	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	798.451.986,00			605.213.965,00
29	-- Акции, удели и останати сопственички инструменти				23.412.739,00
35	-- Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	465.881.227,00			397.220.090,00
36	-- Депозити	465.568.822,00			395.069.552,00
38	-- Останати дадени заеми	2.312.405,00			2.150.538,00
42	-- Д. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	18.109.589,00			16.195.025,00
43	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за преносни премии	4.861.571,00			4.213.245,00
44	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	4.975.015,00			4.160.349,00
46	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	8.273.003,00			7.821.431,00
51	-- Е.ПОБАРУВАЊА (052+056+057)	20.830.080,00			16.733.405,00
52	-- I.ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (053+054+055)	20.068.326,00			16.015.568,00
53	-- Побарувања од осигуреници	20.068.326,00			16.015.568,00
57	-- III.ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (058+059+060+061)	761.754,00			717.837,00
61	-- Останати побарувања	761.754,00			717.837,00
62	-- Ж.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	24.654.007,00			24.902.403,00
65	-- И. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ(АВР)	34.908.482,00			26.827.350,00
66	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+004+013+041+042+050+051+062+063+064+065)	1.365.325.798,00			1.112.087.043,00
68	-- ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (069+070-071-072+073+074+079-080+081-082)	302.363.877,00			300.295.705,00
69	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	183.998.795,00			183.998.795,00
73	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА				2.839.259,00
74	-- VI. РЕЗЕРВИ (075+076+077+078)	44.131.893,00			28.002.229,00
75	-- Законски резерви	44.131.893,00			28.002.229,00
79	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	46.566.577,00			37.066.429,00

81	-- IX. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	27.666.612,00	48.388.993,00
86	-- В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (087+088+089+090+091+092)	1.016.456.409,00	760.399.394,00
87	-- Бруто резерви за преносни премии	16.176.248,00	13.910.718,00
88	-- Бруто математичка резерва	970.969.479,00	722.141.556,00
89	-- Бруто резерви за штети	29.310.682,00	24.347.120,00
98	-- Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	955.869,00	634.582,00
99	-- Ж. ОБВРСКИ (100+104+105)	42.330.994,00	29.666.294,00
104	-- II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	6.153.455,00	4.087.779,00
105	-- III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (106+107+108+109+110)	36.177.539,00	25.578.515,00
107	-- Останати обврски од непосредни работи на осигурување	31.089.174,00	23.082.642,00
108	-- Обврски кон вработените	1.053.120,00	712.176,00
109	-- Тековни даночни обврски	3.204.557,00	102.037,00
110	-- Останати обврски	830.688,00	1.681.660,00
112	-- 5. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	3.218.649,00	21.091.068,00
113	-- ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (068+085+086+093+094+097+098+099+111+112)	1.365.325.798,00	1.112.087.043,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+211+234+235)	413.500.755,00			367.522.592,00
202	-- I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА) (203+204+205+206+207+208+209+210)	341.862.637,00			293.006.563,00
203	-- Бруто полисирана премија за осигурување	371.554.310,00			313.843.119,00
207	-- Бруто полисирана премија пренесена во реосигурување/ретроцесија	28.074.469,00			19.783.322,00
208	-- Промена во резервата за преносна премија	2.265.530,00			1.530.455,00
210	-- Промена во бруто резервата за преносна премија-дел за реосигурување	648.326,00			477.221,00
211	-- II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (212+219+228)	59.499.454,00			66.077.084,00
219	-- Приходи од останати вложувања (220+221+222+223+224)	59.181.637,00			63.752.155,00
220	-- Приходи од камати	50.789.654,00			41.420.496,00
221	-- Приходи по основ на курсни разлики	2.378.689,00			3.934.302,00
224	-- Реализирани добивки (капитална добивка) од продажба на вложувања (225+226+227)	6.013.294,00			18.287.357,00
225	-- Финансиски вложувања расположливи за продажба	6.013.294,00			18.287.357,00
228	-- Останати приходи од вложувања (229+233)	317.817,00			2.324.929,00
233	-- Останати приходи од вложувања	317.817,00			2.324.929,00
234	-- III. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	12.050.119,00			8.416.777,00
235	-- IV. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ И ДРУГИ ПРИХОДИ	88.545,00			22.168,00
236	-- Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (237+245+255+258+261+280+298+301)	382.547.092,00			318.970.748,00
237	-- I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (238-239-240-241+242-243-244)	32.782.607,00			31.377.038,00
238	-- Бруто исплатени штети	32.625.111,00			32.375.758,00
241	-- Бруто исплатени штети-дел за реосигурување/ретроцесија	4.354.494,00			3.744.692,00
242	-- Промени во бруто резервите за штети	4.963.562,00			5.409.570,00
244	-- Промени во бруто резервите за штети-дел за реосигурување	451.572,00			2.663.398,00

245	- - II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ) (246+249+252)	229.455.359,00	185.581.871,00
246	- - Промени во математичка резерва, нето од реосигурување (247-248)	229.455.359,00	183.476.877,00
247	- - Промени во бруто математичка резерва	230.270.025,00	184.045.194,00
248	- - Промени во бруто математичка резерва-дел за соосигурување и реосигурување	814.666,00	568.317,00
252	- - Промени во останати технички резерви, нето од реосигурување (253-254)		2.104.994,00
253	- - Промени во останати бруто технички резерви		2.104.994,00
261	- - V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (262+267)	113.854.014,00	94.918.544,00
262	- - Трошоци за стекнување на осигурувањето (263+264+265+266)	89.013.634,00	74.473.799,00
263	- - Провизија	80.457.349,00	61.412.707,00
264	- - Останати трошоци	6.857.589,00	11.963.381,00
266	- - Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	1.698.687,00	1.097.711,00
267	- - Административни трошоци (268+269+275+276)	24.840.380,00	20.444.745,00
268	- - Амортизација и вредносно усогласување (обезвреднување) на материјалните и нематеријалните средства кои служат за вршење на дејноста	656.697,00	301.784,00
269	- - Трошоци за вработените (270+271+272+273+274)	8.325.149,00	7.464.203,00
270	- - Плати и надоместоци	5.501.208,00	4.999.904,00
271	- - Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	521.792,00	474.275,00
272	- - Придонеси од задолжително социјално осигурување	2.202.204,00	1.970.025,00
274	- - Останати трошоци за вработените	99.945,00	19.999,00
276	- - Останати административни трошоци (277+278+279)	15.858.534,00	12.678.758,00
277	- - Трошоци за услуги	12.695.201,00	11.192.057,00
278	- - Материјални трошоци	903.044,00	1.486.701,00
279	- - Трошоци за резервирања и останати трошоци од работењето	2.260.289,00	
280	- - VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (281+287)	3.585.396,00	5.180.078,00
287	- - Расходи од останати вложувања (288+289+290+291+294+295)	3.585.396,00	5.180.078,00
288	- - Расходи за камати	132.625,00	36.667,00
289	- - Расходи за курсни разлики	3.452.771,00	5.143.411,00
298	- - VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (299+300)	2.478.312,00	1.913.217,00
300	- - Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	2.478.312,00	1.913.217,00
301	- - VIII. ОСТАНАТИ РАСХОДИ (302+303)	391.404,00	
302	- - Загуби поради обезвреднување на побарувања по основ на премија за осигурување	314.802,00	
303	- - Останати финансиски и други расходи	76.602,00	
306	- - Добивка за деловната година (201+304) – (236+305)	30.953.663,00	48.551.844,00
310	- - Добивка пред оданочување (306+308) или (306-309)	30.953.663,00	48.551.844,00
312	- - Данок на добивка	3.287.051,00	162.851,00
315	- - ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (310-312+313-314)	27.666.612,00	48.288.993,00
317	- - Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	15,00	15,00
318	- - Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
324	- - ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	9.222,00	16.130,00

329	-- Добивка за годината	27.666.612,00	48.388.993,00
348	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (329+346) или (346-330)	27.666.612,00	48.388.993,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
609	-- Набавна вредност на софтвер со лиценца	629.897,00			519.305,00
611	-- Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	351.970,00			243.306,00
612	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 003 од БС)	277.927,00			275.999,00
629	-- Набавна вредност на постројки и опрема	4.061.281,00			2.606.815,00
630	-- Акумулирана амортизација на постројки и опрема	1.848.781,00			1.300.748,00
632	-- Сегашна вредност на постројки и опрема(< или = АОП 008 од БС)	2.212.500,00			1.306.067,00
656	-- Краткорочни депозити(< или = АОП 036 од БС)	187.000.000,00			63.739.831,00
657	-- Долгорочни депозити(< или = АОП 036 од БС)	276.568.822,00			331.329.721,00
670	-- Побарувања од купувачи(< или = АОП 061 од БС)	761.754,00			717.837,00
671	-- Парични средства во банка и во благајна(< или = АОП 062 од БС)	24.654.007,00			24.902.403,00
682	-- Обврски спрема добавувачи(< или = АОП 110 од БС)	349.363,00			1.133.358,00
683	-- Приходи по основ на провизија од реосигурување и учество во добивка(< или = АОП 234 од БУ)	10.160.883,00			6.914.697,00
685	-- Трошоци за наемнини(< или = АОП 277 од БУ)	4.821.825,00			3.521.299,00
686	-- Трошоци за банкарски услуги(< или = АОП 277 од БУ)	620.838,00			605.581,00
688	-- Трошоци телекомуникациски и транспортни услуги(< или = АОП 277 од БУ)	2.065.955,00			1.200.197,00
690	-- Трошоци за маркетинг, репрезентација, спонзорства и даноци(< или = АОП 277 од БУ)	374.775,00			367.729,00
691	-- Трошоци за останати услуги(< или = АОП 277 од БУ)	4.811.798,00			5.497.251,00
693	-- Трошоци за канцелариски и потрошен материјал(< или = АОП 278 од БУ)	624.382,00			683.098,00
694	-- Трошоци за комунални услуги (струја, вода и сл.)(< или = АОП 278 од БУ)	109.540,00			138.624,00
695	-- Трошоци за печатење обрасци(< или = АОП 264 од БУ)	374.208,00			562.565,00
697	-- Трошоци за весници и списанија(< или = АОП 278 од БУ)	67.552,00			60.777,00
698	-- Отпис на ситен инвентар(< или = АОП 278 од БУ)	49.903,00			24.620,00
700	-- Останати материјални трошоци(< или = АОП 278 од БУ)	51.667,00			569.582,00
703	-- Трошоци по основ на надоместоци за службени патувања и патни трошоци(< или = АОП 279 од БУ)	1.060.355,00			
705	-- Трошоци за стручно усовршување(< или = АОП 279 од БУ)	447.157,00			
707	-- Трошоци за ревизија(< или = АОП 279 од БУ)	471.546,00			
710	-- Останати трошоци од работењето(< или = АОП 279 од БУ)	281.231,00			
711	-- Исплатени дивиденди	22.759.181,00			13.530.000,00
712	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	15,00			15,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2479	- 65.11 - Осигурување на живот	413.500.755,00			

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

ПЕЧАТИ ОТКАЖИ

Акционерско друштво
за осигурување
ГРАВЕ
ОКЛУЖЕ

Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Македонија



Република Македонија
Министерство за финансии
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

ДАНОЧЕН БИЛАНС за оданочување на добивка

ДБ

* Појалница Управа за јавни приходи

Посебен
даночен статус

☐

Заштитни
друштва

☐

ТИРЗ

☐

Казнено поправни
домови

Единствен
даночен број

4030007623705

Скратен назив
и адреса на вистинско
седиште за контакт

GRAVE A.D. SKOPJE PIRINSKA, 23/Izbrish SKOPJE-ЦЕНТАР

Телефон

3109-673

е-пошта

office.skopje@grawe.at

Датум и
број на
прием

25/02/2015 22:03:17

2502157701 42

Даночен период

од 01/01/2014

до 31/12/2014

Рок за
поднесување

28/02/2015

Исправка
на ДБ

Број:

УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА

* без др

I. Финансиски резултат во Биланс на успех

II. Непризнани расходи за даночни цели (збир од АОП 03 до АОП 27)

1. Расходи кои не се поврзани со вршење на дејноста на субјектот односно не се непосреден услов за извршување на дејноста и не се последица од вршењето на дејноста
2. Исплатени надоместоци на трошоци и други лични приманија од работен однос над утврдениот износ
3. Исплатени надоместоци на трошоци на вработените што не се утврдени со член 9 став 1 точка 2 од ЗДД
4. Трошоци за организирана исхрана и превоз исплатени над износите утврдени со закон
5. Трошоци по основ на месечни надоместоци на членови на органи на управување над висината утврдена со закон
6. Трошоци по основ на уплатени доброволни придонеси во доброволен пензиски фонд над висината утврдена со закон
7. Надоместоци за лица волонтери и за лица ангажирани за вршење на јавни работи над износите утврдени со закон
8. Скриени исплати на добивки
9. Трошоци за репрезентација
10. Трошоци за донации направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 5% од вкупниот приход остварен во годината
11. Трошоци за спонзорства направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 3% од вкупниот приход остварен во годината
12. Трошоци по основ на камата по кредити кои не се користат за вршење на дејноста на обврзникот
13. Осигурителни премии кои ги плаќа работодавачот во корист на членови на органите на управување, и на вработени
14. Даночи по задршка (одбивка) исплатени во име на трети лица кои се на товар на трошоците на обврзник
15. Парични и даночни казни, пенали и казни камати за ненавремена уплата на јавни давачки и на трошоци за присилина наплата
16. Исплати на стипендии
17. Трошоци на calo, растур, крш и расипување
18. Траен отпис на ненаплатени побарувања
19. Трошоци за исправка на вредноста на ненаплатени побарувања
20. Износ на ненаплатени побарувања од заем
21. Разлика помеѓу трансферна и пазарна цена остварена меѓу поврзани лица
22. Износ на дел од камати по заеми кои се добиени од поврзано лице кое не е банка или друга овластена кредитна институција, кој го надминува износот кој би се остварил доколку се работи за неповрзани лица
23. Износ на затезни камати кои произлегуваат од односите со поврзано лице кое не е банка или друга овластена кредитна институција
24. Износ на камати на заеми добиени од содружници или акционери - нерезиденти со најмалку од 25% учество во капиталот
25. Други усогласувања на расходи

АОП

01

3095366

02

191684

03

10799

04

6737

05

1888

06

07

08

09

10

11

184599

12

13

14

15

16

17

7660

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

За пополнување на податоците за дивиденди со учество во капиталот на друг даночен обврзник од Изјава за платен данок на добивка образец И-ПД кликнете тука (Задолжително пополнете ги сите полиња и прикачете го образецот И-ПД) >>>

IV. Намалување на даночната основа (АОП 30+АОП31+АОП32+АОП33+АОП34)

За пополнување на податоците за платен данок во странство (withholding tax) до пропишаната ставка кликнете тука (Задолжително пополнете ги сите полиња и прикачете го доказот за платениот данок од надлежен даночен орган во странство) >>>

26. Износ на платени побарувања за кои во претходниот период е зголемена даночната основа 30

27. Износ на вратен дел од заем за кои во претходните даночни периоди било извршено зголемување на даночната основа 31

28. Дивиденди остварени со учество во капиталот на друг даночен обврзник, оданочени со данок на добивка кај исплатувачот 32

29. Дел од загуба намалена за непризнаени расходи, пренесена од претходни години 33

30. Износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана) 34

V. Даночна основа по намалување (III- IV) 35 3287051

VI. Пресметан данок на добивка (V x 10%) 36 3287051

VII. Намалување на пресметаниот данок на добивка (АОП38+АОП39+АОП40)

31. Намалување на данокот за вредноста на набавени и ставени во употреба до 10 фискални системи на опрема за регистрирање на готовински плаќања 38

32. Износ на данок содржан во оданочени приходи/ добивки во странство (withholding tax) до пропишаната ставка 39

33. Данок кој го платила подружницата во странство за добивката вклучена во приходите на матичното правно лице во Р.М. но не повеќе од износот на данокот по пропишаната ставка во ЗДД 40

VIII. Пресметан данок по намалување (VI-VII)

34. Платени аконтации на данокот на добивка за даночниот период* 41 3287051

35. Износ на повеќе платен данок на добивка пренесен од претходните даночни периоди 42 16311

36. Износ за доплата / повеќе платен износ (АОП 41 - АОП 42 - АОП 43) 44 312393

IX. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

37. Вкупен износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана) 45

38. Загуби од претходни години за кои правото на покритие во рок од три години не е изминато 46

39. Остварена загуба намалена за непризнаените расходи од тековната година која може да се пренесе во наредните три години 47

40. Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот по одредбите од член 30 од ЗДД 48

41. Остварен вкупен приход во годината 49 41350075

42. Вкупни трошоци за донации во годината 50

43. Вкупни трошоци за спонзорства во годината 51

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Назив / Име и презиме	Славчо	Страхилов
ЕДБ / ЕМБГ	2303984480008	Датум на пополнување
Својство	раководител на сметководст	25/02/2015 21:54:00
		Потпис

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме	Славчо	Страхилов
ЕМБГ	2303984480008	Датум на пополнување
Својство	раководител на сметководст	акционерско друштво за објектување
		Потпис
		Електронски потпишана

Податоци за
обработката

* Подготвена Удсва за јавни архиви